



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 18 ноември 1998
Скопје

Број 55

Год. LIV

Претплатата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1375.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижен имот – деловни простории со површина од 300 м², кои се наоѓаат на ул. „Доне Божинов“, бр. 13 – Куманово (II кат), лоцирани на КП 2548, сопственост на Република Македонија, се пренесува на Министерството за култура – Народен музеј – Куманово.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок.

Член 3

Се задолжува Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија со корисникот „Народен музеј“ – Куманово да склучи договор за условите и начинот на користење на деловните простории.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1856/2
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1376.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Правото на користење на недвижниот имот – објект со површина од 1395 м² и дворно место со површина од 7000 м², лоцирани на КП 2804 – КО Прилеп, кои се наоѓаат на ул. „Маркова“ – Прилеп, сопственост на Република Македонија, се пренесува на користење на Министерството за образование и физичка култура – Работнички универзитет „Моша Пијаде“ – Прилеп.

Член 2

Правото на користење на недвижниот имот опишан во член 1 од Одлуката, се пренесува без надоместок.

Член 3

Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија со корисникот – Работнички универзитет „Моша Пијаде“ – Прилеп да склучи договор за условите и начинот на користење на објектот.

Член 4

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2000/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1377.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 24 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85 и 51/88), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.11.1998 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Недвижниот имот – деловни простории со површина од 300 м², кои се наоѓаат во објектот на ул. „Доне Божинов“, бр. 13 (II кат), лоцирани на КП 2548 – КО – Куманово, сопственост на Република Македонија, се изземаат од стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 2

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1856/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1378.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ ПОПОВА ШАПКА ЛП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ – ТЕТОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за основање на друштво со ограни-

чена одговорност Друштво за угостителство и туризам Попова Шалка ЈП „Електростопанство на Македонија“ – ДООЕЛ – Тетово УО. бр. 02-3320/19/6 од 24 јули 1998 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, на седницата одржана на 24 јули 1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2105/7
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата,
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1379.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО МЗТ „ОПРЕМА ЗА ВОЗИЛА“ – АД СКОПЈЕ

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 5,73% од вкупната вредност на капиталот што претставува износ од 39.244 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуда.

Член 3

—Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2645/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1380.

Врз основа на член 6, став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ДОО „СИРМА ГАЛИЦА“ – ПРИЛЕП

Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 25,03% од вкупната вредност на капиталот што претставува износ од 33.672 ДЕМ.

Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши со јавен повик за прибирање на понуди.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2646/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1381.

Врз основа на член 171 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/97 и 15/97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Се потврдува Статутарната одлука за изменување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност донесена од Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 5 ноември 1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-327/14
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1382.

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 4/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ЗА ОБЈЕКТОТ „МУЗЕЈ НА СТАРИНСКИ ВОЗИЛА СО СЕРВИС ЗА РЕПАРАЦИЈА НА МУЗЕЈСКИТЕ ЕКСПОНАТИ“, ШТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ ВО ОПШТИНАТА КАРПОШ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определуваат услови за градба на објектот „Музеј на старински возила со сервис за репарација на музејските експонати“, што ќе се гради во општината Карпош, КО „Злокуќани“, м.в. Голема Нива и Јурија, на КП бр. 246/3, КП бр. 2493, КП бр. 250/2 и КП бр. 283/3, од кои за изградба на објектот со придружните содржини се пренаменува 8000 м², катастарска култура неплодно и пасиште 5 класа, сопственост на Република Македонија и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2719/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1383.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ НАМЕНЕТ ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 1998 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на сировини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 1998 година („Службен весник на РМ“ бр. 8/98), во точка 2 став 1, по алинеја 10, се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„– 1.200 тони пченичен гриз (Тарифна ознака 1103 11 00 00) и

– 30 тони фермипан, сув активен квасец (Тарифна ознака 2102 10 31 00)“.

Во ставот 2 од истата точка, во ред трети, по бројот 2, сврзникот „и“ се брише и се става запирка, а по бројот 3 се става запирка и се додаваат зборовите „11 и 12“, во истиот ред, по зборот „шекер“ се додаваат зборовите „производство на тестенини и производство на пекарски производи“.

2. Во точка 3, став 1, алинеја 11, зборовите „390 тони“ се заменуваат со зборовите „3.300 тони“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2774/Т*
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1384.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 1998 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на опрема и резервни делови за 1998 година („Службен весник на РМ“ бр. 8/98 и 26/98), во точка 2 став 1, на крајот на реченицата зборовите „70 милиони денари“ се заменуваат со зборовите „90 милиони денари“.

Во истата точка во ставот 2, потточка а) зборовите „40 милиони денари“ се заменуваат со зборовите „50 милиони денари“, а во потточка б) зборовите „30 милиони денари“ се заменуваат со зборовите „40 милиони денари“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2775/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1385.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за труд и социјална политика и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

3707

Хемиски препарати за фотографски намени (освен лекови, лепила, средства за лепење и слични препарати); неизмешани производи за фотографска употреба, подготвени во одмерени дози или подготвени за продажба на мало во форма готова за употреба:

- Друго

3707 90

3707 90 90 00

- Друго

6 парчиња

4810

Хартија и картон, премачкани од едната или од обете страни со каолин или со други неоргански материи, со врзливо средство или врз врзливо средство, а со друг премаз, бојосани или не бојосани по површината, украсени или неукрасени по површината, печатени или непечатени, во ролна или листови:

Хартија и картон за пишување, печатење или за други графички цели, кои од вкупното количество влакна содржат до 10% од масата на влакната добиени со механичка постапка:

4810 11

4810 11 99 00

-- Со маса до 150г/м²

--- Во листови

59.500

парчиња

4871

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи; машини за преснимување на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 30 00 00

- Портابل дигитални машини за автоматска обработка на податоци, со маса до 10 кг. што се состојат од најмалку една централна единица, тастатура или дисплеј

2 парчиња

1	2	3	4
8471 50	- Дигитални централни единици освен оние од тар. број 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто кукиште една или две од следните единици; мемориски единици, излезни единици:		
8471 50 90 00	-- Друго	2 парчиња	
8471 60	- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукиште:		
8471 60 40 00	--- Печатари	2 парчиња	
8471 60 50 00	--- Тастатури	2 парчиња	
8471 70	- Мемориски:		
8471 70 51 00	----- Оптички, вклучувајќи и магнетно оптички	2 парчиња	
8471 80	- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:		
8471 80 10 00	-- Периферни единици	2 парчиња	
8504	Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калем:		
8504 40	- Статички конвертори (претворувачи):		
8504 40 30 00	--- Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци	2 парчиња	
8517	Електрични апарати за жична телефонија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:		
8517 50	- Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:		
8517 50 90 00	-- Други	7 парчиња	
8523	Подготвени неснимени подлоги за звучни снимања или снимања на други феномени, освен производите од Глава 37:		
8523 20	- Магнетни плочи (дискови):		
8523 20 90 00	-- Други	360 парчиња	
8524	Плочи, ленти и други неснимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:		
8524 91	-- За репродукција на појави освен на звук или слика:		
8524 91 10 00	--- Со снимени податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци	12 парчиња	

1	2	3	4
---	---	---	---

8528

Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден
радиодифузен приемник или
со апарати за снимање или
репродукција на звук или
слика; видео-монитори и
видео-проектори:
- Приемни апарати за теле-
визија, со или без вграден
радиодифузен приемник
или со апарати за снимање
или репродукција на звук
или слика:
-- Во боја:
8528 21 00 10 --- Нови

2 парчиња

9009

Апарати за фотокопирање
со вграден оптички систем,
апарати за контактено копи-
рање и апарати за термичко
копирање:
9009 21 00 00 -- Со вградени оптички
системи

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репу-
блика Македонија“.

Бр. 23-2632/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1386.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Основното јавно обвинителство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8517

Електрични апарати за
жична телефонија или
жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:
- Телефакси и телепринтери:
8517 30 00 00 - Комутациони апарати за телефонија или телеграфија
8517 90 19 00 --- Други

1 парче
11 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2664/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1387.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КОЈ МОЖАТ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдуваат резервни делови кои не се произведуваат во Република Македонија и може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Владата на Република Македонија – Служба за општи и заеднички работи и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8517

Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:

8517 90

8517 90 19 00

– Делови:
– Други
– напојување за дигитални телефони 30 парчиња (Pes not on the pe de)
– интерфејс за поврзување на истурен систем 5 парчиња (exp interace packet)
– кабинет за истурен систем 2 парчиња (exp single model 2)
– посредничка операторска конзола 1 парче (bo2cl atnd concole)
– осигурачи за телефонски линии 5 парчиња (swrm sneak fuse)
– жица за премостување 6 парчиња (swrm 1 pr jumper wire)
– реглети за 300 парици 6 парчиња (swrm 1 loac adm field)
– трансвер 4 парчиња (short rg transceiver)
– фибер оптички кабел 2 парчиња (fiber optic cable)
– картичка 2 парчиња (dsintec for pr i)
– картичка која обезбедува тон за бирање 1 парче (cal classifter pack)

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2663/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1388.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Собранието на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8544

Изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поедноставено оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:

– Жици за наметки:

8544 51 00 00

--Со конектори 1 парче

9022

Рендген – апарати и апарати што користат алфа, бета или гама зрачење за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија, рендгенски цевки и други генератори на рендген зраци, генератори со висок напон, командни табли и командни маси, екрани, маси, столови и слично, за испитување или лекување:
– Рендген – апарати за медицинска, хируршка, забарска, ветеринарска или друга употреба, вклучувајќи и апарати за радиографија или радиотерапија:

9022 29 00 00

-- За други употреби 1 парче

9022 90

-- Друго, вклучувајќи и делови и прибор:

9022 90 90 00

--Друго 2 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2689/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1389.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ број 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.11.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Собранието на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

7326

Други производи од жезло или челик:

- Откривки или отпесоци, понатаму необработувани:

7326 90

- Друго:

7326 90 98 00

- Друго

а) PANASONIC TTP AW

- PH 300 напојувач за

енергија за AW-PH

4 парчиња

б) внатрешен pan/tilt механизам

PANASONIC

TTP AW-PH 300

2 парчиња

7616

Други производи од алуминиум:

7616 99

- Друго:

7616 99 00 90

- Друго

а) алуминиумска кутија

за AJ-D200 tip AJ-CC20

1 парче

б) алуминиумска кутија

за AJ-D200

1 парче

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 49

- Друго испорачани како системи:

8471 49 90 00

- Друго

а) ГЛАВЕН РС

РС за управување на системот CDS 200, со софтвер за управување

2 парчиња

8471 70

- Мемориски единици:

8471 70 90 00

- Друго

а) С карта

Идентификациска карта

- Chip Card, празна

668 парчиња

8471 80

- Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:

1	2	3	4
---	---	---	---

8471 80 10 00 -- Периферни единици

а) EVPA-200.8021

Претседавачка единица,

директно вградена,

предна плоча дизајнирана по желба, LCD

приказ 2×16 знаци, порака LED, mic копче,

Prto копче, 3 гласачки

типки, отвор за идентификациска карта со LED

„точно“, звучник

3 парчиња

б) SB - 200-01

Претседавачка типков-

ница, за контрола на комплетниот процес

(контрола на гласање, контрола на микрофони,

итн.)

2 парчиња

в) EDVA-200.8021

Делегатска единица, директно вградена, предна

плоча дизајнирана по желба, LCD приказ 2×16

знаци, порака LED, mic копче, 3 гласачки

типки, отвор за идентификациска карта со LED точно

звук

144 парчиња

г) EDVA-200.8022

Делегатска единица, директно вградена, предна

плоча дизајнирана по желба, LCD приказ 2×16

знаци, порака LED, mic копче, 3 гласачки

типки, отвор за идентификациска карта со LED точно

звук

д) PCK-200

Програмска единица за

Chip Cards PCK-200

1 парче

е) 1200/х

1 парче

ж) DPS 200

5 парчиња

Електрични трансформатори, статички конвертори (на пример, исправувачи) и индуктивни калеми

8504 40

- Статички конвертори (претворувачи):

8504 40 30 00

- Модули за напојување од вид кои се употребуваат кај машините за автоматска обработка на податоци

а) Напојувач на енергија за AW-PH 300, PANASONIC AW-PS 300

4 парчиња

б) Напојувач на енергија за AW-RP 505, PANASONIC AW-PS 301 i HUB

1 парче

в) AC адаптер тип AG-B640-B

1 парче

г) напојувач на енергија за AW-PH 300, PANASONIC AW-PS 300

2 парчиња

д) AC адаптер тип AG-B640-B

1 парче

Електрични апарати, вклучувајќи и сепара-

8507

1	2	3	4
		тори за нив, правоаголни или не (вклучувајќи и квадратни):	
	8507 30	- Никел-кадиум акумулатори:	
	8507 30 98 00	---- Влечни акумулатори	
8517		а) држач/полнач за две батерии 4×NP1	2 парчиња
		Електрични апарати за жичана телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:	
		- Телефонски апарати (телефони); видеофони:	
	8517 19	-- Други	
	8517 19 90 00	--- Други	
		а) Интерфонски систем ТЕЛЕХ за комуникација помеѓу претседавачот и делегатите	1 парче
8518		Микрофони и нивни стативи: звучници, вклучувајќи и звучници, во звучни кутии; наглавни слушалки за едно уво и комбинации со микрофон; аудиофреквентни електрични засилувачи; електрични комплекти за засилување на звукот:	
	8518 10	- Микрофони и нивни стативи:	
	8518 10 90 00	-- Друго	
		а) ТМ 55/5. Eleket микрофон за EPV/EDVA, тенок дизајн, полуподвижен врат, светлечки индикатор за статусот	173 парчиња
		б) SENNHEISER микрофонски сет со кабел, вклучувајќи MD 441; MZW 441 ALL-KAM 221	2 парчиња
		г) АКГ кардиоид висечки микрофон, тип C921 CM 6	6 парчиња
		д) микрофон со форма на „гускин врат“.	2 парчиња
		е) SENNHEISER безжичен микрофонски систем, тип SET 1081	2 парчиња
		е) SENNHEISER микрофонски сет со кабел, вклучувајќи MD 441; MZW 441; ALL-KAM 221	2 парчиња
8518 22		-- Звучни кутии со повеќе звучници	
	8518 22 90 00	--- Друго	
		а) GENELES активен мониторинг систем тип 1029	2 парчиња
		б) BOSE модел 203	6 парчиња

1	2	3	4
		в) Активен мониторинг систем со следните елементи:	
		- главна станица на звучници, вклоп вграден во орман, двојна висина MS731	2 парчиња
		г) склоп вграден во орман, единечна висина	2 парчиња
		г) GENELEC активен мониторинг систем тип 1029	2 парчиња
		е) BOSE звучници 151/101/25	12 парчиња
		ж) Монитор звучник еден пар,	
		JBL Control IC	1 парче
8518 40		- Аудио-фреквентни електрични засилувачи:	
	8518 40 99 00	---- Друго	
		Комплет на електрични засилувачи кои се состои од:	
		а) електричен засилувач ПА2х100N	1 парче
		б) електричен засилувач ПА100	1 парче
		в) Електричен засилувач PA 100, 100W/100V	3 парчиња
		г) Електричен засилувач PA 100W/100V	3 парчиња
		д) 1:5 видео/балансирен стерео аудио дистрибуциски засилувач	8 парчиња
8518 50		- Електрични комплекти на звук	
	8518 50 90 00	-- Друго	
		а) SPIRIT CDS-200 миксер	1 парче
		б) Конзола на миксање SOUNDRAFT LIVE 411; 12 моно, 2 стерео, 4 подгрупи	1 парче
		в) Автоматски осум каналски миксер AKG тип AS8, 8/1	1 парче
		г) Конзола за миксање SOUNDRAFT LIVE 411 12 моно, 2 стерео, 4 подгрупи	1 парче
		Магнетофони и други апарати за снимање на звук, вклучувајќи и апарати со вградени уреди за репродукција на звук:	
	8520 32 00 00	-- Дигитален аудио вид	
		а) Касетофон TECHNICS, RS TR373	3 парчиња
		б) TASCAM регистрирачки рекордер, со далечинско управување	2 парчиња
		в) Касетофон TECHNICS, RS TR 373	3 парчиња

1	2	3	4	1	2	3	4
		г) TASKAM регистрирачки рекордер, со далечинско управување	2 парчиња		8525 40	- Видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:	
	8520 39 00 00--	Друго			8525 40 90 00--	Други видео камера рекордери	
8521		а) Диктафон SANYO тип TRC 8800	1 парче			а) дигитална 3 CCD камера PANASONIC AW-E560	6 парчиња
	8521 10	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:				б) Контролор за 5 камери и pan/tilt глави, PANASONIC tip AW-RP 505	2 парчиња
	8521 10 90 00--	Друго				в) DVCPRO 1/3 камеркордер D-200	1 парче
		а) Бетакам SP видеорекордер SONY, tip UVW-1400R	2 парчиња			г) DVCPRO 1/3 камеркордер AJ-D200	1 парче
		б) DVCPRO рекордер VTP	1 парче	8528		Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори или видео-проектори:	
		в) Тјунер PANASONIC AG-4700B	2 парчиња			- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или на звук или слика:	
8524		г) DVCPRO рекордер VTR	1 парче		8528 21	-- Во боја	
		Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:			8528 21 00 10--	Нови	
	8524 91	-- За репродукција на појави на звук или слика:				а) Колор видео монитор PANASONIC 9 TH-29 AD 70Ф со РФ модулатор	5 парчиња
	8524 91 10 00--	Со снимени податоци или програми, од вид кој се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци				б) Колор видео монитор PANASONIC 9 tip CM-1000B	6 парчиња
		а) SW – CDS Комплетен софтвер пакет за управување на системот CDS. Микрофони, гласање, пораки, идентификација	1 парче			в) Презентациски монитор 29 PANASONIC тип TX 29 AD 70 F RE модулатор	5 парчиња
		б) C2 GGP Софтвер модул за поддршка на GGP приказ	1 парче			г) Колор видео монитор PANASONIC 9 тип CM 1000B	2 парчиња
		г) C2 PCK Софтвер модул за поддршка на DVA приказ	1 парче			д) PANASONIC 5B/W тип БМ 500 В	2 парчиња
		д) C2 DVA Софтвер модул за поддршка на DVA приказ	1 парче	8529		Делови погодни за употреба исклучително или главно за апарати од тар. број 8525 до 8528:	
8525		Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:			8529 90	- Друго:	
					8529 90 00 00--	Друго	
						а) VINTER ENG триножник и глава PRO-3GR GGP-05	2 парчиња
				8531		Електрични апарати за звучна или визуелна сигнализација (на пример, свона,	

1	2	3	4
---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

сирени, индикаторски табли, алармни апарати за заштита од кражба или пожар), освен оние од тар. број 8512 или 8530:

8531 20

- Индикаторски табли со вградени уреди со течни кристали (LCD) или со диоди за емитување на светлост (LED):

8531 20 30 00--- Со диоди за емитување на светлост (LED)

а) GGP-05 Голем екран за алфа нумерички приказ за презентирање на вкупните резултати на гласањето HP-LED технологија

1 парче

8543

Електрични машини и апарати со посебни функции, неспомнати ниту опфатени на друго место во оваа глава:

8543 89

-- Друго:

8543 89 90 00--- Друго

а) BSS тип MSR 604II, 4 каналски систем со активно разделување со електронски балансиран главни мониторски излези и два трансформаторски балансиран излези, засилувачи со прекинувач со додатоци: BSS единици за додаток на енергија MCP 602 II; BSS PSU адаптерска кабловска опрема 604II ADK

1 парче

б) BSS тип MSR 604II, 4 каналски систем со активно разделување со електронски балансиран главни и мониторски излези и два трансформаторски излези засилувач со прекинувач со додатоци: BSS единици за додаток на енергија MSR 602II, BSS излезна трансформаторска опрема, 4 канали тип MSR TON II; BSS PSU адаптерска кабловска опрема 604II ADK

2 парчиња

в) SAMSON графички еквилајзер тип E-62, 1/3 oct 31

банд EQ балансиран XLP и TRS i/o +/-15 dB засилување, индикатор за највисоки сигнали, бајпас прекинувач, склоп со супер низок шум

3 парчиња

г) SABINE направа за дигитално одложување тип SDA 102

4 парчиња

д) SABINE FBH 1020

1 парче

е) Видео миксер PANASONIC WJ-MH50/B, 4YC со DVE и CHROMA типка

1 парче

е) BSS тип MSR

604II, 4 каналски систем за активно разделување со електронски балансиран главни и мониторски излези и два трансформаторски балансиран излези засилувач со прекинувач, со додатоци: BSS единици за додаток на енергија MSR 602II; BSS PSU адаптерска кабловска опрема 604II ADK

1 парче

ж) BSS тип MSR 604

II, 4 каналски систем за активно разделување со електронски балансиран главни и мониторски излези и два трансформаторски балансиран излези засилувач со прекинувач со додатоци: BSS единици за додаток на енергија MSR 602 II; BSS излезна трансформаторска опрема, 4 канали тип MSR TON II BSS PSU адаптерска кабловска опрема 604 II ADK

2 парчиња

з) SAMSON графички еквилајзер тип E-62, 1/3 oct 31 банд EQ, балансиран HLR и TRS i/o, +/-15 dB засилување, индикатор за највисоки сигнали, бајпас прекинувач, склоп со супер низок шум

3 парчиња

с) SABINE дигитален одложувач тип SDA 102

4 парчиња

и) Видео миксер PANASONIC WJ-MH

50/B 4YC со DVE и CHROMA типка

1 парче

1	2	3	4	1	2	3	4
8544	к) Аудио матичен прекинувач со бхб видео балансиран стерео аудио матрица изолирана жица (вклучувајќи емајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници со или без конектори:	1 парче			дер PAG LIGHTML (9811N), 12V, 100W и 12V, 7Ah	2 парчиња	
8544 41	-- Со конектори			Бр. 23-2792/1	Претседател на Владата на Република Македонија,		
8544 41 10 00	-- Видови што се употребуваат во телекомуникациите			9 ноември 1998 година	Бранко Црвенковски, с.р.		
9002	а) Sabest Комплет каблови за внатрешно поврзување на DPS-PS Леќи, призми, огледала и други оптички елементи од кој и да е материјал монтирани што се делови или прибор на инструменти од оптички необработено стакло:	1 парче		51390.	Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе		
9002 19 00 00	-- Друго			Бр. 17-2574/2	Претседател на Владата на Република Македонија,		
	а) зум објектив PANASONIC 14x, тип AW-A14NBMD	4 парчиња		9 ноември 1998 година	Бранко Црвенковски, с.р.		
9401	б) зум објектив PANASONIC 14x AW-A14NBMD Седишта (освен оние од тар. број 9402), вклучувајќи ги и оние што можат да се претворат во легла и нивни делови:	2 парчиња		51391.	Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе		
9401 90	-- Делови			Бр. 17-2677/2	Претседател на Владата на Република Македонија,		
9401 90 80 00	-- Друго	170 парчиња		9 ноември 1998 година	Бранко Црвенковски, с.р.		
9405	Ламби и други светлечки тела вклучувајќи и рефлектори и нивни делови на друго место неспомнати ниту опфатени; осветлени знаци осветлени плочки со имиња и слично со постојано фиксиран светлосен извор и нивни делови на друго место неспомнати ниту опфатени:			51392.	Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе		
9405 40	-- Други електрични ламби и светлечки тела:			Бр. 17-2677/2	Претседател на Владата на Република Македонија,		
9405 40 10 00	-- Рефлектори			9 ноември 1998 година	Бранко Црвенковски, с.р.		
	а) PAG-ENG комплет светла за камко-			51393.	Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе		

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2792/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

51390.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАУКА

1. Иванка Ковачевиќ, повторно се назначува за советник на министерот за наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2574/2
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

51391.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. За советник на министерот за надворешни работи се назначува Владимир Ефремовски, специјален советник во Министерството за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2677/2
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

51392.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА

1. Стеван Тинтоски, повторно се назначува за советник на министерот за култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2708/2
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1393.

Врз основа на член 158, став 3 и 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За републички советник во Владата на Република Македонија се именува Мирјана Митевска, досегашен советник во Владата на Република Македонија – шеф на Кабинетот на претседателот на Владата.

2. Именуваната се распоредува на работа во Министерството за култура.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2741/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1394.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Спасија Глигороска – Бицоска, советник за прашања од областа на соработката на Владата со Собранието на Република Македонија и со другите органи и владите на другите држави и со меѓународни органи и организации во Одделението за подготвување на седници на Владата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2742/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1395.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Софија Фузевска, советник за подготву-

вање и извршување на заклучоците на Владата на Република Македонија во Одделението за подготвување на седниците на Владата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2743/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1396.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Љубица Радовановиќ – Димовска, советник за подготвување и извршување на заклучоците на Владата на Република Македонија во Одделението за подготвување на седниците на Владата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2744/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1397.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Катица Старделова, самостоен соработник за подготвување на седниците на Владата на Република Македонија и за следење и извршување на програмата на Владата во Одделението за подготвување на седниците на Владата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2745/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1398.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Илинка Смилевска, документарист – ин-

форматичар во Одделението за информационо-документациона дејност во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2746/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1399.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Зорица С. Петрова, документарист – информатичар во Одделението за информационо-документациона дејност во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2747/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1400.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Ѓорѓи Јаков, библиотекар во Одделението за информационо-документациона дејност во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2748/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1401.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија се назначува Мара Бојациева, досегашен началник во

Одделението за средување и обработка на архивска граѓа во Архивот на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-2749/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1402.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА

1. За советник на министерот за култура се назначува Панче Наумов, досегашен началник на Одделението за кадровски и персонални работи во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2750/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1403.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Зорица Апостолска, повторно се назначува за помошник на министерот за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2751/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с. р.

1404.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1. Адријана Бакева, повторно се назначува за советник на министерот за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2752/1
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1405.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9 ноември 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Данчо Марковски, од должноста советник на министерот за надворешни работи, заради преземање на други работи и задачи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2753/2
9 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1406.

Врз основа на член 24 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ бр. 33/80, 10/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 62/93) и врз основа на Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 13 октомври 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ГАЛИЧИЦА“ – ОХРИД

1. Се разрешуваат претставниците на Републиката во Собирот на работните луѓе на ОЗТ Национален парк „Галичица“ – Охрид поради истек на времето за кое се именувани и тоа:

м-р Здравко Крстановски,
м-р Васил Мојсоски, и
Иван Табаковски.

2. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на ОЗТ Национален парк „Галичица“ – Охрид, се именуваат:

Котели Ристо, дипл. правник, пензионер од Охрид,
Дане Николовски, директор на А.Д. „Тутун“ – Скопје, и

Димитрија Вревзоски, пратник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3554/1
13 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Алил Цафероски, с.р.

1407.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на РМ“ бр. 17/97-Пречистен текст) и врз основа на Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на седницата одржана на 13 октомври 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ВЕЛЕС

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/98) во точката 1, наместо „Благој Галев, генерален директор на А.Д. „Ветекс“ – Велес“, треба да стои „Панче Трајков-директор на А.Д. „Димко Митрев“ – Велес“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.10-3556/1
13 октомври 1998 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Алил Цафероски, с.р.

1408.

Врз основ на член 45 и 46 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/97 и бр.15/97), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 05.11.1998 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На „Комерцијално-Инвестициона Банка“ А.Д. – Куманово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност – четврта емисија на акции во вредност од 1.000.000 германски марки или 30.975.500,00 денари по курсот на Народна банка на РМ од 15.10.1998 година.

2. Издавачот на долгорочните хартии од вредност од точка 1 на ова решение с должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-159/1
6 ноември 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Кашдикјан, с.р.

1409.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТОТ ЗА БОНИТЕТ

Член 1

Во Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98), по членот 3 се додаваат три нови члена 3-а, 3-б и 3-в кои гласат:

„Член 3-а

За понудувачите трговци поединци во документот за бонитет се искажуваат само елементите од точките 1, 2, 3 и 8 од дел „III Показатели за деловната успешност“ од Единствените показатели за оценка на бонитетот, дадени во Прилог 1 на овој правилник.

Член 3-б

За понудувачите правни и физички лица – новоосновани, кои отпочнале со работа во тековната година и работат помалку од 6 месеци, во документот за бонитет се искажуваат податоците од согледувањата и анализите на показателите од тековното работење со кои располага носителот на платниот промет, а за работа од над шест месеци податоците од претходно подготвена пресметка со биланс на состојба, биланс на успех, распоредување на резултатот од работењето и податок за бројот на вработените.

Член 3-в

Податоците искажани во документот за бонитет не можат да бидат постари од шест месеци“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-12215/1
12 ноември 1998 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Таки Фити, с. р.

1410.

Врз основа на член 12 став 5 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно – трговскиот промет („Сл. весник на РМ“ бр. 5/98), министерот за стопанство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДА- ВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТ (ЦЕРТИФИКАТ) И ОБРАЗЕЦОТ НА КОЈ СЕ ПОДНЕСУВА БАРА- ЊЕТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на барањето за издавање сертификат и на образецот на кој се поднесува барањето.

Член 2

Во барањето за издавање на сертификат за производите кои се извезуваат се наведуваат следните податоци:

- име и адреса на производителот,
- извозник (име и адреса),
- даночен број на извозникот,
- жиро сметка на извозникот,
- вид и име на производот,
- земја во која производот се извезува и упатна станица,
- време и место на натоварот,
- број на превозното средство,
- број на парчиња и единица на пакување,
- бруто и нето тежина и
- основни податоци за квалитетот на производите.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образецот КК-1 кој е составен дел на овој правилник и е содржан во Прилогот бр.1.

Член 3

Во барањето за издавање на сертификат за производите кои се увезуваат се наведуваат следните податоци:

- име и адреса на увозникот,
- матичен број и жиро сметка на увозникот,
- вид и име на производот,
- земјата извозник,
- име на странскиот добавувач,
- име на производителот,
- земја на потекло на производот,
- вид и број на превозното средство,
- место на натовар,
- упатна станица,
- адреса на магацинот каде се врши растоварот,
- корисник на стоката,
- број на парчиња и единица на пакување,
- бруто и нето тежина,
- вредност на стоката во денари и
- број на договорот за шпедиција (доколку барањето се поднесува преку овластен шпедитер).

Барањето од став 1 на овој член се поднесува на образецот КК-2 кој е составен дел на овој правилник и е содржан во Прилогот бр.2.

Член 4

Со барањето за издавање на сертификат од членовите 2 и 3 на овој правилник се поднесуваат и документи кои го следат производот, а служат како доказ за точноста на податоците наведени во барањето.

Член 5

Барањето за издавање на сертификат се поднесува до Републичкиот пазарен инспекторат каде постојат организирани служби за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет и тоа во Битола, Гевгелија, Делчево, Куманово, Скопје и Струмица.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-8223/5
9 ноември 1998 година
Скопје

Министер за стопанство,
м-р Борис Рикаловски, с.р.

штембил

КК - 1

ДО
РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
(правно лице овластено за контрола на квалитет)

ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ за издавање на сертификат (уверение за квалитет).

Ве молиме да ни издадете сертификат (уверение за квалитет) за производот што се извезува:

1. ИМЕ И АДРЕСА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ _____
2. ИЗВОЗНИК (ИМЕ И АДРЕСА) _____
3. ДАНОЧЕН БРОЈ НА ИЗВОЗНИКОТ _____
4. ЖИРО СМЕТКА НА ИЗВОЗНИКОТ _____
5. ВИД И ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ _____
6. ВРЕМЕ И МЕСТО НА НАТОВАР _____
7. ВИД И БРОЈ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО _____
8. УПАТНА СТАНИЦА _____
9. БРОЈ НА ПАРЧИЊА И ЕДИНИЦА НА ПАКУВАЊЕ _____
10. ТЕЖИНА БРУТО _____ кгр. НЕТО _____ кгр.
11. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДОТ _____

11. БРОЈ НА ДОГОВОР ЗА ШПЕДИЦИЈА _____

(се пополнува само ако барањето се поднесува преку шпедитер)

Со Барањето се поднесуваат следните документи:

- доказ за извршена уплата на средствата на име трошоци;
- ветеринарен сертификат (за производи од животинско потекло);
- производна спецификација,
- други документи кои служат за идентификација на пратката.

Барањето задолжително мора да е означено со штембил и архивски број на извозникот, односно неговиот овластен представник (шпедитер).

Барањето се поднесува 24 часа пред да се изврши натоварот.

Барањето мора да ги содржи сите горенаведени податоци и пропратни документи. Некомплетните барања ќе се вратат за дополнување и по нив ќе се постапува откако недостатоците ќе бидат отстранети.

Согласно член 22 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно трговскиот промет (Сл.весник на РМ бр.5/98) со парична казна од 30.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако во барањето поднесено за добивање на сертификат даде неточни податоци.

наплатена и поништена такса _____ ден.
_____ 199__ год.

МП

Извозник
(овластен претставник на извозникот)

штембил

КК - 2

**ДО
РЕПУБЛИЧКИ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ****ПРЕДМЕТ: БАРАЊЕ** за издавање на сертификат (уверение за квалитет)

Ве молиме да ни издадете сертификат (уверение за квалитет) за производот што се увезува.

1. УВОЗНИК (АДРЕСА) _____
2. ДАНОЧЕН БРОЈ НА УВОЗНИКОТ _____
3. ЖИРО СМЕТКА НА УВОЗНИКОТ _____
4. ВИД И ИМЕ НА ПРОИЗВОДОТ _____
5. ЗЕМЈА ИЗВОЗНИК _____
6. ИМЕ НА СТРАНСКИОТ ДОБАВУВАЧ _____
7. ИМЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ _____
8. ЗЕМЈА НА ПОТЕКЛО НА ПРОИЗВОДОТ _____
9. ВИД И БРОЈ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО _____
10. МЕСТО НА НАТОВАР _____
11. УПАТНА СТАНИЦА _____
12. АДРЕСА НА МАГАЦИНОТ КАДЕ СЕ ВРШИ РАСТОВАР _____
13. КОРИСНИК НА СТОКАТА _____
14. БРОЈ НА ПАРЧИЊА И ЕДИНИЦА НА ПАКУВАЊЕ _____
15. ТЕЖИНА БРУТО _____ НЕТО _____
16. ВРЕДНОСТ НА СТОКАТА ВО ДЕНАРИ _____
17. БРОЈ НА ДОГОВОР ЗА ШПЕДИЦИЈА _____

(се пополнува само ако барањето се поднесува преку шпедитер)

Со Барањето се поднесуваат следните документи:

- доказ за извршена уплата на средствата за трошоците на РПИ;
- ветеринарен сертификат (за производи од животинско потекло);
- производна спецификација;
- фактура на странскиот добавувач и
- други документи кои служат за идентификација на пратката.

Барањето задолжително мора да е означено со штембил и архивски број на увозникот, односно неговиот овластен представник (шпедитер).

Барањето се поднесува 24 часа пред да се изврши натоварот.

Републичкиот пазарен инспектор постапува само по барања кои ги содржат сите горенаведени податоци и пропратни документи. Некомплектните барања инспекторот ќе ги врати за дополнување и по нив ќе постапи откако недостатоците ќе бидат отстранети

Согласно член 22 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно трговскиот промет (Сл.весник на РМ бр.5/98) со парична казна од 30.000 до 100.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако во барањето поднесено за добивање на сертификат даде неточни податоци.

наплатена и поништена такса _____ ден.
_____ 199__ год

МП

Увозник

(овластен - претставник на увозникот)

1411.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Сл. весник на РМ“ бр. 5/98), министерот за стопанство во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ВО ПОГЛЕД НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМЕНОСТ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ**

Член 1

Со овој правилник се определуваат условите кои во поглед на техничката опременост треба да ги исполнуваат правните лица овластени за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет.

Член 2

Правните лица кои сакаат да вршат контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет, во смисла на точка 1 од Одлуката за определување на земјоделски и прехранбени производи и нивните преработки за кои во надворешно-трговскиот промет контрола на квалитетот можат да вршат правни лица („Службен весник на РМ“ бр. 53/98), во поглед на техничката опременост треба да ги исполнуваат следните услови:

1) за органолептичко испитување на производите од месо да имаат електричен шпорет, фрижидер со оддел за длабоко замрзнување, алатки за отворање на лименки, термометри, прецизна вага како и несопходен ситен инвентар и друга опрема за органолептичко испитување на квалитетот на производите од месо;

2) за хемиско испитување на производите од месо да имаат сушална за температура до 250°C, печка за жареење со температура до 1100°C, прецизна аналитичка вага со отстапување од $\pm 0,0001$ г., техничка вага 0,01 г., ПХ-метар 0.01 спектрофотометар со термостатичко купатило, вибратор со 2000 рпм, вибратор со 2400 рпм, термостатичко купатило, магнетна мешалка, вакуум евапоратор, опрема за цврсто-фазна екстракција, течна хроматографија (за адитиви), калориметарска бомба за енергетска вредност, вакуум пумпа, апаратура за микрокелдар, сокслет апаратура, фрижидер, центрифуга до 3600 рпм, центрифуга до 12000 рпм, потребни реагенси и останата ситна опрема;

3) за испитување на амбалажата за пакување на производите од месо да имаат апаратура за испитување на квалитетот на лимена и друга амбалажа;

4) за контрола на преработки од овошје и зеленчук (конзерви, смрзнато, сушено), да имаат техничка вага до 3 кг., аналитичка вага, рефрактометар, сушара за температура до 250°C, печка за жареење до 600°C, ексикатор, дигестор, помошни стаклени садови (бирета, пипети, термометри, дестилациони колони и сл.), убодни термометри со температура до 30°C и фрижидер со комора за длабоко замрзнување.

5) за контрола на квалитетот на виното да имаат простории за органолептичко и физичко-хемиско испитување, како и опрема и реагенси за утврдување на специфична тежина, процент на алкохол, боја, суви материи, танини, вкупна содржина на киселини, испарливи киселини, лимонска киселина, винска киселина,

вкупен и слободен сумпор, шеќер пред и после инверзија и присуство на хибридни вина;

6) за контрола на квалитетот на тутунот во лист и режан тутун да имаат простории за органолептичко и физичко-хемиско испитување на тутунот, клима комора за кондиционирање на тутунот, апарат за испитување на апсолутната влага на тутунот на база на електричен отпор, сушара со температура до 200°C, печка за жареење со температура до 1100°C, техничка вага, аналитичка вага, дигестор, ПХ-метар, апарат за испитување на еластичноста на тутунот, апарат за дестилација на никотин, водена бања за одредување на шеќери, апарат за одредување белтаци и азот, „Келтак“, спектрофотометар, машина за пушење за анализа на тутунски чад и друга потребна лабораториска опрема и реагенси;

7) за контрола на квалитетот на вишната да имаат простории за органолептичко испитување, вага за одредување класа број на плодови во 1 кг. и техничка вага до 10 кг.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Наредбата за условите што во поглед на работниците и опремата мораат да ги исполнуваат организациите на здружениот труд за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки во надворешно-трговскиот промет („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/75).

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8310/1

26 октомври 1998 година

Скопје

Министер

за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Киро Докузовски, с.р.

Бр. 17-8223/2

28 октомври 1998 година

Скопје

Министер за стопанство,
Борис Рикаловски, с.р.

1412.

Врз основа на член 16 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Сл. весник на РМ“ бр. 5/98), министерот за стопанство, во согласност со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ВО НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет (во натамошниот текст: производи), условите кои треба да ги обезбеди извозникот, односно увозникот во врска со вршењето на таа контрола и податоците што мора да ги содржи сертификатот и се определуваат производи за кои може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршено испитување, односно анализа или суперанализа на тие производи.

Член 2

Контрола на квалитетот на сите производи се врши со органолептички преглед на производот, а контрола на квалитетот на производите определени со член 19 од овој правилник се врши и со лабораториско испитување, односно со вршење на анализа или суперанализа.

Член 3

Органолептичкиот преглед на производот се врши со претходна идентификација на пратката, утврдување на количината, пакувањето, означувањето, амбалажата, превозното средство и условите за транспортирање на производот, утврдување дали се исполнети условите на квалитет на производот, како што се: општиот изглед, боја, мирис, вкус, конзистенција, чистота (присуство на страни примеси и др.), изедначеност по величина, структура, боја, како и утврдување на други својства специфични за одреден вид на производ кои можат органолептички да се утврдат.

Член 4

Лабораториското испитување на производот опфаќа вршење на анализа или суперанализа со која се утврдува дали производот ги исполнува условите за квалитет во поглед на хемискиот состав и содржината на одредени компоненти.

Земањето на мостри за лабораториско испитување се врши на пропишан начин, а за производите за кои не е пропишан начинот на земање на мостри се врши на начин кој е пропишан за слични производи.

Член 5

Суперанализа на производите може да се врши кај овластени институции.

Член 6

За производите за кои не се пропишани методи за вршење на анализа односно суперанализа, анализата, односно суперанализата на тие производи се врши по методи пропишани за слични производи.

Член 7

За производите за кои ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови за квалитет се издава сертификат.

За производите за кои ќе се утврди дека не ги исполнуваат пропишаните услови за квалитет се донесува решение за одбивање на барањето за издавање на сертификат.

Член 8

За производите за кои е извршен органолептички преглед и се земени мостри за лабораториско испитување, односно анализа, заради конечно утврдување на квалитетот на тие производи и издавање на сертификатот, може да се издаде потврда за царинење ако со органолептичкиот преглед се утврди дека тие производи ги исполнуваат пропишаните услови во поглед на квалитетот.

Член 9

Производите за кои е донесено решение за одбивање на барањето за издавање на сертификат можат, во согласност со царинските прописи, да се ускладиштат до завршување на постапката, односно до добивање на одобрение според кое можат да се увезуваат како производи кои отстапуваат од пропишаниот квалитет или додека увозникот не ги отстрани утврдените недостатоци.

Производите кои не одговараат на пропишаниот квалитет се уништуваат или враќаат во рок од десет дена.

Член 10

Пратките кои се оштетени или деловите од пратките кај кои настанале промени на квалитетот, заради што увозникот ја менува нивната употребна намена, можат, во согласност со царинските прописи, да се ускладиштат до завршувањето на соодветната постапка.

Член 11

Контрола на квалитетот на производите се врши по претходно доставено барање на извозникот, односно увозникот за издавање на сертификат за производите кои се извезуваат, односно увезуваат.

Извозникот, односно увозникот, треба да ја подготви пратката за контрола, да овласти лице кое ќе присуствува на контролата, да обезбеди лица кои ќе вршат помошни дејствија при контролата и земањето мостра како и на барање на вршителот на контролата, да подготви соодветна неопходна амбалажа и друг помошен материјал за пакување на мострите.

Овластеното лице од став 2 на овој член се идентификува со полномошно издадено од увозникот, односно извозникот.

Член 12

Барањето за издавање на сертификат за производите кои се извезуваат, извозникот го поднесува до Републичкиот пазарен инспекторат или до овластеното правно лице 24 часа пред почетокот на натоварот.

Барањето за издавање на сертификат за производи кои се увезуваат, увозникот го поднесува до Републичкиот пазарен инспекторат 24 часа пред пристигнувањето на производот.

Увозникот повторно поднесува барање за издавање на сертификат за производите кај кои е вршено отстранување на недостатоците и за производите за кои е дадено одобрение за увоз на производи од понизок квалитет.

Барање за издавање на сертификат се поднесува и за оние производи кои не подлежат на контрола на квалитетот, ако странскиот купувач бара сертификат за тие производи.

Член 13

За производите кои подлежат на контрола на квалитет, а за кои не е пропишан квалитет за пуштање во промет на внатрешниот пазар, увозникот е должен со барањето за издавање на сертификат, да достави и писмени податоци за хемискиот состав и содржина на компонентите, како и други неопходни податоци за идентификација и утврдување на квалитетот на тие производи.

Член 14

За производите за кои е договорен извозен квалитет со странскиот купувач, извозникот е должен со барањето за издавање на сертификат да приложи и доказ дека таквиот квалитет е договорен.

Член 15

Ако увозникот поднесува барање за издавање на сертификат за увоз на производи што отстапуваат од пропишаниот квалитет, со барањето за издавање на сертификат приложува и копија на документот со кој е одобрен увозот на тие производи.

Член 16

Сертификатот за производи наменети за извоз треба да ги содржи следните податоци: име на правното лице кое ја извршило контролата на квалитет, број на сертификатот, име и седиште на извозникот, вид и број на превозното средство, место на натоварот, земја во која производот се извезува, вид и име на производот, број на парчиња и единица на пакување, квалитет на

производот, број и датум на лабораториската анализа, име на институцијата која ја извршила анализата односно суперанализата, бруто и нето тежина на производот, констатација дека производот одговара на пропишаниот односно договорениот квалитет, датум и место на издавање на сертификатот и потпис на овластениот работник и печат.

Член 17

Сертификатот за производите наменети за увоз мора да ги содржи следните податоци: назив на органот кој го издал сертификатот, број на сертификатот, име и седиште на увозникот, вид и име на производот, земја на извозникот, име на странскиот добавувач, земја на потекло на производот, име на производителот, вид и број на превозното средство, место на натовар, упатна станица, број на парчиња и единица на пакување, квалитет-класа на производот, број и датум на лабораторискиот наод, име на институцијата која ја извршила анализата односно суперанализата, бруто и нето тежина на производот, констатација дека производот одговара на пропишаниот, односно одобрените квалитет, датум и место на издавање на сертификатот и потпис на овластениот работник.

За производите за кои е издадено одобрение дека можат да се увезуваат како производи кои отстапуваат од пропишаниот квалитет, во сертификатот се внесуваат, покрај податоците од став 1 на овој член и податоци од кој пропис за квалитет производите отстапуваат, како и во што е и колкаво е тоа отстапување.

Член 18

Покрај податоците од член 16 и 17 на овој правилник, сертификатот може да содржи и други податоци, зависно од видот на производот, барањето на странскиот купувач или од други околности.

Член 19

За следните производи што се извезуваат односно увезуваат може да се издаде сертификат само врз основа на претходно извршена анализа или суперанализа и тоа:

- 1) производи наменети за извоз:
 - конзерви од месо, конзервиран зеленчук и овошје,
 - вино,
 - тутун во лист и режан тутун.
- 2) производи наменети за увоз:
 - жита,
 - млеко и млечни производи,
 - конзерви од месо и риба,
 - масти и масла од животинско потекло,
 - млеко во прав,
 - путер,
 - сира и млечарски култури,
 - производи од јајца,
 - конзервирано овошје,
 - овошни сокови, бази и концентрати,
 - конзервиран зеленчук,
 - сокови и концентрати од зеленчук,
 - кафе и сурогати на кафе,
 - сол за јадење и саламурање,
 - концентрати за супа,
 - адитиви,
 - масти и масла од растително потекло,
 - шеќер и мед,
 - какаовец и какао производи,
 - вино и производи од вино,
 - енолошки средства,
 - асохолини и безалкохолни пијалаци,
 - суровини и полупроизводи за производство на алкохолни и безалкохолни пијалаци,
 - спирт и суровини за производство на спирт,

– сточна храна и додатоци за сточна храна, освен зрнестии хранива.

По исклучок од одредбите од став 1 на овој член, за производите кои се увезуваат, сертификатот може да се издаде и без претходно извршена анализа, ако со органолептички преглед се утврди дека производот е испорачан од ист испорачател, односно произведен од ист производител, дека е во оригинално и неопштетено пакување, од иста серија или заштитен со ист или друг знак ознака, односно дека има изедначен квалитет, ако е во ринфусна состојба и дека со анализа на претходно пристигнати пратки од ист таков производ е веќе утврдено дека одговара на пропишаните услови за квалитет и дека е издаден сертификат.

Член 20

Анализа или суперанализа на производи што не се опфатени со одредбите од член 19 од овој правилник, може да се врши по исклучокот, ако со органолептичкиот преглед на производот не може со сигурност да се утврди составот или одделни елементи на квалитетот кои се битни за утврдување на квалитетот на производот.

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 23/81).

Член 22

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8310/2

26 октомври 1998 година
Скопје

Министер

за земјоделство, шумарство
и водостопанство
Киро Докузовски, с.р.

Бр. 17-8223/3

28 октомври 1998 година
Скопје

Министер за стопанство,
Борис Рикаловски, с.р.

1413.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешно-трговскиот промет („Службен весник на РМ“ бр.5/98), министерот за стопанство донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА КОНТРОЛАТА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ ВО НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

1. За покривање на трошоците на Републичкиот пазарен инспекторат за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет (во натамошниот текст: производите) се плаќа надоместок определен со ова решение.

2. Висината на надоместокот од точка 1 на ова решение се утврдува во зависност од видот, масата и начинот на транспортот на пратките и изнесува:

1) за вагонски, камионски, авионски и контејнерски пратки од 10 тони 350 денари, а за секој натамошен тон односно за секој започнат тон уште по 30 денари по тон;

2) За денковни пратки до 5 пакети 200 денари, а за секој натамошен пакет уште по 20 денари за секој пакет, и

3) За бродски пратки до 30 тони 320 денари, а за секој натамошен тон односно за секој започнат тон по 10 денари по тон.

3. По исклучок од одредбите на точка 2 на ова решение за коњи за колење и други категории коњи, освен коњи за приплод, магарина за колење и за говеда за колење, вклучувајќи и телиња и јуниња се плаќа надоместок од 200 денари од грло, а за овци и јагниња за колење по 10 денари од грло.

4. Ако контролата на квалитетот се врши ноќе, во недела или во денови кои со закон се утврдени за празници, надоместокот од точките 2 и 3 на ова решение се зголемува за 100%.

Под ноќна работа во смисла на став 1 на оваа точка се подразбира работа од 22,00 до 6,00 часот.

5. За земање мостри на производите што според прописите подлежат на претходна анализа, надоместокот од точка 2 на ова решение се зголемува за 20%.

6. Ако увозникот односно извозникот не ги подготви навремено производите за преглед, а инспекторот излезе на местото на прегледот во определеното време, се плаќа по 100 денари по секој изминат, односно започнат час на име денгуба.

7. Надоместокот од точките 2, 3, 4, 5, и 6 се уплатува на приходната сметка на Министерството за стопанство.

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

— Бр.17-8223/4
9 ноември 1998 година
Скопје

Министер за стопанство,
м-р **Борис Рикаловски**, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Стратегијата за интеграција на Република Македонија во НАТО, објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 51/98, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НАТО

Во точка 3. 2. Добрососедски односи текстот:
„Наспроти вистината дека Македонија се наоѓа во најчувствителниот регион во Европа, ситуирана помеѓу четири соседи, некогашни аспиранти за поголеми или помали делови од или дури целата нејзина територија, факт е и дека за кратко време од самостојното излегување на меѓународната сцена Македонија разви завидно добри односи со сите од нив“.
се заменува со:

„Иако Република Македонија се наоѓа во најчувствителниот регион во Европа, за кратко време по нејзиното осамостојување разви завидно добри односи со сите земји од овој регион“.

Бр. 23-2504/2
9 ноември 1998 година
Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Мустафов Себастијан од с. Катланово-Скопско, застапуван преку полномошник Јовица Бојковски, адвокат од Скопје, против тужената Мустафова Пакизе, со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува тужената да се јави во овој суд во рок 30 дена по објавувањето на огласот и да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе и биде поставен привремен старател во смисла на чл. 80 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на постапката или до нејзино јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV. П.бр. 2654/98. (20399)

Пред овој суд е поднесена тужба за развод на брак на тужителката Мизе Муаџер од Скопје против тужениот Насер Муаџер од Скопје, со непозната адреса во Република Германија. Тужбата е поднесена преку полномошникот на тужителката, адвокат Симеон Двојаков, ул. „Питу Гули“ бр. 70.

Судот, со решение П.бр. 2268/98 од 3.XI.1998 година, како привремен застапник на тужениот кој е со непозната адреса, го назначи адвокат Вулнет Прешова од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 3. Назначениот привремен застапник ќе ги заштитува интересите на тужениот во постапката, се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека Меѓуопштинскиот центар за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Се повикува тужениот по објавувањето на овој оглас да се јави во судот. Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува привремен застапник.

За назначениот привремен застапник е известен и Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII П.бр. 2268/98. (20402)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Јусуфи Рамије од с. Врапчиште, против тужениот Јусуфи Камил од с. Врапчиште, а сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот неопределена.

Се повикува тужениот да се јави во судот, да достави адреса и да овласти полномошник кој ќе го застапува по оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на рокот од 30 дена, судот по службена постапка ќе му постави привремен застапник. За привремен застапник ќе биде поставена Душица Димитриеска, стручен соработник во Основниот суд во Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 837/98. (21367)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Шабани Сакип од с. Добридол се води постапка за докажување на смртта на лицето Лутви Алиу роден 1893 година во с. Добридол од татко Алиу Шабан.

Основниот суд во Гостивар го повикува лицето Лутви Алиу во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” и на огласната табла при овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица кои што знаат нешто за неговиот живот тоа да му го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку повиканото лице не се јави до овој суд, ќе се утврди дека ова лице е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.118/98. (20398)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

При Основниот суд во Кавадарци се води граѓански спор за поништување на наследничка изјава на тужениот Павле Ичев од Скопје, со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот по овој предмет се определува Соња Василевска од Кавадарци, која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или неговиот полномошник не се појави пред судот или Центарот за социјални работи не спредели старател и за тоа го извести судот.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр.439/98. (20460)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е поведена постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Нухи Авдираман од Куманово, против тужените Рамани Зејнула од с. Черкези и Тоска Хилми од Скопје.

Бидејќи тужениот Рамани Зејнула е со непознато престојувалиште во странство, од страна на Основниот суд во Куманово му се одредува привремен застапник Живко Арсовски, адвокат од Куманово, кој што ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр. 2662/96. (21089)

Пред овој суд се води парнична постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Љатифи Абедин од с. Отља против тужените Јаначкова Вука од Скопје, Петровиќ Милица од с. Матејче и Коргут Јагода од с. Матејче, на привремена работа во Шведска со непозната адреса. Вредност на спорот 1.000 денари.

На тужената Коргут Јагода и се поставува привремен застапник кој ќе ја застапува тужената во оваа постапка се додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател. За привремен застапник се поставува адвокатот Горан Пешевски од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, П.бр.1576/98. (21092)

ОСНОВЕН СУД ВО РЕСЕН

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост и право на користење по тужбата на тужителот Александар Кереместевски од Ресен, против тужениот Крум Ристов Доревски од Ресен, сега во САД. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, на судот да му достави точна адреса или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите права и интереси, се до окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд во Ресен, П.бр. 164/98. (20824)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за регресно побарување по тужбата на тужителот АД за осигурување “Македонија” - Скопје - филијала - Тетово, против тужениот Саити Сефедин од Тетово, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави пред овој суд или пак постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1006/98. (20461)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот АД за осигурување “Вардар” - Скопје, против тужениот Крсто Аврамовски од Тетово, сега во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или да одреди полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 512/98. (21094)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка поради отстранување на извор за опасност од штета по тужбата на тужителите Авни Адеми и Гарип Адеми, двајцата од с. Пирок, против тужениот Шефки Весели од с. Пирок, сега на привремена работа во Раб - Република Хрватска со непозната адреса. Вредност на спорот 20.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот, се јави во судот, ја достави својата адреса или одреди свој полномошник кој ќе го застапува во постапката.

Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи - Тетово, на тужениот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката по овој предмет до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.814/98. (21097)

Пред Основниот суд во Тетово во тек е постапка за утврдување на смртта на лицето Реџеми Реџеп, порано од с. Каменјане, а по предлог на предлагачот, неговиот син Реџеми Хусни од с. Каменјане.

Се повикува лицето Реџеми Ајрула Реџеп, роден во с. Каменјане 1882 година, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговото животно во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на истиот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.512/98. (21366)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителот Дамјановиќ Драгомир од с. Фалише, против тужениот Зејнулахи Зијадин од с. Селце, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 89.250,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1048/98. (21368)

Пред овој суд се води спор за регресно побарување по тужбата на тужителот АД за осигурување "Македонија" - Филијала - Тетово, против тужениот Алити Бедри од с. Д. Палчиште. Вредност на спорот 17.731,00 денари.

Се повикува тужениот да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена, или да одреди свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1008/98. (21369)

Пред Основниот суд во Тетово е во тек постапката за расправање на оставината на покојната Јашари Фата порано од с. Озормиште - Тетовско.

Покојната како законски наследници ги оставила: ќерката Етеми Ребија од с. Нераште и синот Сулејман Блажевиќ од с. Озормиште, а сега со непозната адреса во Шведска.

Се повикува наследникот Блажевиќ Сулејман да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 1 година по објавувањето на огласот, да даде наследничка изјава преку овој суд. Доколку не се јави во тој рок судот ќе му постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, О.бр.230/98. (20462)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд е заведена тужба за развод на брак од тужителката Катхерине Донеvsка од Штип, против тужениот Зоранчо Донеvски, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во овој суд или да достави точна адреса, или назначи свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност согласно чл. 78 од ЗПП, ќе постави привремен застапник, кој ќе ги брани неговите интереси, до правосилноста на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.517/98. (21370)

Пред овој суд е заведена тужба за развод на брак од тужителката Соња Николовска од Штип, против тужениот Перо Николовски, со непозната адреса.

Се повикува тужениот во рок од 15 дена да се јави во овој суд или да достави точна адреса, или назначи свој полномошник. Во спротивно, судот по службена должност, согласно чл. 78 од ЗПП, ќе постави привремен застапник, кој ќе ги штити неговите интереси пред овој суд, до правосилноста на постапката.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.1074/97. (21371)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1223/98, на регистарска влошка бр. 002137, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија и услуги „МИТРЕ“ увоз-извоз Митре Пејоски ДООЕЛ Кичево ул. „Иван Трпески“ 6 Кичево.

Дејности: 01.42, 15.11, 15.51, 15.61, 15.81, 15.8101, 15.81/2, 15.91, 15.93, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 45.11, 45.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.42, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20, 74.40, 93.01, 93.02, 95.00.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1223/98.

(20419)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1411/98, на регистарска влошка бр. 002325, го запиша во трговскиот регистар претворање на ПП во Друштво за производство, трговија и услуги Виолета Милеска, ВИБИ увоз-извоз ДООЕЛ ул. Кеј „Борис Кидрич“ 14-а Струга.

Седиште: ул. Кеј „Борис Кидрич“ 14-а.

Основна главнина: 11.080,00 ДЕМ во денарска противвредност од 343.480,00 денари.

Дејности: 15.33, 15.32, 15.31, 15.61, 15.62, 15.72, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 51.21, 51.37, 52.11, 52.12, 15.91, 15.92, 15.98/2, 60.24, 60.22, 63.21, 71.10, 52.21, 52.11, 52.12, 52.45, 52.48, 52.24, 52.27, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 63.30, 36.63, 93.05, 74.40, 74.13, 74.14, 72.60, 74.12., надворешно трговско работење со прехранбени производи, надворешно трговско работење со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност. Лице овластено за застапување е Виолета Милеска управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1411/98.

(20420)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1614/98, на регистарска влошка бр. 1-3913, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „КАРАЈУСКА“ извоз-увоз, п.о. ул. „ЈНА“ број 14/1 Битола.

Промена на лицето овластено за застапување на приватното претпријатие за трговија на големо и мало „Карајуска“ извоз-увоз Битола, п.о. ул. „ЈНА“ 14/11 Битола.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Владислав Сотировски директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Лице овластено за застапување на ПП за трговија на големо и мало „Карајуска“ извоз-увоз, Битола п.о. ул. „ЈНА“ 14/11 е Ивановска Олимпија директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1614/98,

(20432)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1054/98, на регистарска влошка бр. 001968, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги Димче Драги Царовски „ЦИМИ“ увоз-извоз Кукуречани ДООЕЛ.

Дејности: 26.21, 26.25, 20.33, 33.30, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 52.72, 29.71, 29.72, 52.72/1, 52.74, 52.72/2, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.41, 18.21, 18.23, 18.24, 18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 15.81, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 25.12, 25.21, 25.22, 25.23, 5.24, 33.10/1, 33.10/2, 21.23, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.51, 51.34, 51.23, 51.39, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.46, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 21.25, 36.63, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.04, 93.05, 93.02, 93.01, 74.84, 74.12, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 55.30, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Управител без ограничување е Димче Царовски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1054/98.

(19384)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1650/98, на регистарска влошка бр. 1-6810, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Приватното претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ШЕРОВСКИ – КОМЕРЦ“ увоз-извоз Битола П.О. Битола, ул. „Народни херои“ бр.23.

Седиште: Битола, ул. „Народни херои“ бр. 23.

Директор: Димче Шеровски.

Од претпријатието истапува основачот Мирче Шеровски и се брише од судскиот регистар како основач.

На претпријатието како основач му пристапува Димче Шеровски од Битола, ул. „Народни херои“ бр. 23 со м. бр. на л. к. 1011959410017 кој како до сега така и во иднина ќе ја врши функцијата на директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1650/98.

(19386)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1081/98, на регистарска влошка бр. 001995, го запиша во трговскиот регистар претворањето на пп во дооел на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на Блаже Милан Атанасоски „МУДУР – ПРОМЕТ“ Прилеп, ул. „Струшка“ бр.50.

Атанасоски Блаже – управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности со м. бр. 2602961440016 УВР Прилеп.

Дејности: 45.2101, 45.21/2, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 74.12, 52.36, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 55.30/1, 55.40, 60.20, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3.

– Надворешна трговија со прехранбени производи.

– Надворешна трговија со непрехранбени производи.

Атанасоски Блаже, управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1081/98.

(19387)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1109/98, на регистарска влошка бр. 002022, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија, транспорт и услуги „ИНО ЕЛЕКТРА“ увоз-извоз Благојче Лукарски ДООЕЛ Кичево ул. „11-ти Октомври“ бр. 148 Кичево.

Производствено - трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз угостителство и други услуги „ИНО ЕЛЕКТРА“ Д. О. О. Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.

Основач на друштвото е Благојче Лукарски од Кичево ул. „11-ти Октомври“ бр.148 Кичево.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05.

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Благојче Лукарски – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1109/98.

(19388)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1386/98, на регистарска влошка бр. 002300, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги Неделкоски Љубен „РИВИЕРА“ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Прилеп, ул. „Добре Иваноски“ бр.19.

Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул. „Добре Иваноски“ бр.19.

Основач на Друштвото – единствен содружник е лицето Љубен Неделкоски од Прилеп ул. „Добре Иваноски“ бр. 19 со м. бр. 2410961410003 и л. к. бр. 240090 – УВР Прилеп.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/4, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/2, 45.31, 45.33, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.53, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 55.30/1, 55.30/2, 60.23, 60.24, 63.21, 65.12/3, 93.05. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото има полни овластувања и полна одговорност.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет е Мицкоски Стојан – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1386/98.

(19395)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1098/98, на регистарска влошка бр. 002011, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ во Друштво за производство, трговија и

услуги „МИСЛИМ ЦИТИ“ увоз-извоз Јао Мислим ДООЕЛ с. Колари Општина Зајас.

Претпријатието за производство, трговија и услуги „МИСЛИМ ЦИТИ“ увоз-извоз Д.О.О.Кичево с. Колари Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како што е претходно.

Основач на друштвото е Јао Мислим од с. Колари Општина Зајас.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.61, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05.

070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет:

Јао Мислим – управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1098/98.

(19396)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1092/98, на регистарска влошка бр. 002006, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги „ТРОПИК“ увоз-извоз Арис Канзоски ДООЕЛ Кичево ул. „Караџева“ бр. 15 Кичево.

Претпријатието за промет и производство „ФОРУМ КОМ“ Ц.О. Експорт – Импорт Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.

Основач на друштвото е Арис Канзоски од Кичево, ул. „Караџева“ бр. 15 Кичево.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 45.11, 45.12/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.72, 93.05.

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Арис Канзоски – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1092/98.

(19397)

Основниот суд во Битола со решението трг. бр. 1095/98, на регистарска влошка бр. 002008, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за производство, промет и услуги ИТРОН увоз-извоз Кузманоски Сашо ДООЕЛ Кичево.

ул. „Трајан Дејаноски“ бр. 3 Кичево.

Претпријатието за производство, промет и услуги увоз-извоз „ИТРОН“ со Ц. О. Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.

Основач на друштвото е: Кузманоски Сашо од Кичево ул. „Трајан Дејаноски“ бр. 3 Кичево.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 15.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05.

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет:

КУЗМАНОСКИ САШО – Управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

МЕ – 1712966433004–

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1095/98.

(19398)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1094/98, на регистарска влошка бр. 002008, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија угостителство и услуги CS увоз-извоз

Сава Матевски ДООЕЛ Кичево

ул. „Санде Штерјоски“ бр.15 Кичево.

Производствено трговско претпријатие на големо и мало увоз – извоз угостителство и други услуги „CS“ Д.О.О. Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.

Основач на друштвото е Сава Матевска од Скопје ул. „Булевар“ ЈНА бр. 54/2-17 Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05.

070310, 070320, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет:

САВА МАТЕСКА – Управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

МБ – 1812953438001–

Од Основниот суд во Битола, трег. бр. 1094/98 (19399)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1108/98, на регистарска влошка бр. 002021 го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за градежништво, трговија, услуги и транспорт ЛИПРОМ увоз-извоз

Лила Никодиноска ДООЕЛ Кичево

ул. „Гоце Делчев“, бр. 39 Кичево.

„ЛИПРОМ“ ДОО за производство, трговија и услуги експорт-импорт Кичево, ул. „Гоце Делчев“ бр. 39 Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како и претходно.

Основач на друштвото е Лице Никодиноска од Кичево, ул. „Гоце Делчев“ бр. 39 Кичево.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 16.96, 15.97, 15.98, 17.30, 17.60, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 43.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05.

070310, 070320, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет:

ЛИЛА НИКОДИНОСКА – Управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

МБ – 2706944455079 –

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1108/98. (19400)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1093/98, на регистарска влошка бр. 002007, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за трговија, транспорт и услуги „ДЕГАТ“ увоз-извоз Трајче Димитријоски од Кичево, ул. „Вардарска“ бр. 27.

Претпријатието за промет на големо и мало „ДЕГАТ“ д.о.о. увоз-извоз Кичево се усогласува со Законот за трговските друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.

Основач на друштвото е: Трајче Димитријоски од Кичево, ул. „Вардарска“ бр. 27.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61,

52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05, 070310, 070320; малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија; застапување на странски фирми; посредништво; консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е: Димитријоски Трајче – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1093/98.

(19401)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1107/98, на регистарска влошка бр. 002020, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието во ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги „ТОТО-М“, увоз-извоз Маркова Јадранка ДООЕЛ Кичево, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3/9.

Книговодственото биро „ТОТО-М“ од Кичево се усогласува со Законот за трговски друштва и се претвора во ДООЕЛ со назив како претходно.

Основач на друштвото е: Маркова Јадранка од Кичево, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3/9.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.81, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.50, 50.51, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 71.10, 72.60, 74.11, 74.12, 74.14, 74.40, 92.34, 92.72, 93.05, 070310, 07320; малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија; застапување на странски фирми; посредништво; консигнација и вршење на комисиони работи и реекспорт.

Неограничени овластувања.

Полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е: Маркова Јадранка – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1107/98.

(19402)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1393/98, на регистарска влошка бр. 002307, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на „СИГУРНОСНО СТАКЛО“ – Акционерско друштво – Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бб, Прилеп со п.о.

Дејности: 26.12, 26.15, 45.44, 45.45, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.42, 51.43, 51.44, 51.33, 51.56, 51.66, 52.44, 52.45, 52.46, 60.23, 60.24, 70.12, 70.2, 74.11, 74.12; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; меѓународен транспорт на патници и стока; меѓународна шпедиција; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба; реекспорт; извршување стакларски работи во странство и малограничен промет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1393/98.

(19403)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1438/98, на регистарска влошка бр. 002352, го запиша

во трговскиот регистар Трговецот поединец за производство и трговија со леб и печива Бајрамоски Јусуф Есат „СОФРА“, т.п. с. Гарани, Осломеј.

Дејности: производство на леб и бели печива во свежа состојба; 52.24 трговија на мало со леб, печива, колачи и слатки.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Овластен потписник е: Бајрамоски Есат.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1438/98.

(19404)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1435/98, на регистарска влошка бр. 002349, го запиша во трговскиот регистар основањето на д.о.о. на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Велјаноски Лазар – „ЛАМИНГ“ – Охрид, д.о.о.е.л. Охрид, ул. „Сирма Војвода“ бр. 108.

Седиште: Охрид, ул. „Сирма Војвода“ бр. 108.

Содружник: Велјаноски Лазар.

Дејности: 01.21; 01.22/1; 01.22/2; 01.23; 01.24; 01.25; 01.30; 15.11; 15.12; 15.13; 15.31; 15.32; 15.33; 15.61; 15.62; 15.71; 15.72; 15.88; 15.89; 15.91; 15.92; 15.93; 15.94; 15.95; 15.96; 15.97; 15.98/2; 15.98/2; 28.11; 28.12; 28.21; 28.22; 28.30; 28.40; 28.51; 28.52; 28.62; 28.63; 28.71; 28.72; 28.73; 28.74; 28.75; 29.11; 29.12; 29.13; 29.14; 29.21; 29.22; 29.23; 29.24; 29.31; 29.32; 29.40; 29.51; 29.52; 29.53; 29.54; 29.55; 29.56; 29.60; 29.71; 29.72; 45.11; 45.12; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.23; 45.24; 45.25; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.46; 51.47; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.50; 52.61; 52.62; 52.63; 52.71; 52.72/1; 55.22; 55.23; 55.30/1; 55.30/2; 55.40; 55.51; 55.52; 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60; 74.13; 74.14; 74.15; 74.20/1; 74.20/2; 74.20/3; 74.20/4; 74.20/5; 74.30; 74.40; 74.81; 74.82; 74.83; 74.84; – надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; угостителски и туристички услуги; посредување и застапување во прометот на стоки и услуги; изведување на инвестициони работи во странство и отстапување на инвестициони работи на странско лице во Република Македонија.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Трговското друштво во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото – управител, Велјаноски Лазар.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1435/98.

(19412)

Основниот суд во Битола со решението П. Трег. бр. 122/98, на регистарска влошка бр. 000810, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основна главница на Трговското друштво за производство и трговија со кожа и крзно Маркос Палагеоргиу „Ц.П.Л.“ увоз-извоз д.о.о.е.л. Битола, ул. „Иво Лола Рибар“ бб.

Друштвото ја зголемува основната главница уште со 13.440 ДЕМ во денарска противвредност од 416.400,00 ден. во предмети односно машини за шиење.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 122/98.

(19413)

Основниот суд во Битола со решението П. Трег. бр. 114/98, на регистарска влошка бр. 001714, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач на Трговец-поединец за угостителски услуги Борис Велјан Митревски, Битола ТП Битола, ул. „Нико Фундали“ 13/21.

Се врши промена на лицето овластено за застапување.

За прокурист со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности се овластува Смиљја Митревска.

Му престануваат сите овластувања на досегашниот трговец-поединец, Борис Велјан Митревски.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 144/98.

(19414)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1680/98, на регистарска влошка бр. 1-6017, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овласт. за застапување на Приватното претпријатие – видео клуб, комисиона продажба и фотокопирање „ТАШИБА“ Битола, п.о. „Ж.Ј. Шпанац“ бр. 71, Битола.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Приватното претпријатие – видео клуб, комисиона продажба и фотокопирање „ТАШИБА“ Битола п.о. така да лицето Пандов Никола, престанува да биде заменик директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1680/98.

(19415)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1694/98, на регистарска влошка бр. 1-6915, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачки влог на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз Битола п.о. „АПП КОМПАНИ“, Битола, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 1/2-9.

Се зголемува основачкиот влог на: Приватното претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „АПП КОМПАНИ“ Битола п.о. Битола, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 1/2-9.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1694/98.

(19416)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1666/98, на регистарска влошка бр. 1-17124, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачки влог на Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги „АСТЕРИКС“ увоз-извоз, Прилеп п.о. Прилеп ул. „Битолска“ бр. 64.

Се зголемува основачкиот влог на Приватното претпријатие за производство, трговија и услуги „АСТЕРИКС“ Прилеп п.о.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1666/98.

(19417)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1669/98, на регистарска влошка бр. 1-17834, го запиша во судскиот регистар зголемувањето на основачкиот влог на Претпријатието за производство, градежништво, превоз, трговија, угостителство и услуги „ПРОСПЕРО“ увоз-извоз Прилеп п.о. Прилеп, ул. „Андон Слабејко“ бр. 6.

Се зголемува основачкиот влог на Претпријатието за производство, градежништво, превоз, трговија и угостителство и услуги „ПРОСПЕРО“ увоз-извоз Прилеп п.о.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1669/98.

(19418)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1678/98, на регистарска влошка бр. 1-18915, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основач на Претпријатието за производство, промет и услуги, увоз-извоз „ПЕНЕСТА“ ц.о. Кичево, ул. „Мара-Угринова-Гина“ бр. 49, Кичево.

Истапување на основач од Претпријатието за производство, промет и услуги, извоз-увоз „Пенеста“ ц.о. Кичево.

Од претпријатието истапува лицето Србиноски Стојан од Кичево, и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1678/98.

(19419)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1723/98, на регистарска влошка бр. 1-2704, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за туризам и трговија на големо и мало, увоз-извоз „РИОН“ Охрид со п.о. ул. „Моша Пијаде“ број 114.

Се врши промена на основачот Јехана Сулејман и во иднина како основач на претпријатието ќе биде лицето Сузана Сулејман од Охрид, која ќе го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1723/98.

(19420)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 123/98, на регистарска влошка бр. 002101, го запиша во трговскиот регистар основањето на Акционерското друштво за производство и промет на алати „АЛАТНИЦА“ Охрид, ул. „15-ти Корпус“ бр. 1.

Промена на лицето овластено за застапување на Акционерското друштво за производство и промет на алати „АЛАТНИЦА“ Охрид му престанува овластувањето за застапување на лицето Марковски Васил и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет е Пецо Шикловски – претседател на Управниот одбор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 123/98.

(19421)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1294/98, на регистарска влошка бр. 002208, го запиша во трговскиот регистар претворањето на приватното претпријатие за производство, промет и услуги „ПЕНЕСТА“ Ружица Петреска, увоз-извоз доел Кичево, ул. „Мара Угринова – Гина“ бр. 49.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.21, 01.30, 02.20, 15.12, 17.21, 17.22, 20.10, 20.30, 20.40, 40.21, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 25.22, 27.21, 28.71, 28.72, 29.13, 36.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.52, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 74.20/2; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; конгигнациони работи во областа на прометот; реекспорт; малограничен промет со СР Југославија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет е Ружица Петреска –

управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1294/98.

(19422)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1234/98, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, услуги, трговија и производство Анка Ристо Петровска – „ПЕИНГ – ТРАНСПОРТ“ доел увоз-извоз Битола, ул. „Јоргов камен“ бр. 10.

Дејности: 60.21, 60.23, 60.24, 60.10, 63.21, 60.22, 71.10 71.21-60, 55.40, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/2, 55.21/2, 55.23, 74.20/2, 74.20/5, 74.20/3, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 15.11, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 16.7, 15.8, 15.9, 45.21/2, 45.21/1 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.33, 45.44, 45.45, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.12, 52.24, 52.41, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.34, 52.23, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.33, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 51.51, 50.40/1, 51.70, 15.12, 15.13, 15.20, 15.93, 15.49, 15.92, 15.95; надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи; реекспорт; малограничен промет; услуги и складирање на стоки, меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полна одговорност.

Управител без ограничување е: Анче Петровска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1234/98.

(19423)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1458/98, на регистарска влошка бр. 002372, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДОО, производно, трговско и службено друштво Златко и др. „КАРТЕР“ увоз-извоз доо Битола, ул. „Димитар Влахов“ бр. 48-а.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.51, 15.62, 15.71, 15.81/1, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.38, 51.41, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 92.34, 93.02; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот имот.

Овластени потписници: Станојоски Златко и Станојоски Зоран.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1458/98.

(19424)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1426/98, на регистарска влошка бр. 002340, го запиша во трговскиот регистар претворањето од ПП во доел Друштвото за трговија на големо и мало, услуги увоз-извоз Милева Стеван Димакис „ДИМАКИС“ доел Битола, ул. „Панде Илковски“ бр. 63.

Основач е лицето: Милева Димакис од Битола, врз основа на Изјавата од 13.10.1998 год. и одлуката за претворање на Претпријатието за трговија „ДИМА-

КИС“ увоз-извоз Битола, п.о. во Друштво за трговија на големо и мало, услуги, увоз-извоз Милева Стеван Димакс „ДИМАКИС“ доел Битола.

Седиштето на фирмата се наоѓа во Битола на ул. „Панде Илковски“ бр. 63.

Управител е: Милева Димакс од Битола.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е: Милева Димакс – управител со неограничено овластување во рамките на запишаните дејности.

Дејности: 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 71.31, 71.34, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.52, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.93, 15.96, 15.98, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63; издавање на венчаници. Во надворешно трговското работење ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; малограничен промет; реекспорт; меѓународен транспорт на стоки и патници; услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1426/98.

(19425)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1340/98, на регистарска влошка бр. 002254, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во доел според ЗТД на друштвото за трговија на големо и мало и услуги „ТАЗЕ-ПРОМ“ увоз-извоз Валентина Илијоска доел Битола, ул. „Дебарска“ бр. 93.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72, 50.10, 50.20, 50.30, 51.51, 51.57, 51.70, 51.55, 51.21, 51.41, 51.42, 51.56, 18.81/1, 15.85, 55.40/1, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 02.01, 25.22, 74.84, 50.20, 28.52, 28.75, 52.74, 74.12, 74.20/3; надворешна трговија со прехранбени производи; надворешна трговија со непрехранбени производи; посредување и застапување во прометот со стоки и услуги; комисиони работи во областа на прометот; продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за превземните обврски одговара со сите свои средства со кои располага – полни овластувања. Управител на друштвото е Валентина Илијоска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1340/98.

(19426)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1005/98, на регистарска влошка бр. 001920, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало Божиновски Соколе Зоранче „МАКЕДОНКА“ т.п., с. Загориче, Демир Хисар.

Дејности: 52.11 и 52.12.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец Божиновски Соколе Зоранче од с. Загориче Општина Демир Хисар за своите обврски одговара лично со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и потпишување Зоранче Божиновски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1005/98.

(19437)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1142/98, на регистарска влошка бр. 002065, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ – Друштво за превоз, трговија и увоз-извоз Миле Дамјановски „ЗЛИДОЛ ТРАНС“, ДООЕЛ, с. Железнец Сопотница.

Основач: Миле Дамјановски од с. Железнец, Сопотница со акт за основање од 24.09.1998 г., вкупен износ на средствата на основачот изнесуваат 11.200,00 германски марки односно нивна противвредност по приложен извештај од овластен судски проценител.

Седиште: с. Железнец, Сопотница.

Дејности: 45.21/2, 51.11, 51.13, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.63, 60.22, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, дејности во надворешно-трговски промет, – надворешна трговија со прехранбени производи, – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со свој имот со полна одговорност (п.о.)

Управител: Миле Дамјановски со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1142/98

(19438)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1097/98, на регистарска влошка бр. 002010, го запиша во трговскиот регистар основање на ДООЕЛ, Друштво за производство и трговија на мало и големо увоз-извоз Драга Попоска „ГОРГИ И ПОПЧЕ“, Струга, доел, нас. „Мини сервисна зона“ бб, Струга.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 21.21, 21.23, 21.25, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 63.11, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, патници, услуги во меѓународен транспорт и посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1097/98.

(19439)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1030/98, на регистарска влошка бр. 001944, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ, Трговско друштво за производство, услуги и трговија „ЗИБА ИНЖИЊЕРИНГ“, Енвер Зибан ДООЕЛ увоз-извоз, с. Ливада општ. Делогожда.

Основач: Енвер Зибан од с. Ливада општ. Делогожда, Струга.

Дејности: 20.10, 20.20/1, 20.30, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 45.21, 45.21*, 45.21/2, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32,

51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 71.10, 71.21, 71.22, 71.31, 71.32, 63.30, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/2, 74.20/3, 74.70, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 80.41, 93.01, 93.02, 95.00, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, респектот, меѓународен транспорт на стока и патници, работа на посредување во надворешно трговскиот промет, изведување градски работи во странство, продажба на стоки од конвигнациони склади на странска роба.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка полни овластувања, а одговара со целиот свој имот полна одговорност.

Управител на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Енвер Зибан од с. Ливада општ. Делогожда, Струга.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1030/98.

(19440)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1173/98, на регистарска вложка бр. 010020577-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец поединец за угостителски услуги бурекиларница „ШЕХЕРЗАДА“, Зекири Фемија Сејфедин, ул. „Маршал Тито“ – Безистен, Струга.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40,

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1173/98.

(19441)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1148/98, на регистарска вложка бр. 002075, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за угостителство, Несторски Разме Градимир „ДВА БИСЕРА“, ТП, с. Радожда, Струга.

Основач на фирмата е Несторски Разме Градимир, од с. Радожда, Струга.

Дејности: 55.23, 55.30/1, 55.30/2 и 55.40.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично.

Овластен потписник е Несторски Градимир со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1148/98.

(19442)

Основниот суд во Битола, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ТП во ДООЕЛ на Друштвото за трговија, градежништво, „КАФЕ – ГОЛД“ увоз-извоз, Ибраим – Лабуништа ДООЕЛ, општина Лабуништа.

Друштвото е настанато со претворање на Услужно трговското претпријатие „КАФЕ – ГОЛД“ увоз-извоз, с. Лабуништа Струга п.о. во Друштво за трговија, градежништво, производство, превоз и услуги „КАФЕ – ГОЛД“ увоз-извоз, Ибраим – Лабуништа ДООЕЛ општина Лабуништа.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.24, 17.54/2, 45.11, 45.21, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32,

51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.47, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.21, 60.23, 60.24, 65.12/3, 65.12/4, 70.31, 74.12, 74.81, 74.84, 93.02, 93.05, дејности во надворешно трговскиот промет, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основен влог 10.276 ДЕМ или 318.556,00 ден.

Полни овластувања и полна одговорност.

Управител Казимоски Ибраим – без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола.

(19443)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1075/98, на регистарска вложка бр. 001989, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало Ибраимоски Занин Феми „ИФ“ т.п. с. Алданци, Крушево.

Дејности: 1581, 1581/1, 1581/2, 1582, 1582/1, 1582/2.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1075/98.

(19444)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 980/98, на регистарска вложка бр. 001895, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги, Никола Николоски „ПЛАСТЕКС“ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево, ул. „Маршал Тито“ бр. 21-а, Крушево.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.13, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 21.21, 21.22, 21.23, 25.24, 36.22, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.20, 51.11, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 65.23, 63.30, – надворешна трговија со прехранбени продукти, надворешна трговија со непрехранбени продукти.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полно овластување.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства – полно одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Николоски Никола – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 980/98.

(19445)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1016/98, на регистарска вложка бр. 001930, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за такси превоз Рамазан Џемаил Деароски ТП „ХАДИС“, с. Пласница М. Брод.

Дејности: 60.22.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот.

Трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка.

Рамазан Деароски – овластен потписник.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1016/98.

(19446)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 957/98, на регистарска влошка бр. 001872, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на "Трговското друштво за трговија и услуги Базгалоска Даницла „БДС ЗЕБРА“ ДОО Охрид, ул. „Даме Груев“ бр. 1, Охрид.

Дејности: 55.21, 51.31, 51.32, 51.44, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 52.11, 52.12, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.24, 63.40, 71.10, 71.21, 80.41.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 957/98.

(19447)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1593/98, на регистарска влошка бр. 2-761, го запиша во судскиот регистар основањето на Задруга за производство, промет увоз-извоз „БАСС“ со ПО, ул. „Марко Несторски“ бр. 172, Охрид.

Основачи: Симоновиќ Бранко, Симоновиќ Слаѓана, Симоновиќ Драгица од Охрид.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 50.30, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.44, 52.45, 55.11, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 74.84, 93.05, 52.46, 52.47 и дејности во надворешно трговското работење, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет.

Задругата во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, полна одговорност. Задругата во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со целиот совј имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Симоновиќ Бранко – директор без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1593/98.

(19448)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1138/98, на регистарска влошка бр. 002061, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало Насер Хикмет Демирали „ЉУЉИ – КОМЕРЦ“ Т.П., ул. „Бистрица“ бр. 49, Охрид.

Трговија на мало во неспецијализирани продавници: 52.11, 52.12.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1138/98.

(19449)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1556/98, на регистарска влошка бр. 2-754, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговско производство услужна задруга „МИНИ ПАЗАР“ увоз-извоз П.О., ул. „Егејска“ бр. 60, Прилеп.

Основачи: Орде Ивановска, Горан Иваноски, Милка Иваноска, од Прилеп.

Дејности: 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.61, 52.62, 52.72/1, 52.72/2 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, откуп на лековити билки и шумски плодови, автоперални, забавни и видео игри, надворешна

трговија со прехранбени производи и надворешна трговија со непрехранбени производи.

Застапник на задругата во надворешно трговскиот промет ќе биде лицето Орде Иваноски од Прилеп, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1556/98.

(19450)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1153/98, на регистарска влошка бр. 002080, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, услуги и трговија на Тодороски Методија Ванчо „ВАНИМЕКС“ увоз-извоз, Д.О.О.Е.Л ул. „Маркова“ бр. 2, Прилеп.

Дејности: 74.40, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.11, 28.12, 28.51, 30.01, 30.02, 31.50, 31.62, 36.11, 36.12, 36.13, 35.14, 36.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 74.84, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.13, 51.14, 51.15, 51.19, 51.53, 51.54, 51.57, 51.64, 51.65, 52.44/1 52.44/2, 52.50, 52.63, 71.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5.

Тодороски Ванчо, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1153/98.

(19451)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1012/98, на регистарска влошка бр. 001925, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на Миле Никола Наумчески „МИГ“ и др. увоз-извоз Д.О.О. Прилеп, ул. „Кеј 1-ви Мај“ бр. 29, Прилеп.

Основачи: Наумчески Миле, од Скопје, Бицоски Славо од Прилеп.

Дејности: 15.11, 15.81/1, 15.98/2, 37.10, 37.20, 45.21/1, 45.21/2, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.57, 52.50, 52.62, 52.72/1, 52.72/3, 55.30/1, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 65.12/3 74.12, 74.20/2, 74.20/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Наумчески Миле, управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1012/98.

(19452)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1198/98, на регистарска влошка бр. 002111, го запиша во трговскиот регистар претворањето од ПП во ДООЕЛ Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „КОМОДОРЕ“ извоз-увоз, Сашо Насев дооел ул. „Едвард Кардел“ бр. 11/8, Битола.

Содружник: Сашо Насев од Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.12, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.25, 52.26, 52.31, 52.33, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.44/3.

Овластување на субјектот на уписот. Полни овластувања и одговорности на субјектот на уписот.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Сашо Насев.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1198/98.

(19506)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 1636/98, на регистарска влошка бр. 1-3760, го запиша во судскиот регистар припојувањето на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало и маркетинг, „ЛЕС-ПРОМЕТ“ увоз-извоз, п.о. ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац“ бр. 20, Битола.

„ЛЕС, ИНЖЕНЕРИНГ“ увоз-извоз п.о. со сите права и обврски.

На лицето Офелија Мамакис и престануваат овластувањата како директор и се брише од судскиот регистар и престануваат овластувањата во надворешно трговското работење.

За директор на ПП „ЛЕС ПРОМЕТ“ се имснува Оливер Лазаревски и за овластен застапник во надворешно трговското работење со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1636/98.
(19508)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1175/98, на регистарска влошка бр. 002059, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија на големо и мало, превоз и услуги „ЈУНТА“ Пеце доел увоз-извоз, с. Карамани, Битола.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.81/1, 15.89, 15.98, 50.30/1, 51.11, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.55, 51.70, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.45, 52.48, 52.62.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Пеце Јунтовски, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1175/98.
(19509)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1187/98, на регистарска влошка бр. 002100, го запиша во трговскиот регистар претворањето од ПП во ДОО на Трговското друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало „БМБ“ МЕНАЦЕР извоз-увоз, Снежана Бутлевска, д.о.о. ул. „22-ри Јули“ бр. 1, Битола.

Содружници се Митко Бутлевски, Мирјана Бурник, Снежана Бутлевска, сите од Битола.

Дејности: 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.12, 74.14, 72.30, 71.10, 71.21, 71.32, 70.11, 70.12, 70.30, 70.32, 65.12/1, 55.11, 55.22, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 60.23, 45.11, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 51.42, 52.21, 52.22, 52.23, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.50, 50.19, 51.21, 51.22, 52.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 52.25, 52.26, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.62.

Овластување на субјектот на уписот: полни овластувања. Одговорност на субјектот на уписот: полни овластувања.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Снежана Бутлевска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1187/98.
(19510)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1203/98, на регистарска влошка бр. 002116, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и ус-

луги, „ВИТОМИРА“ доел, увоз-извоз, Виолета Велевска, с. Крклино, Битола.

Дејности: 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со не-прехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Виолета Велевска, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1203/98.
(19511)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1066/98, на регистарска влошка бр. 001980, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало Сузана Наум Ристеска „РИПРОМ“ тп - Струга, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1/а.

Основач: Ристеска Сузана.

Дејност: 52.46.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Овластен потписник: Ристеска Сузана.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1066/98.
(19731)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1065/98, на регистарска влошка бр. 001979, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало Весна Петре Митоска „ПЕПИТО“ тп - Струга, ул. „Наум Наумоски Борче“ бр. 23.

Основач: Митоска Весна.

Дејности: 52.41; 52.42; 52.43; 52.44.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полно овластување и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Овластен потписник: Митоска Весна.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1065/98.
(19732)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1068/98, на регистарска влошка бр. 001978, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало Азбије Љатиф Ахмети „ЗНА“ тп, Кичево ул. „Крушевска“ бр. 1.

Дејности: 52.33, 52.41, 52.43, 52.47, 52.48.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Азбије Ахмети, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1068/98.
(19733)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1214/98, на регистарска влошка бр. 002128, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец комисион „АМАЗОНА“ тп Ајсера Сакип Емроска, ул. „Маршал Тито“ број 267, Општина Кичево.

Основач: Ајсера Сакип Емроска.

Дејности: 52.41 – трговија на мало со текстил, 52.48 – Друга трговија на мало во специјализирани продавници.

Лице овластено за застапување во внатрешно трговскиот промет е Ајсера Емроска без ограничување.

Исто така Ајсера Емроска е овластен потписник во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1214/98.

(19734)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1133/98, на регистарска влошка бр. 002074, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за промет на мало Везенкоска Борис Менче, ДОЛНО СРЕД-СЕЛО, Крушчево тп, ул. „Киро Фетак“ бр. 45, Крушево.

Дејности: 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Менче Везенкоска, овластен потписник.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1133/98.

(19735)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3716/98, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец на ТП „АЛЕК-КОМЕРЦ“, трговија на мало со прехранбени производи, алкохолни пивалаци и тутун Александар Пандо Николчев, ул. „Буделхиска“ 2Б-5 Скопје.

Основач: Александар Николчев, ул. „Ганчо Хаџи Панзов“ бр. 7 од Велес.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26.

Во правниот промет со трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот лично основачот.

Управител на ТП трговец-поединец е основачот Александар Николчев.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3716/98.

(19843)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3151/98, на регистарска влошка бр. 1-63590-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основачите, Друштво за информативни дејности, стратешки истражувања, издаваштво, мултимедија, документација, консалтинг и дистрибуција „ГРУПА ФОРУМ“ ДОО, ул. „Илинденска“ бр. 63 Скопје.

Од 25.09.1998 година во друштвото како основачи пристапуваат: Орданоски Сашо и Исмаил Гунер од Скопје.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3151/98.

(19844)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4309/98, на регистарска влошка бр. 02004696?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец, ТП Панде Павле Пецов „НОРА“ – авто такси ул. „Павле Илџи“ бр. 6/1-13 Скопје.

Основач на фирмата на трговец поединец е: Панде Пецов.

Дејност: 60.22 – Такси превоз.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обвр-

ските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Основач: Панде Пецов – Управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4309/98.

(19845)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3849/98, на регистарска влошка бр. 02004438?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец-поединец, ТП Ѓорѓи Никола Џуфев ЏУФ – такси превоз на патници, ул. „Анри Барбис“ бр. 20/1-6 – Скопје.

Основач: Ѓорѓи Џуфев.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, одговара со целокупниот свој имот.

Управител: Ѓорѓи Џуфев, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3849/98.

(19846)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3736/98, на регистарска влошка бр. 02004404?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП, Такси превоз „КИКО КОПАНИ“ Оливер Илија Мојсоски, ТП ул. „Тасино Чешмиче“ бр. 7-а, Скопје.

Дејност: 60.22.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

Управител: Оливер Мојсоски со неограничена одговорност.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3736/98.

(19847)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1266/98, на регистарска влошка бр. 002180, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за трговија и услуги Јаневска Нада „БИ-БАЛ“ увоз-извоз, ул. „Владимир Бакарик“ бр. 38, Битола.

Основач и управител на друштвото е лицето Нада Јаневска од Битола.

Дејности: 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 51.16, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.41/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 62.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 62.63, 52.72, 51.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.12/3, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнационен склад на странски стоки, малограничен промет, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот, полна одговорност.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1266/98.

(19751)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 1315/98, на регистарска влошка бр. 002229, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на трговец поединец за угостителство Борче Кирил Стојанов-

ски, „БАЛИМПЕКС“ т.п. ул. „Питу Гули“ бр. 47-6, Битола.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските направени во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот имот.

Зоран Субашевски, прокуриснт, овластен потписник.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1315/98.

(19752)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1236/98, на регистарска вложка бр. 002150, го запиша во трговскиот регистар ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги Роза Крсте Вујасиновик „РОС-С-КОМПАНИ“ увоз-извоз, ул. „Пепи Пупле“ бр. 7, Битола.

Дејности: 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.48, 51.34, 51.70, 55.40, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 55.30, 63.30, 63.40, 51.51, 51.35, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.84, 17.84, 17.54/2, 17.54, 17.40/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, меѓународна ипедиција, меѓународен транспорт со патници и стоки.

Друштвото во промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања, а во промет со трети лица одговара со целиот свој имот, со полна одговорност.

Роза Крсте Вујасиновик, управител без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1236/98.

(19753)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1213/98, на регистарска вложка бр. 002127, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец за трговија на мало Блажик Михајло Маргита, ул. „Нико Фундали“ бр. 11-2/7, Битола.

Дејности: 52.41.

Управител е Блажик Маргита од Битола.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1213/98.

(19754)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 3151/98, на регистарска вложка бр. 1-15869-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за трговија „РЕФЛЕКС“ д.о.о. ул. „Волгоградска“ бр. 8-2/1, Скопје.

Се брише Трајковска Василка, а се запишува Дамјаноски Горан, директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3151/98.

(20819)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1288/98, на регистарска вложка бр. 002202, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за услуги „ГОЛД ДИЈАМАНТ“ Игор Петар Мирчев, ул. „Иван Милутиновик“ бр. 43/13, Битола.

Трговецот поединец во прометот со трети лица истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања и одговара лично со целиот свој имот – полна одговорност.

Овластен потписник е Игор Мирчев.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1288/98.

(19755)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 1670/98, на регистарска вложка бр. 2-766, го запиша во судскиот регистар основањето студентска задруга

„АКАДЕМИК МАК“ Битола п.о. Битола, ул. „Студентска“ бр. 2.

Основаачи: Се физички лица Киро Јошевски од Битола, ул. „Васил Брклевики“ бр. 9, Јованова Виолета од Битола, ул. „Ениче Вардар“ бр. 17 и Ленче Петрова од Битола, ул. „Нас. Карпош“ бр. 5/1/10.

Седиште: Битола, ул. „Студентска“ бр. 2.

Дејности: Задругата врши повремени и привремени работи за кои спрема прописите за работни односи не се заснива работен однос и тоа:

1. Работа која со оглед на процесот на трудот не се врши како постојана и непрекината, а трае најдолго до 30 денови.

2. Работа на организација која може да трае подолго од 30 дена но не и подолго од 60 денови во една календарска година во следните случаи:

– работа во комисији што се формираат врз основа на закон и други прописи; аквизитерски и инкасаторски работи кои се вршат повремено, повремено изведување на курсеви и семинари, краткотрајно дневно набљудување и мерење на теренски станици во метеорологијата и хидрологијата, повремени помошни работи на теренска работа во геодетската, археолошките, педолошките и слични истражувања, повремено изведување на културни, забавни уметнички програми (освен во угостителството, ако таквиот труд на изведување не претставува редовно занимање.

– продажба на среќки, печат и повремени публикации; примање на уплата на спортска прогноза, лото и томбола надвор од просторите на организацијата; работа на социјално хуманитарни организации што ја извршуваат членовите на тие организации;

– сезонска продажба на земјоделско-прехранбени производи, предмети од домашна изработка, сувенири и други производи од туристички карактер, ако се вршат на привремени продажни места;

– вршење на статистички истражувања и шифрирања на посебни извештаи;

– повремени или повремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумарството;

Повремени или привремени работи во смисла на овој закон се сметаат и работите кои се вршат кај работодавач.

Студентската задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Студентската задруга за своите обврски спрема трети лица одговара со целокупниот свој имот со полна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Јошевски од Битола, ул. „Васил Брклевики“ бр. 9.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 1670/98.

(19756)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 669/98, на регистарска вложка бр. 001597, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со Законот за ТД на ЖИТО ПРИЛЕП Акционерско друштво Прилеп ул. „Ленин“ 66.

Дејности: 01.11, 01.23, 01.24, 01.25, 15.51, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.85, 15.89, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 51.11, 52.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.55, 51.56, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 58.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.23, 55.30, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21.

Друштвото е усогласено со Законот за трговските друштва.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 669/98.

(20507)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1362/98, на регистарска влошка бр. 002276, го запиша во трговскиот регистар претворање во ДОО Трговско друштво за проектирање, производство, трговија и услуги Јордан Пумпалоски ЕУРО ИНГ Охрид д.о.о.е.л. ул. „Сирма Војвода“ бр. 446 Охрид.

Седиште Охрид, ул. „Сирма Војвода“ бр. 446.
Содружник Јордан Пумпалоски.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.86, 15.87, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.25, 24.51, 24.61, 24.62, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.81/2, 27.21, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.12, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.20, 31.62, 33.10/1, 33.10/2, 33.20, 33.30, 33.40, 33.50, 34.10, 34.20, 35.41, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.25, 51.35, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.24, 52.26, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 60.22, 60.24, 63.12, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 73.10/1, 73.10/2, 74.11, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30., надворешна трговија со непрехранбени производи.

Трговското друштво во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка - полни овластувања.

Трговското друштво во прометот со трети лица, одговара со целиот свој имот полна одговорност. Лице овластено за застапување на друштвото, управител, е Јордан Пумпалоски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1362/98.

(20429)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1050/98, на регистарска влошка бр. 001964, го запиша во трговскиот регистар претворање на ПП во ДОО на Производно, трговско и служно друштво Неда Колевска и други СЛАТКА ТАЈНА експорт-импорт, ул. „Маршал Тито“ бр. 73. Битола.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30, 55.31, 51.34, 51.35, 51.38, 51.41, 51.32, 51.33, 51.36, 51.21, 55.11, 60.22, 60.24, 63.12, 15.81/1, 15.33., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет, респект, услуги во меѓународниот промет на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Овластен потписник е лицето Неда Колевска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1050/98.

(20430)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1357/98, на регистарска влошка бр. 002271, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало Гезим Сулејман Фејзулаи „ДРИЛОН“ с. Франгово, Струга.

Основач: Гезим Фејзулаи од с. Франгово Струга.
Директор Гезим Фејзулаи од с. Франгово Струга.

Во правниот промет со трети лица поединецот настапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања.

Во правниот промет со трети лица трговецот одговара со целокупниот свој имот - лично.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1357/98.

(20575)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1044/98, на регистарска влошка бр. 001958, го запиша во трговскиот регистар претворање на ПП во ДООЕЛ Трговско друштво за производство, трговија и услуги РИМА ИМПЕРИЈАЛ Василе ДООЕЛ ул. „Цветан Димов“ бр. 62-а Битола.

Основач: Василе Мицевски.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 53.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.24, 72.50, 72.14, 74.40, 74.84.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка самостојно и неограничено со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет за своите обврски одговара со целиот свој имот со полна одговорност. Управител Василе Мицевски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1044/98.

(20431)

Основниот суд во Скопје со решението Трег. бр. 1193/98, на регистарска влошка бр. 002109, го запиша во трговскиот регистар претворање на ПП во ДООЕЛ на Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало Курчиевски Никола „ПАПАЗ“ увоз-извоз ДООЕЛ ул. „Рузвелтова“ бр. 36 Битола.

Дејности: 15.61, 15.81, 15.82, 15.85, 15.87, 15.98, 51.12, 51.16, 51.13, 51.15, 51.17, 51.19, 51.22, 55.30/1, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 55.30/2, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 6.12/3, 51.45, 51.55, 51.56, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.50, 71.10, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 74.81, 74.82, 74.84., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Курчиевски Никола управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1193/98.

(20433)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 764/98, на регистарска влошка бр. 01001681, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за трговија СНАБДИТЕЛ АД Струга ул. „Маршал Тито“ бр. 108 Струга.

Фирма: Друштво за трговија СНАБДИТЕЛ АД Струга.

Седиште: ул. „Маршал Тито“ бр. 108 Струга.

Дејности: 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 52.11, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.55, 51.70, 52.22, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.47, 55.11,

55.12, 55.30, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 65.12/1, 65.1202, 65.12/3., малограничен промет, меѓународен транспорт и шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, реекспорт, консигнација, застапништво, посредништво агенција и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Претседател на одборот на директори е Коста Фармакоски, извршен директор на одборот на директори е Румена Ѓорѓиоска.

Основната главница на друштвото изнесува 433.300 ДЕМ според средниот курс на Народна банка на Р. Македонија на 17.07.98 год. Основачи-акционери: Крсте Матоски, Наумче Мирчески, Анастас Карамитрески, Владо Лазароски, Марица Баткоска, Македонка Мечкароска, Мелкезет Мурсими, Веса Маркоска, Славица Цветкоска, Владо Попоски, Антигона Переска, Горан Горески, Милка Клашникоска, Цвета Паноска, Сузана Јосифоска, Ајсер Таири, Ѓорѓи Кицески, Атина Чолеска, Стефчо Лабоски, Богдан Маркоски, Ангеле Шукоски, Ване Матоски, Мирослав Бегалоски, Марица Тодороска, Мили Филипоски, Павле Цветаноски, Билјана Јовческа, Милован Радосавлевиќ, Фејзи Незири, Јован Паноски, Марјан Андоноски, Фарук Незири, Билјана Џутеска, Цветко Маркоски, Неки Таири, Вера Бетоска, Лидија Мицкоска, Лојза Столиќ, Спасе Ковачески, Јованка Волческа, Живанка Стојанова, Дитка Калајџиеска, Голаба Ѓоргоноска, Страшо Ојлески, Бошко Домазетоски, Номче Цветаноски, Румена Ѓорѓиоска, Валентина Коркутоска, Даница Кукунешоска, Нермин Суљо, Добривоје Бојчески, Јонче Ферукоски, Коста Фармакоски, Мустафа Мамудоски, Фауд Казимоски, Демир Осман Оџа, Дашинар Оџа, Сали Муртезаи, Нагип Калиќи, Хамдие Камбери.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 764/98,

(20422)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 1444/98, на регистарска влошка бр. 002428, го запиша во трговскиот регистар претворање на Друштвото за производство, трговија и услуги Салкоски Абдула, РАФИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ ул. „Маркс Енгелс“ 10 Струга.

Седиште: ул. „Маркс Енгелс“ 10 Струга.

Содружник: Салкоски Абдула од Струга.

Основна главнина: 13.500 ДЕМ или 418.500 ден.

Дејности: 28.75, 28.73, 28.74, 45.21/1, 45.21/2, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 63.21, 71.10, 63.22, 52.11, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30, 50.40/1, 55.11, 55.12, 63.30, 63.40, 36.63, 74.62, 92.34, 93.05, 74.20/2, 74.20/3, 74.13, 72.30, 72.10, 74.12., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица има полни овластувања и полна одговорност. Лице овластено за застапување е Абдула Салкоски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1444/98,

(20423)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 985/98, на регистарска влошка бр. 001900, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерското друштво за производство на волнска, памучна, свилена трикотажа и пердинија „СТРУЖАНКА“ АД – Струга. ул. „Партизанска“ 66.

Дејности: 17.11, 17.12, 17.15, 17.16, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.30, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 01.11/1, 01.11/2, 01.1103, 01.1104, 01.12, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 05.10, 05.02, 15.13, 15.20, 15.51, 15.71, 15.81, 15.81/1, 21.21, 21.22, 21.25, 24.70, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 29.14, 29.40, 29.54, 40.30, 41.00, 45.2101, 45.2102, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.11, 51.13, 51.14, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.4202, 51.43, 51.44, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.65, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.4401, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 72.30, 72.60, 74.11, 74.12, 74.13, 74.30, 74.40, 74.84, 85.12, 85.13, 85.14/2, 85.20 90.00, 92.62, 93.01, 95.00.

Акционерското друштво е усогласено со Законот за трговските друштва со донесување на Статутот бр. 03-503/3 од 4.05.98 год.

Лица овластени за застапување се Крсте Аџиевски претседател на управен одбор и Борис Јовчевски-генерален директор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 985/98.

(20421)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решението П.П.бр.7/98, го запиша во судскиот регистар на политичките партии следното:

I.Во судскиот регистар на политичките партии под Рег.бр.89 се запишува политичката партија “НАРОДНА ВОЛЈА” со скратено име “НВ”, со седиште во Скопје на ул. “Милан Мијалковиќ” бр.71, која ја застапува нејзиниот претседател Никола Стојанов.

II.Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 09.11.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје.

(21393)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението З.Г. бр.17/98 го запиша следното:

I.Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр.7 се запишува здружението на граѓани “МАКЕДОНСКА СЕКЦИЈА НА ИЕЕЕ” со седиште во Скопје на Електротехничкиот факултет, Карпош II б.б. Скратено име на здружението е “ИЕЕЕ-МАКЕДОНИЈА”.

Лице овластено да го застапува здружението е неговниот претседател проф.д-р Гоце Арсов.

II.Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на теоријата и практиката во областа на електротехниката, електрониката, компјутерската техника, телекомуникации, електроенергетика и сродни области, унапредување на стручната способност на членовите во сите степени на образованието и професионалната ангажираност и соработка со други сродни организации со слични програмски цели.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.11.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21394)

Основниот суд Скопје I-Скопје, со решението З.Г.бр.52/98, го запиша следното:

I.Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр.9 се запишува Здружението на граѓани "ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ" - СКОПЈЕ со скратено име "ДНУ", со седиште во Скопје на ул."Исаија Мажовски" бр.40.

Лица кои се овластени да го застапуваат друштвото се Трајко Андонов и Љубомир Денков.

II.Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на организирање научни, уметнички и едукативни симпозиуми, советувања, тркалезни маси, издавање и публикување научни трудови и уметнички дела, списанија и други публикации, остварување соработка со сродни здруженија во земјата и странство, остварување студиски престои и овозможување учество на своите членови на научни и уметнички собири и презентации во земјата и странство.

Подрачјето на организирањето и дејствувањето на "ДНУ" е територијата на градот Скопје.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 10.11.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I-Скопје. (21513)

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.1/98, од 13.11.1998 година го запиша следното:

Се запишува под реден бр.1 за 1998 година, основањето на Здружение на граѓани на детска амбасада на РМ на сите деца во светот "Пријателство"-Прилеп, основано заради хуманитарна помош на децата кои имаат потреба од тоа, заштита од воени судири, едукација на возрасни во комуникација со децата и соработка со исти или слични организации.

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп, ул."Точила" КЗ-В/11.

Од Основниот суд во Прилеп. (21570)

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.5/98 од 13.11.1998 година го запиша следното:

Се запишува под реден бр.5 за 1998 година основањето на Здружение на граѓани за заштита на деца без родители и ретардирани деца "Ангел"-Прилеп, основано заради вршење на зголемена социјална заштита, хуманитарна помош, подобрување на статусот на образовните права и организација на разни културни манифестации на децата без родители и права и ретардирани деца.

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп на ул."Ило Попадинец" бр.9.

Од Основниот суд во Прилеп. (21571)

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.4/98 од 13.11.1998 година, го запиша следното:

Се запишува под реден бр.4 за 1998 година, основањето на Здружение на граѓани за информации, обука и одржлив развој : "ОРТ"- Прилеп, основано заради подобрување на позициите и условите на живеење на луѓето, организациите и малите претпријатија, овозможување услови за вклучување на маргинализирани групи луѓе во целокупното живеење особено од социјално - економска гледна точка и заштита на животната средина, биолошката разновидност и здравјето на луѓето.

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп на ул."Авала" бр.45.

Од Основниот суд во Прилеп. (21572)

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.3/98 од 13.11.1998 година, го запиша следното:

Се запишува под реден бр.3 за 1998 година, основањето на Здружение на граѓани - Фудбалски клуб ФК "Клепац", основано заради стручно и идејно воспитување на членовите, постојан развој на фудбалскиот спорт со вклучување на младите, соработка со сите ОПО, здруженија и заедници на територијата на која делува со цел размена на искуства, мислења и заеднички акции од интерес на клубот, како и остварување на заеднички цели и задачи на Фудбалскиот и општинскиот сојуз на органите за физичка култура.

Седиштето на ФК се наоѓа во с.Клепац, општина Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (21573)

Основниот суд во Прилеп, во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации Рег.Згф.бр.2/98 од 13.11.1998 година, го запиша следното:

Се запишува под реден бр.2 за 1998 година, организацијата на жени "Китка" - Прилеп, основана заради залагање, за дружење, едукација, култура, одржување на трибини од областа на здравствено образование и слично.

Седиштето на здружението се наоѓа во Прилеп, на ул."Егејска" бб, во домот на "Спиро Забраниец".

Од Основниот суд во Прилеп. (21574)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Стечајниот совет на Основниот суд во Кавадарци свикува на ден 30.XI.1998 година во 09 часот, на кое рочиште доверителите ќе се изјаснат и ќе гласаат за Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД "Македонија" од Неготино.

Рочиштето ќе се одржи во Основниот суд во Кавадарци во соба бр. 27.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишал овластен застапник на доверителот.

Од Основниот суд во Кавадарци. (21419)

Основниот суд Скопје I - објавува дека со решението Ст.бр. 1488/96 од 4.XI.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ТМТ" - експорт импекст - Скопје со седиште во локација "Реплек" бр. 88 со жиро сметка 40120-601-120971.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20381)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 208/96 од 28.X.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "Реџо Пром" со жиро сметка 40120-601-310310.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20382)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.822/97 од 16.VI.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало и дел. услуги "АМИКО" од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 33 и жиро сметка 40100-601-202846.

За стечаен судија е одредена Драгица Сапунџиева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр.116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.XII.1998 година, во 8,30 часот, соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20457)

Основниот суд во Струга со решението ст.бр. 22/96 од 27.X.1998 година стечајната постапка према ПП "Итекс" од Струга отворена со решението на Основниот суд во Струга, Ст.бр. 22/96 од 20.III.1997 година ја заклучува.

Стечајниот управник Милевски Злате од Струга се разрешува од функцијата.

Од Основниот суд во Струга. (20458)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст.бр.196/98 од 4.XI.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот АД "Центар за автоматска обработка на податоци" од Кавадарци, с. Возарци.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Томиќ Веселин од Кавадарци, ул. "Кочо Рацин" бр.3/12, телефон 412-139.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.XII.1998 година, во 9 часот, соба број 23 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (20459)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.512/96 од 17.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот Услужно трговско претпријатие "Рикох комерц" од Скопје, ул. "Јужен Булевар" бб - и жиро-сметка 40100-601-111692.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска - Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр.1-II-7, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 13.XII.1998 година, во 9,25 часот, соба број 59 во овој суд - судска палата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20639)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.496/96 од 14.VII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППГМ "Ерпром" од Скопје, ул. "106-а" бр. 91, жиро-сметка 40100-601-24368.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска - Зекирија, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр.1-III/7, телефон 376-272.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.XII.1998 година, во 8,45 часот, соба број 59 во овој суд - судска палата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20670)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1008/96 од 6.XI.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за готови текстилни производи "Солун", ул. "Чаирска" бб - Скопје и жиро-сметка 40100-601-13731.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20693)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 995/96 од 23.X.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Душтво за услуги и продажба "Елма Мак" од Скопје, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 49/1 и жиро-сметка 40100-601-352893.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20696)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1141/97 од 27.X.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија транспорт и шпедиција "Махер"

увоз извоз ЦО - Скопје, ул. "Иван Аговски" бр. 13/1-17 и жиро-сметка 40120-601-161165.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20697)

Основниот суд во Охрид објавува дека закажано дополнително рочиште за присилно порамнување спрема должникот ППТУ "Мак-кирби" експорт импорт од с. Пештани - Охридско, а по новата понуда за присилно порамнување од должникот.

Дополнителното рочиште ќе се одржи во сала бр. I на Основниот суд во Охрид на ден 11.XII.1998 година во 12 часот.

Со новата понуда за присилно порамнување должникот нуди: исплата на долгот во износ од 100% со рок на отплата од две години и со камата од 24% на годишно ниво.

Огласот за дополнителното рочиште е објавен на огласната табла на Основниот суд во Охрид на ден 4.XI.1998 година.

Од Основниот суд во Охрид. (21099)

Основниот суд во Тетово ја заклучи стечајната постапка спрема следните стечајни должници: со решението Ст.бр. 309/97 од 6.X.1998 година спрема ПТУП "Фифи Компани" од Тетово; со решението Ст.бр. 193/97 од 16.IX.1998 година спрема ПТП "Компани - РС" од Тетово; со решението Ст.бр. 210/97 од 29.IX.1998 година спрема ПП "Маги Комерц" од с. Брвеница - Тетово; со решението Ст.бр. 343/97 од 29.IX.1998 година спрема ДОО "Илинден Трејд" од Тетово и со решението Ст.бр. 57/97 од 29.IX.1998 година спрема ТП "Пагода" од Тетово.

По правосилноста на решенијата стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Основниот суд во Тетово. (21100)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 563/96 од 05.XI.1998 година се запира стечајната постапка над Земјоделско производно трговско претпријатие "Црвени Брегови" - Неготино, отворена со решението Ст.бр. 563/96 од 27.III.1997 година по пријава на Завод за платен промет - Велес, Експозитура - Неготино бр. 03-3/167 од 27.XI.1996 година.

Од Основниот суд во Кавадарци. (21101)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 289/98 од 3.XI.1998 година над ПП "Дијана" - Битола, ул. "Охридска" бр. 37, дејност Трговија на големо и мало со жиро-сметка 40300-601-13175 што се води при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21103)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 219/98 од 3.XI.1998 година над ПП "Торо" од с. Св. Тодори - Битола, дејност Трговија на големо и мало со жиро-сметка 40300-601-62366 што се води при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21372)

Основниот суд во Битола со решението Ст.бр. 240/98 од 3.XI.1998 година над ПП "Ања - Тања" - Битола, ул. "Прохор Пчински" бр. 2-в, дејност трговија, со жиро-сметка 40300-601-56297 што се води при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21373)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека стечајната постапка која се води над должникот ПОС "Тиквеш" од Неготино, со решението на овој суд Ст.бр. 153/98 од 13.XI.1998 година привремено се запира поради финансиска и сопственичка трансформација.

Од Основниот суд во Кавадарци. (21374)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр. 61/96 од 13.XI.1998 година даде согласност за отпочнување на постапката за трансформација на должникот ПОС ЗИК "Кузман Јосифовски-Питу", с. Славеј и ја запре стечајната постапка отворена према должникот, Ст.бр. 61/96 од 22.I.1997 година при Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (21390)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 2246/97 од 31.III.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПВНТ "Металик-2" од Скопје, ул. "Исаја Маневски" бр. 34-2/5, жиро-сметка 40100-601-357655.

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.XII.1998 година, во барака 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21171)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 64/98 од 13.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско услужно претпријатие "Палма Траде" ц.о. експорт-импорт од Тетово, Комплекс "Ловец" бб.

За ликвидационен управник се определува Стојан Марковски од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 3/38 и телефон бр. 344-278.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према друштвото во ликвидацијата, во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20976)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 51/98 од 07.X.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за угостителство и трговија на големо и мало "Александар" од Скопје, ул."Славеј Планина" бр. 4-б со жиро сметка 40100-601-247436.

За ликвидационен управник се определува Алексовски Крсто од Скопје, ул. "Славеј Планина" бр. 4-б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (20631)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 114/98 од 12.XI.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие "Далти" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Веле Марков" бр. 16 со жиро сметка 40120-601-149765.

За ликвидационен управник се определува Спири Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109-3/34, телефон 447-493.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријави во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (18799)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава парцела на КП бр. 622 на м.в. "Зад село" површина 477 метри квадратни, 4 класа по ПЛ.бр. 81 на КО - Волковија, сопственост на Ѓорѓевски Страшев од Скопје, ул."Ѓорче Петров" бр. 55, на КП бр. 619 на м. в. "Зад село" нива 5 класа во површина од 1364 метри квадратни по ПЛ. бр.2 на КО Волковија, сопственост на Сотировски Милутинов Живорад од Тетово, ул."Димо Гавроски-Кара" бр. 20, на КП. бр. 434 на м.в. "Зад село" ливада 6 класа во површина од 410 метри квадратни по ПЛ бр. 619 на КО Волковија, сопственост на Димчевски Борис од Скопје, ул."Карл Либнехт" бр. 70/2, на КП бр. 625 "Зад село" нива 4 класа во површина од 234 метри квадратни опишана по ПЛ.бр. 437 на КО Волковија, сопственост на Ѓорѓевски Душанов Божидар и Ѓорѓевска Крстана, порано од с. Зубовце, а за цена од 126,00 денари за еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Захариески од Тетово, ул. "ЈНА" бр. 4. (20463)

Продавачот Псалида Предраг од Битола продава 1/2 една идеална половина од нива во површина од 4.989 построена на КП.бр.213 во место викано Дабишко опишано во Поседовен лист бр. 380 за КО Логоварди сопственост на Псалида Предраг и Василија Тимотиќ за цена од 25.000 денари.

Се повикуваат сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Виолета Ангеловска од Битола, ул. "Јосиф Јосифовски" бб. (20464)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 5 класа, заведена во КП бр. 534-6-4, на место викано "Долги ниви" во површина од 1688 метри квадратни за К.О. Чајле и нива од 2 класа со К.П. број 1007-7-4 на место викано "Спаиски Ниви" во површина од 1573 метри квадратни, заведени во П.Л. бр. 617 за К.О. за цена од 230.000,00 денари, Чајле, сопственост на Османи Руфи од с. Чајле.

Се повикуваат заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска од Гостивар, ул."Браќа Ѓиноски" бб. (20465)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП број 469/13, место викано "Тресовица", класа 2, во површина од 609 метри квадратни, во КО Брвеница - Тетово, сопственост на Младеновски Доцко Спасе од село Вратница, Општина Вратница, за цена од 190.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул."ЈНА" бр.61, Тетово (20719)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП број 524, план 5, скица 10, место викано Куле Даре, култура нива, класа 6 во површина од 2.630 метри квадратни, заведена во К.О. Мршевци, а сопстве-

ност на Силвана Ерац, за цена од 320,00 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. “Јани Лукровски” бб - трговски центар Автокоманда - општина Гази Баба-Скопје. (20252)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 3096, план 8, скица 20, место викано Вртени Дубови, класа 4, со површина од 3.374 метри квадратни во КО Табановце, сопственост на Јаневска Менче од Велес, ул. “Тоше Саздов” бр. 38, за цена од 337.400 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска, ул. “Плоштад Маршал Тито” бр. 35-1/2 во Куманово. (21068)

Се продава парцела на КП. бр.1181/4 на место викано “Гладник” ливада 3 класа во површина од 1659 метри квадратни опишано по ПЛ.бр. 851 на КО Лежок, Тетовско, за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Петроска Ѓорѓи Љубица од Ѓорче Петров, ул. “Мечкин камен” бр. 47.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Захариески од Тетово, ул. “ЈНА” бр. 4. (21108)

Се продава парцела КП.бр.1319 на место викано “Дрен” нива 2 класа во површина 1745 метри квадратни опишана по ПЛ. бр. 1409 на КО Долно Палчиште, за цена од 90.000,00 денари, сопственост на Меди Бајрам Авзи од с. Долно Палчиште, Тетовско.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Александар Захариески, ул. “ЈНА” бр. 4 - Тетово. (21111)

Се продава земјоделско земјиште на место викано “Дапче” К.П.бр.4331 во големина од 500 метри квадратни КО Мешеишта, сопственост на Секулоски Стојан од с. Мешеишта, општина Мешеишта, за цена од 10.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Васил Кузманоски општина Охрид, ул. “Македонски просветители” бр. 5, Охрид. (21115)

Се продава земјоделско земјиште КП. бр.525/1, 525/3, 525/7, 525/8, 525/2, 525/4, 525/5 и 525/6 на место викано “Ограда”, нива, 2 класа, со вкупна површина од 41.36 метри квадратни, на КО Г.Седларце, опишано по ПЛ. бр. 687, сопственост на Исмаили Муамед и Исмаили Сервет од Г. Седларце - Тетово, за цена од 700.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нади Зекири, ул. “Борче Кочовски” бр. 46 во Тетово. (21121)

Се продава земјоделско земјиште нива построена на КП број 162, план 3, скица 1, место викано “Бела Чука” класа 3, со површина од 1657 метри квадратни, од КО Војник, сопственост на Николиќ Миливоје, ул. “Народна Револуција” бр. 109/8, за цена од 32.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Георгиев Драган, ул. “11 Октомври” бр. 1-а во Куманово. (21375)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 3 класа К.П. бр. 7/137 на место викано Село во површина од 1000 метри квадратни и К.П. бр. 7/44 на место викано Село, под објект 120 метри квадратни, пасиште 1900 метри квадратни двор 300 метри квадратни и овошна градина 300 метри квадратни по П.Л.бр. 33 за К.О. Срби-ново, сопственост на Велиу Фаредин за, цена од 1.500.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска од Гостивар, ул. “Браќа Ѓиноски” бб. (21376)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 1825, план 5, скица 23, место викано Скоруша, класа 4, со површина од 1096 метри квад-

ратни и нива на КП 1825, план 5, скица 23, место викано Скоруша, класа 3, површина 880 метри квадратни, и двете во КО Отља, сопственост на Емини Наим и Муамед од с. Отља, за цена од 60,00 денари по 1 метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска, ул. “Плоштад Маршал Тито” бр. 35-1/2 во Куманово. (21377)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 441/5, план - 2, скица - 4, место викано Топанец, класа 7, со површина од 400 метри квадратни, во КО Орешани, сопственост на Виолета Затенко од Скопје, за цена од 40.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, бул. “Кузман Јосифовски-Питу” бр. 15, ТЦ Скопјанка, во Скопје. (20567)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КО Марино, заведена во ПЛ бр. 985, КП 60/2, план 2, скица 1, место викано Село во површина од 420 метри квадратни, сопственост на Марјанова Маре од Скопје, ул. “Рудо” бр. 55, за цена од 105.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот. Марковска Дојчинова Снежана, ул. “Антон Попов” бр. 77 б. (20629)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КО Ајватовци, заведена во ПЛ бр. 43, КП 916, план 8, скица 14, место викано Клиничарица во површина од 2794 метри квадратни, сопственост на Стојановски Трајче од Скопје, с. Ајватовци, за цена од 139.700,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот, Марковска Дојчинова Снежана, ул. “Антон Попов” бр. 77 б. (20906)

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина построена на КП број 796/4, план 4, скица 4, место викано Кочинар, класа 6, со површина од 1352 метри

квадратни во КО Морани, сопственост на Стојанова Александар Марица од Скопје, ул. “700” бр. 5/15, заведена во поседовен лист 545, за цена од 350.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска, бул. “Кузман Јосифовски-Питу” бб, локал 1 и 2, мезанин во Општина Кисела Вода - Скопје. (20949)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 1465, место викано Дудовец, класа 6, со површина од 3439 метри квадратни во КО Батинци, сопственост на Османовски Јусуф Рамадан од Скопје, с. Батинци, за цена од 206.340 денари.

Се повикуваат сопствениците, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ленка Панчевска, бул. “Босна и Херцеговина” бб Општина Чаир - Скопје. (21325)

Се продава земјоделско земјиште-нива построена на КП број 1206, план 8, скица 13, место викано Драче, класа 5, со површина од 2442 метри квадратни во КО Прешево, сопственост на Митревски Антоније од с. Прешево, за цена од 240.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Светлана Лазаревиќ, Општина Чаир, ул. “Костурска” бр. 18-5/1 - Скопје. (21329)

МАЛИ ОГЛАСИ

• Се огласуваат за неважни следните печати:

Печати под назив: “Полог” ЦИИД - Тетово”. (20289)

Печати под назив: “П.П. “Вори”-Гевгелија”. (20991)

Тркалезен печат и штембил под назив: “ОУ “Симче Нестовски” - Вратница”. (20212)

Тркалезен печат и штембил под назив: “Претпријатие за производство и трговија Скопје “МАБРИТ” експорт - импорт д.о.о.”. (20258)

Тркалезен печат и штембил под назив: “З.Ц. Комерц” - Тетово”. (21027)

Тркалезен печат и штембил под назив: “П.П.П. “Голд Комерц” ДОО - Тетово”. (21028)

Правоаголен печат под назив: Фурна “Никола Капунко” Мирјана Петрушевска, ул. “Финска” Снгелиќ, локал бр. 42 тел. 514-212”. (20625)

Тркалезен печат под назив: “Синдикат на графичка информативна филмска издавачка дејност ССМ и производство на хартија на Република Македонија - Скопје”. (20104)

Тркалезен печат под наслов: "Друштво Македонија Југославија - Скопје". (20107)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за производство промет и услуги "Ватростална А" експорт - импорт д.о.о. - Скопје". (20231)

Тркалезен печат под назив: "Демократска алтернатива Општински клуб Велес". (20698)

Тркалезен печат под назив: "Интернационален фестивал на забавни мелодии "Евро-Фест" Д.О.О.Скопје"

Тркалезен печат под назив: "ТУП на големо и мало "Хагони" д.о.о. експорт импорт - Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 84/1-1". (19086)

Тркалезен печат под назив: „Друштво на математичари на град Скопје Р.Е. „НУМЕРУС“ – Скопје“. (21805)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.0979800/97,издаден од УВР - Крива Паланка на име Павловски Бранко, ул. "Македонска" бр.12,Крива Паланка. (21071)

Пасош бр.0211504, издаден од УВР - Скопје на име Крстевски Ивица, бул. "В. С. Бато" бр. 65/3-1,Скопје.

Пасош бр. 1095265, издаден од УВР - Скопје на име Ганимете Идризи, ул. "208" бр.13,Скопје. (21078)

Пасош бр. 616231,издаден од УВР - Куманово на име Макфире Џемаили, с. Черкеско,Куманово. (21082)

Пасош бр.0598990, издаден од УВР - Скопје на име Сабри Алији, с. Арачиново, ул. "М.Тито" бр.2,Скопје.

Пасош бр. 550076/95,издаден од УВР - Скопје на име Фејсал Какруки, ул. "7 Јули" бр. 55,Скопје. (21085)

Пасош бр. 588117/95,издаден од УВР Тетово на име Алим Мевљан, ул. "ЈНА" бр.60,Тетово. (21136)

Пасош бр.522652,издаден од УВР - Тетово на име Алим Медиха, ул. "ЈНА" бр. 60,Тетово. (21138)

Пасош бр. 246617/94,издаден од УВР - Тетово на име Алим Седет, ул. "ЈНА" бр. 60,Тетово. (21141)

Пасош бр.1001289, издаден од УВР - Скопје на име Трпковски Петар, с. Кучково,Скопје. (21204)

Пасош бр. 824493 на име Исмаили Ајше, с. Дебреше, Гостивар. (21211)

Пасош бр.676656 на име Селмани Бари,с.М.Турчане, Гостивар. (21212)

Пасош бр.102384/93,издаден од УВР - Скопје на име Вебуш Исмани, с. Сарај бр.56,Скопје. (21232)

Пасош бр. 0621730, издаден од УВР - Скопје на име Нурсан Асани, с. Батинци,Скопје. (21240)

Пасош бр.821791/96, издаден од УВР - Скопје на име Вилем Вузај, ул. "М.Хаџивасилев" бр.48/5-3,Скопје.

Пасош бр.624162/95,издаден од УВР-Скопје на име Редепов Даут,ул."А. Цесарец" бр.9/3-11,Скопје.(21259)

Пасош бр. 633559/95, издаден од УВР - Куманово на име Негован Митиќ,с. Љубодраг,Куманово. (21296)

Пасош бр. 391725/94,издаден од УВР - Скопје на име Најчески Иван, ул."29 Ноември" бр.42/1-5,Скопје.

Пасош бр. 391844/94,издаден од УВР - Скопје на име Иванова-Најческа Симона,ул."29 Ноември"бр.42/1-5, Скопје. (21306)

Пасош бр. 157366/94,издаден од УВР - Скопје на име Зекири Елвир, бул. "В.С. Бато" бр.77/2-37,Скопје.

Пасош бр. 820214/96,издаден од УВР - Скопје на име Фетах Асан, ул."Карбуница" бр.10,Скопје. (21359)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 51/97 за пасош бр.554828/95 на име Башким Битиќ, ул. "Прохор Пчински" бр. 85,Скопје, се сторнира. (21361)

Пасош бр.981635/97,издаден од УВР - Кичево на име Ибраими Фаик, ул."Тетовска" бр.17,Кичево. (21379)

Пасош бр. 104831/93, издаден од УВР - Тетово на име Зекири Елвир, ул."Браќа Миладинови" бр.80,Тетово.

Пасош бр.1078542/98,издаден од УВР - Скопје на име Азири Агим, ул. "396" бр.13,Скопје. (21385)

Пасош бр. 208840/94,издаден од УВР - Скопје на име Чадиновска Јадранка, ул. "Хашка" бр. 19,Скопје.

Пасош бр.0870745/96,издаден од УВР - Велес на име Есат Шабановиќ, с. Г. Оризари,Велес. (21476)

Пасош бр.815529/95, издаден од УВР - Скопје на име Будимовска Снежана, ул. "Ф. Прешерн"бр.5 а,Скопје.

Пасош бр.747164/95,издаден од УВР - Скопје на име Будимовска Милена, ул. "Ф. Прешерн" бр.5а,Скопје.

Пасош бр. 1082728/98,издаден од УВР - Велес на име Латифов Ејуп, с. Г.Јаболчиште,Велес. (21497)

Пасош бр. 0991404/97,издаден од УВР - Велес на име Никола Ѓорѓиев, ул. "Ј.Чучук" бр.100,Велес. (21508)

Пасош бр.432767/94,издаден од УВР - Скопје на име Мемеди Неџат, ул. "7 Јули" бр.35,Скопје. (21511)

Пасош бр. 1010506/97,издаден од УВР- Скопје на име Сали Суфијан, ул. "20" бр.39 Сарај,Скопје. (21568)

Пасош бр.226993/94 на име Џемаили Ружди, с. Добридол,Гостивар.

Пасош бр.516385 на име Исеини Дритон, с. Форино, Гостивар. (21615)

Пасош бр.249376/94 на име Емурлахи - Јусуф, с. Требош, Тетово. (21625)

Пасош бр. 733093 на име Беким Адили, с. Мала Речица, Тетово. (21628)

Пасош бр.1082882/98,издаден од УВР - Велес на име Ајрулов Џемал, с. Д. Јаболчиште,Велес. (21657)

Пасош бр. 1082881/98, издаден од УВР - Велес на име Ајрулов Велат, с. Д.Јаболчиште,Велес. (21658)

Пасош бр. 1082880/98,издаден од УВР - Велес на име Ајрулова Фатима, с. Д. Јаболчиште,Велес. (21659)

Пасош бр. 040906/93,издаден од УВР - Велес на име Ајрулова Вафије, с. Д. Јаболчиште,Велес. (21660)

Пасош бр.249973/95 на име Мазлами Шаин с. Боговиње, Гостивар. (21666)

Пасош бр.455627 на име Мемиши Кадри, с. Ларце, Тетово. (21667)

Пасош бр.0029342, издаден од УВР - Прилеп на име Џигал Назив, с. Десово,Прилеп. (21669)

Пасош бр.0619533, издаден од УВР - Прилеп на име Смиљкоски Марјан,Прилеп. (21670)

Пасош бр.491062/94,издаден од УВР - Куманово на име Докмановиќ Бранко, с. Умин Дол,Куманово.

Пасош на име Шпензије Демири, с.Г.Седларце, Тетово. (21691)

Пасош бр.973739, издаден од ОВР - Винаца на име Андонов Марјан, ул."Б.Миладинови"бр.30,Винаца.

Пасош бр.34760 на име Амзоски Северџан, ул. "Козјак" бр. 98,Битола. (21693)

Пасош бр.172976/94,издаден од ОВР - Охрид на име Селмани Урфија-Адемоска, с. Пласница,Македонски Брод. (21709)

Пасош бр.736982, издаден од УВР - Тетово на име Селмани Енвер, ул."Бл.Тоска" бр. 50,Тетово. (21710)

Пасош бр.860203,издаден од ОВР - Валандово на име Јанев Драги, с. Јосифово,Валандово. (21717)

Пасош бр.454788,издаден од ОВР - Валандово на име Гушева Танка, ул."Пиринска" бр.1,Валандово.

Пасош БР.485409,издаден од УВР - Струмица на име Чиркова Олга, ул."Стив Наумов" бр. 15,Струмица.

Пасош бр.0650934/95,издаден од ОВР - Ресен на име Исмет Османова, с. Крани,Ресен. (21721)

- Пасош бр.203639, издаден од УВР - Куманово на име Сулејмани Фекрет, с. Лопате, Куманово. (21722)
- Пасош бр.0348860 на име Даниел Здравевски ул. "Никола Карев" бр.94, Гевгелија. (21723)
- Пасош бр.0348859 на име Савка Здравевска, ул. "Никола Карев" бр.94, Гевгелија. (21724)
- Пасош бр.0495215 на име Златко Самарџиев, с. Моин, Гевгелија. (21725)
- Пасош бр. 1094819/98, издаден од УВР - Скопје на име Сербезов Митат, ул. "Метохиска" бр.54, Скопје.
- Пасош бр. 159671, издаден од УВР - Скопје на име Имери Нехат, с. Вражал, Скопје. (21731)
- Пасош бр. 1141302/98, издаден од УВР - Скопје на име Мевљуде Зимери, ул. "Македонски кралеви" бр.23 б, Скопје. (21741)
- Пасош бр.0810671, издаден од УВР - Гевгелија на име Стоиловски Драги ул. "11-ти Октомври" бр.26, Богданци. (21756)
- Пасош бр.0961500 на име Павловски Сашо, с. Слеч, Демир Хисар. (21757)
- Пасош бр.548198, издаден од УВР - Куманово на име Целадини Мендух, Куманово. (21758)
- Пасош бр.926846/96, издаден од УВР - Тетово на име Демири Муамед, с. Селце, Тетово. (21760)
- Пасош бр.144037/93, издаден од УВР - Тетово на име Садики Кенан, с. Добарце, Тетово. (21763)
- Пасош бр. 030945/93, издаден од УВР - Скопје на име Мишко Ѓорѓиевски, ул. "Ѓ. Сугаре" бр. 4/17, Скопје.
- Пасош бр. 429915/94, издаден од УВР - Скопје на име Јакуп Шеки, ул. "Дижонска" бр.13/25, Скопје.
- Здравствена легитимација на име Ѓорѓица Атанасие, Скопје. (4530)
- Работна книшка на име Дарко Ѓоршоски, Скопје.
- Работна книшка на име Валентина Павлова, Скопје.
- Работна книшка на име Алили Емсал, Скопје. (20101)
- Работна книшка на име Алијов Седат, Скопје.
- Работна книшка на име Анита Стојановска Буховски, Скопје. (20143)
- Работна книшка, издаден од Тетово на име Димовски Тихомир, с. Рогачево, Тетово. (20207)
- Работна книшка на име Ристовска Силвана, Скопје.
- Работна книшка на име Стојановка Верка, ул. "11 Октомври" бр.78/21, Куманово. (20281)
- Работна книшка на име Черкез Фетаи, ул. "137" бр.21, Гостивар. (20282)
- Работна книшка на име Димоски Владо, с. Црешево, Македонски Брод. (20283)
- Работна книшка на име Ивчески Стеван, Точила 2 Д 3/2-11, Прилеп. (20284)
- Работна книшка рег.бр.32/359 на име Зибар Ресми, ул. "Караорман" бр.41/4, Струга. (20285)
- Работна книшка на име Фекрије Илјази, ул. "Ленин" бр.113, Тетово. (20321)
- Работна книшка на име Ибраимов Неџмедин, Скопје.
- Работна книшка на име Реџеми Шеваљ, с. Рашче, Скопје. (20346)
- Пасош бр. 058242/93, издаден од УВР - Скопје на име Чочов Сотираки, ул. "П. Ацев" бр.9/20, Скопје. (19815)
- Работна книшка на име Ѓорѓиевски Веско, с. Кркља, Крива Паланка. (20372)
- Работна книшка на име Бајрактари Абдул, ул. "18 Ноември" бр. 105, Гостивар. (20373)
- Работна книшка на име Шутов П. Ѓорге, Гевгелија.
- Работна книшка на име Пеева Драга, ул. "Б. Петрушев" бр.18, Богданци. (20375)
- Работна книшка на име Виолета Трајковска, Скопје.
- Работна книшка на име Дудиќ Синиша, Скопје. (20542)
- Работна книшка бр.4043178517 на име Сашо Кузмановски, Скопје. (20627)
- Работна книшка на име Билали Авдилкадер, Скопје.
- Работна книшка на име Ивица Љадевски, Скопје.
- Работна книшка на име Снежана Петковска, Скопје.
- Работна книшка на име Душан Киканоски, с. Љубанци, Скопје. (20806)
- Работна книшка на име Реџеми Атила, Велес. (20844)
- Работна книшка на име Амети Елмаз, с. Порој, Тетово.
- Работна книшка на име Хајровиќ Фикрета, с. Десово, Прилеп. (20846)
- Работна книшка на име Митев Стојан ул. "Струмичка" бр.8-а, Штип. (20850)
- Работна книшка на име Гордана Новаковиќ, Скопје.
- Работна книшка на име Јакимовска Слободанка, ул. "Ратко Минев" бр. 46, Крива Паланка. (20908)
- Работна книшка на име Азиз Ибраими, Скопје.
- Работна книшка на име Фератов Кенеди, с. Трабивиште, Делчево. (20981)
- Работна книшка на име Петроски Ранко, нас. "Млак" бр.315, Гостивар. (20982)
- Работна книшка на име Прошев Ѓорге, ул. "Загребачка" бр. 2/б, Гевгелија. (20998)
- Работна книшка на име Цековски Виктор, с. Горобинци, Свети Николе. (20999)
- Работна книшка на име Митушева Венетка, Струмица. (21000)
- Работна книшка на име Тупанчески Сандре, с. Волино, Охрид. (21001)
- Работна книшка на име Јаневски Томислав, ул. "Кирил и Методи" бр. 2-а, Куманово. (21002)
- Работна книшка на име Јаневска Слаѓана, ул. "Кирил и Методи" бр. 2-а, Куманово. (21003)
- Работна книшка на име Роберт Петковски, ул. "Т. Економов" бр.43, Куманово. (21004)
- Работна книшка на име Секуловски Благоја ул. "Иван Милутиновиќ" бр.66/24, Битола. (21005)
- Свидетелство, издаден од УСО "Гоце Делчев" - Куманово на име Насковска Жаклина, ул. "Тоде Думба" бр. 82-9/13, Куманово. (21006)
- Работна книшка на име Мустафи Демиралли, с. Дебреше, Гостивар. (21015)
- Работна книшка на име Суат Салифоски, с. Преглово, Македонски Брод. (21016)
- Работна книшка на име Петровски Петар, ул. "А. А. Илов" бр. 47, Неготино. (20131)
- Работна книшка на име Ана Костовска, ул. "Иво Рибар Лола" бр. 201, Тетово. (21032)
- Работна книшка на име Стојанова Нада, с. Стубол, Пробиштип. (21033)
- Работна книшка на име Шолов Иле, ул. "Енгелсова" бр.27/2, Штип. (21034)
- Работна книшка на име Бајрамовиќ Таир ул. "Радански пат" бр. 173, Штип. (21035)
- Работна книшка на име Цветанов Ацо, с. Турново 208, Струмица. (21036)
- Работна книшка на име Лековски Зоран, с. Бистрица, Битола. (21052)
- Работна книшка на име Димовска Славица ул. "Велјан Шелјев" бр. 14, Велес. (21053)
- Воена книшка, издаден од во Куманово на име Митевски Штерјо, с. Доброшане, Струга. (20280)
- Воена книшка на име Ѓорѓиев Душко, Радовиш.
- Воена книшка, издаден од Скопје на име Механдиски Димитар, Скопје. (20871)

Чековна картичка бр.9509/28, издадена од Стопанска банка а.д. - Скопје - Главна филијала - Штип на име Стојанов Драги, ул. "Лески" бр. 92, Штип. (20324)

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ "25 Мај" с. Сингелик - Скопје на име Шеќерије Демири, Скопје.

Свидетелства за VIII одделение, издадено од Училиште за возрасни "А.С. Макаренко" Скопје на име Бислимов Илми, Скопје. (20235)

Свидетелство за VIII одделение на име Асанова Сабика, ул. "Питу Гули" бр. 51, Велес. (20270)

Свидетелство-а на име Махмуди Шпенд, с. Д. Строгомиште, Кичево. (20271)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Даути Изјан, ул. "Б. Миладиновци" бр. 125, Тетово. (20273)

Свидетелство за VIII одделение на име Арифи Цеврије, с. Вејце, Тетово. (20274)

Свидетелство за VIII одделение на име Ибраимова Медихана, ул. "Брегалничка" бр. 36, Делчево. (20275)

Свидетелство за VIII одделение на име Анчова Соња, с. Спанчево, Кочани. (20277)

Свидетелство за VIII одделение на име Рустеми Фатмир, с. Цепчиште, Тетово. (20278)

Свидетелство за VIII одделение на име Мусан Агни, с. Франгово, Струга. (20279)

Свидетелство на име Косев Вангел, ул. "Сремски фронт" бр. 7/7, Штип. (20310)

Свидетелство за степен на стручна подготовка на име Роберт Стојков, Плош. "Слобода" бр. 11, Радовиш.

Свидетелство за завршен степен на име Мартин Тошески, ул. "Јоска Јорданоски" бр. 102/5, Прилеп. (20312)

Свидетелство за VIII одделение на име Новоселски Митко, с. Двориште, Берово. (20313)

Свидетелство на име Михајлов Томислав, ул. "Горче Петров" бр. 6/4, Штип. (20314)

Свидетелство за VIII одделение на име Исмаилаки Реџеп, с. Каменјане, Тетово. (20315)

Свидетелства за III и IV година, издадени од СУ "Моша Пијаде" - Тетово на име Бајрам Абдурамани нас. Дреновец бр. 47, Тетово. (20316)

Свидетелство за VIII одделение на име Рамадани Шами, с. Ново Село 2, Тетово. (20317)

Свидетелство на име Арсим Сејдија, Тетово. (20318)

Свидетелство за VIII одделение на име Велевски Марјанчо, с. Драгоево, Штип. (20319)

Свидетелство на име Гаврилов Томислав, с. Грдовци, Кочани. (20320)

Свидетелство за VIII одделение на име Османи Реџеп, ул. "Гостиварска" бр. 31, Тетово. (20386)

Свидетелство за VIII одделение на име Шерифи Бесим, с. Нераште, Тетово. (20387)

Свидетелства за I, II, III, IV година и диплома на име Марина Цветкоска ул. "Кире Гавроски" бр. 21, Прилеп.

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Св. Кирил и Методиј" - с. Бучин на име Нуредин Зекиријан, с. Трновци, Прилеп. (20389)

Свидетелство на име Бајрамоски Кадри, с. Норово, Крушево. (20390)

Свидетелство на име Елена Марсулова, бул. "А. Македонски", Радовиш. (20391)

Свидетелство за VIII одделение на име Милан Стојчев, с. Иванковци, Велес. (20392)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје на име Филиповска Ирена, Скопје. (20543)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Браќа Рамиз Хамид" - Скопје на име Нуредии Сурбијан, Скопје. (20628)

Свидетелство за VIII одделение на име Сидороска Симонка, с. Битово, Македонски Брод. (20835)

Свидетелство за VIII одделение на име Фатијана Акику, ул. "29 Ноември" бр. 73, Тетово. (20836)

Свидетелство на име Мурати Ваиде, с. Доброште, Тетово. (20837)

Свидетелство за VIII одделение на име Стоиленовска Татијана М. Каменица, Делчево. (20839)

Свидетелство на име Станкова Македонка, с. Мордовис, Кочиво. (20840)

Свидетелство за III година на име Салтировска Биљана, ул. "Б. Илиев-Гуне" бр. 14-1/16, Куманово. (20841)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Гоце Делчев" - Штип на име Шаламанов Роберт, ул. "Еврејска" бр. 14, Штип. (20842)

Свидетелство за VIII одделение на име Јованова Ленче, Радовиш. (20855)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Данилов Ванчо, ул. "Буковик" бр. 24, Пехчево. (20856)

Свидетелство за VIII одделение на име Стефановски Тони, ул. "Илинденска" бр. 36, Пехчево. (20857)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Пецо Даскалот" - Долнени на име Зоран Миновски, с. Сенокос, Прилеп. (20973)

Свидетелство за II година, издадено од УМЦ "Никола Штејн" - Тетово на име Димоски Горан ул. "180" бр. 70-3-1/6, Тетово. (20974)

Свидетелство за IV степен на име Хаџи Иванов Слободан, ул. "4-ти Јули" бр. 28, Кочани. (20984)

Свидетелство за VIII одделение на име Тодоровски Жан, ул. "29 Ноември", Пехчево. (20985)

Свидетелство за VIII одделение на име Митевски Марјанчо, с. Вратиславци, М. Каменица, Делчево. (20986)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Сами Фрашери" - с. Пирок на име Дудије Ајдари, с. Пирок, Тетово. (20987)

Свидетелство за VIII одделение на име Аркадијуш Дамјан, с. М. Речица, Тетово. (20988)

Свидетелство и диплома на име Салаи Ремзи, с. Неготино, Гостивар. (21017)

Свидетелство за VIII одделение на име Тахири Шукри, с. Чеграње, Гостивар. (21018)

Свидетелство за VII одделение на име Таири Макфирет, с. Чеграње, Гостивар. (21019)

Свидетелство за VIII одделение на име Таири Фесол, с. Чеграње, Гостивар. (21020)

Свидетелство за VIII одделение на име Рушити Абдулазис, с. Жеровјане, Гостивар. (21021)

Свидетелство за VIII одделение на име Рушити Шукри, с. Жировја, Гостивар. (21022)

Свидетелство за VIII одделение на име Сејфулан Емине, Тетово. (21023)

Свидетелство за I, II, III, IV година и свидетелство за завршено средно образование, издадени од ИСО "Гоце Делчев" - Куманово на име Мустафи Елмаз, ул. "Панче Пешев" бр. 30, Куманово. (21024)

Свидетелство за VIII одделение на име Зафировска Соња, с. Нигонци, Кочани. (21026)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од ОУ "Н. Фрашери" - Тетово на име Сали Шакири, Тетово.

Свидетелство за VIII одделение на име Бесан Селмани, Фазанерија 2, Гостивар. (21040)

- Свидетелство на име Саре Абдија, с. Шипковица, Тетово. (21041)
- Свидетелство за VIII одделение на име Кадриов Б. Таир, ул. "Димитар Божанов" бр.1, Пехчево. (21042)
- Свидетелство за IV одделение на име Азизоски Сафија, с. Пласница, Македонски Брод. (21043)
- Свидетелство за VIII одделение на име Салахи Авдил, с. Д. Орашје, Радовиш. (21051)
- Свидетелство за II година, издадено од УМЦ "Никола Штејн"-Тетово на име Димовски Горан, ул. "180" блок 70-3-1/6, Тетово. (21064)
- Ученичка книшка за завршена II година, издадена, од Гим. "Орце Николов" Скопје на име Игор Лука, Скопје. (20204)
- Индекс бр.33536, издаден од Правен - Факултет Скопје на име Марковиќ Анна, Скопје. (20114)
- Индекс бр. 31471, издаден од Економски Факултет - Скопје на име Даути Џемаил, Скопје. (20254)
- Диплома на име Звонко Т. Филев, с. Дабиле, Струмица. (20276)
- Диплома на име Димовски Диме, Велес. (20309)
- Диплома од средно училиште на име Кипријановска Снежана, с. Теарце, Тетово. (20378)
- Диплома на име Станче Цветановска, с. Доброшане, Куманово. (20379)
- Диплома на име Фејзи Фатмир, ул. "Браќа Блажески" бр.23, Гостивар. (20380)
- Диплома на име Шазине Билајли, ул. "Т. Черепналкоски" бр.16, Гостивар. (20384)
- Диплома издадена од УСО "Димитрија Чуповски"-Велес на име Василевски Горан, ул. "Крсте Мисирков" бр.13/1, Велес. (20843)
- Диплома за завршено IV година, земјоделски техничар, издадена од Основен суд на име Биљана Ристовска, с. Љубодраг, Куманово. (20853)
- Диплома на име Алексовски Ивица, ул. "Страшо Пинџур" бр.46, Куманово. (20854)
- Диплома на име Петровски Дарко, ул. "114" бр.7/2, Тетово. (20989)
- Диплома за средно образование на име Флоре Митревски, с. Раотинце, Тетово. (20990)
- Диплома издадена од Гимназија "Гоце Делчев" - Куманово на име Џељадина Љуљета, ул. "Орце Николов" бр. 13, Куманово. (21025)
- Диплома на име Сафет Сејфулаи, ул. "Г. Стојчески" бр.48, Тетово. (21037)
- Диплома на име Угриновска Анкица, с.Д.Седларце, Тетово. (21038)
- Картичка за жиро сметка бр. 0-53654-95, издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Накова Светлана, ул. Г. Радомир, бр. 10, Скопје. (20253)
- Здравствена легитимација на име Мустафа Бесиме ул. "110" бр. 66, Тетово. (20287)
- Вредносно писмо за подигање на стока, издадено од Клиника за инфективни болести - Скопје на име Силвана Роѓиќ, Скопје. (20483)
- Месечна карта (во износ 400) на име Фатмире Максuti, с. Радиовце, Тетово. (21014)
- Лична карта, издадена од Скопје на име Шаботиќ Есад, ул. "Г. Михајловски" бр. 1/4, Скопје. (20045)
- Лична карта бр. 4834000848, издадена од Скопје на име Чаколи Ѓула, с. Злокуќани, Скопје. (20205)
- Лична карта на име Јашари Афет, с. Шемшево, Тетово
- Лична карта на име Нанева Соња, ул. "1-ви Мај" бр.116, Кочани. (20377)
- Лична карта на име Драгица Левкова, ул. "Мирче Ацев" бр. 61, Велес. (21012)
- Лична карта на име Гоцевски Борче, ул. "М. Тито" бр. 11/2-6, Македонска Каменица. (20983)
- Даночна картичка со даночен број 4030995265886, издадена од Управа за приходи на град Скопје на име "Масвед - Фуд Компани", Скопје. (20333)
- Даночна картичка бр.401799212313 на име ППГТУ "Ципси", Куманово. (20847)
- Чекови од бр. 18158556 до 18158560, издадени од Стопанска банка А.Д. - Скопје на име Васко Јовановски, ул. "Востаничка" бр. 3-А, Скопје. (20269)
- Чекови на име Китанова Марија, ул. "Борис Крајгер" бр.10/23, Штип. (20903)
- Чекови бр. 17735885 и 17735884, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Фета Ајнур, ул. "Б.Паровиќ" бр.14-1-3, Скопје. (20996)
- Чекови бр. 18109996 и 18109997, издадени од Стопанска банка а.д. - Скопје на име Вера Николовска, ул. "К. Новаковиќ" бр.42-2-10, Скопје. (20997)
- Чекови од бр. 17800246 до 17800250, издадени од Стопанска банка А.Д. - Скопје - Филијала - Скопје на име Гечев Ристе, ул. "Самоилова" бр. 122, Скопје. (21009)
- Избирачка легитимација на име Мечалов Ѓорѓи, ул. "Димко Најдов" бр. 10, Велес. (20217)
- Избирачка легитимација на име Ванева Веска, ул. "Косовска" бр.137, Штип. (20218)
- Избирачка легитимација на име Ванева Каменца, ул. "Косовска" бр. 137, Штип. (20219)
- Избирачка легитимација бр. 0616821А-01-01 на име Фазлиоски Усеин, ул. "Гоце Делчев" бр. 210, Струга.
- Избирачка легитимација бр.08517363-01-01 на име Филипошки Томе, ул. "Димчо Ковачески" бр.19, Струга.
- Избирачка легитимација бр.08566283-01-01 на име Лушо Меќаил ул. "Скопска" бр. 34, Струга. (20224)
- Избирачка легитимација на име Мавродкова Славица, ул. "Орце Николов" бб, Делчево. (20241)
- Избирачка легитимација на име Пава Додевска, с. Опила, Крива Паланка. (20242)
- Избирачка легитимација на име Стевча Стојчевски, с. Опила, Крива Паланка. (20243)
- Избирачка легитимација на име Јагода Додевска, с. Опила, Крива Паланка. (20244)
- Избирачка легитимација на име Славко Додевски, с. Опила, Крива Паланка. (20245)
- Избирачка легитимација на име Благоица Стојчевска, с. Опила, Крива Паланка. (20246)
- Избирачка легитимација бр.04865286-01-01, на име Мирослава Петровска, Куманово. (20247)
- Избирачка легитимација бр.14106219-01-01 на име Боцеска Верица, ул. "Димо Хаџи Димов" бр.183, Скопје.
- Избирачка легитимација бр.14103937-01-01 на име Боцевска Маријана, ул. "Димо Хаџи Димов" бр.183, Скопје. (20249)
- Избирачка легитимација бр.14102027-01-01 на име Боцевски Јованчо, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 183, Скопје. (20250)
- Избирачка легитимација бр.14101527-01-01 на име Боцевска Маја, ул. "Димо Хаџи Димов" бр.183, Скопје.
- Избирачка легитимација бр. 12582919-01-01 на име Сибел Алојзиј, ул. "Ѓорче Петров" бр.11А-3/2, Скопје.
- Избирачка легитимација на име Азманов Зоран, ул. "Петар Чајковски" бр.32, Скопје. (20260)
- Избирачка легитимација на име Нада Азманова ул. "Петар Чајковски" бр.32, Скопје. (20261)

- Избирачка легитимација бр.14383760-01-01 на име Тевдовски Љубе, ул. "Народен Фронт" бр.5/2-39, Скопје
- Избирачка легитимација бр. 14379045-01-01 на име Тевдовска Лилјана, ул. "Народен Фронт" бр.5/2-39, Скопје
- Избирачка легитимација бр. 1536394А-01-01 на име Димовска Горица, ул. "Љубе Стоилковиќ" бр.26, Скопје.
- Избирачка легитимација бр. 15368390 на име Миле Димовски, ул. Љубе Стоилковиќ" бр.26, Скопје. (20266)
- Избирачка легитимација на име Бранислав Витошевиќ, ул. "Лермонтова" бр. 19, Скопје. (20267)
- Избирачка легитимација на име Биљана Дончевска Витошевиќ, ул. "Лермонтова" бр. 19, Скопје. (20268)
- Избирачка легитимација на име Емине Сељмани ул. "Ордан Чопела" бр.60, Скопје. (20293)
- Избирачка легитимација бр.05650569-01-01 на име Витановска Снежана, ул. "Ацо Ади Илов" бр.102, Неготино. (20295)
- Избирачка легитимација бр.05651751-01-01 на име Витановски Јанаки, ул. "Ацо Ади Илов" бр.102, Неготино. (20296)
- Избирачка легитимација бр.08521018-01-01 на име Петровски Ѓоко ул. "1 Мак.удар.бригада", Струга.(20297)
- Избирачка легитимација на име Горгиев Донче ул. "Вита Поп Јорданова" бр.96, Штип. (20298)
- Избирачка легитимација на име Наков Илија, ул. "Никола Карев" бр.50/3, Штип. (20299)
- Избирачка легитимација на име Накова Роска ул. "Никола Карев" бр.50/3, Штип. (20300)
- Избирачка легитимација на име Ристев Коцо, ул. "Кузман Капидан" бр.13, Охрид. (20301)
- Избирачка легитимација бр.10990629-01-01 на име Ацкова Д. Риса, ул. "Партизанска" бр. 37/15, Штип.
- Избирачка легитимација бр.04698681-01-01, избирачко место 1025 на име Стојчевски Александар, ул. "Пионерска" бр. 22, Куманово. (20303)
- Избирачка легитимација бр.04856333-01-01 избирачко место 1047 на име Божиновска Драгица, Куманово.
- Избирачка легитимација на име Велиова Бедрије, ул. "Титово Ужице" бр. 26, Битола. (20305)
- Избирачка легитимација на име Велиовски Максуд, ул. "Титово Ужице" бр. 26, Битола. (20306)
- Избирачка легитимација на име Велиовска Едие ул. "Титово Ужице" бр. 26, Битола. (20307)
- Избирачка легитимација на име Велиовски Едаил ул. "Титово Ужице" бр. 26, Битола. (20308)
- Избирачка легитимација на име Чиповски Димитар ул. "Емин Дураку" бр.1/5-1, Скопје. (20330)
- Избирачка легитимација бр. 01488163-01-0 на име Јанева Викторија, ул. "Јосиф Јосифовски" бр. 7, Гевгелија. (20331)
- Избирачка легитимација бр.01488511-01-01 на име Јанев Вили, ул. "Јосиф Јосифовски" бр.7, Гевгелија.
- Избирачка легитимација бр. 01463713-01-01 на име Купанова Сандра, ул. "Гоко Т.-Пушев" бр.26, Гевгелија.
- Избирачка легитимација, мат.бр.1001951485012 на име Наталија Шоптрајанова, ул. "Кузман Јанков" бр.31, Велес. (20335)
- Избирачка легитимација мат.бр.0804946480012 на име Благој Шоптрајанов, ул. "Кузман Јосифов" бр.31, Велес.
- Избирачка легитимација на име Жежов Михаило, ул. Хо Ши Мин" бр.3, Штип. (20337)
- Избирачка легитимација на име Жежова Јасна ул. "Хо Ши Мин" бр.3, Штип. (20338)
- Избирачка легитимација на име Жежова Бистра ул. "Хо Ши Мин" бр.3, Штип. (20339)
- Избирачка легитимација на име Донева Станојка ул. "Јаким Спиров" бр.40, Пробиштип. (20340)
- Избирачка легитимација бр.11028641-01-01 на име Костадинов Дејан, ул. "Леска" бр.66, Штип. (20341)
- Избирачка легитимација на име Киро Индиќаров, ул. "29-ти Ноември" бр. 6, Штип. (20342)
- Избирачка легитимација на име Трајкова Јасмина, ул. "Балканска" бр. 76, Штип. (20343)
- Избирачка легитимација бр.03390527-01-01 на име Секуловска Милица, ул. "Стојан Божиновски" бр.23, Кичево. (20344)
- Избирачка легитимација на име Кокалски Станко ул. "Осоговска", Делчево. (20345)
- Избирачка легитимација на име Стојчева Никулина, ул. "Првوماјска" бр. к.1/25-Македонска Каменица.
- Избирачка легитимација на име Цековски Ванчо Македонска Каменица. (20348)
- Избирачка легитимација бр.05073286-01-01, избирачко место 1075 на име Зафировски Марјанчо, ул. "Драган Стопаревиќ" бр. 7, Куманово. (20349)
- Избирачка легитимација бр. 05070872-01-01, избирачко место бр.1075 на име Зафировска Анита, ул. "Драган Стопаревиќ" бр.7, Куманово. (20350)
- Избирачка легитимација на име Ристиќ Наталија, ул. "М.М.-Брицо", Македонска Каменица. (20351)
- Избирачка легитимација на име Ристиќ Ненад, ул. "М.М.-Брицо", Македонска Каменица. (20352)
- Избирачка легитимација на име Ристиќ Јовица, ул. "М.М.Брицо", Македонска Каменица. (20353)
- Избирачка легитимација бр.0550278А-01-01 на име Стојаноски Ставре, ул. "Маршал Тито" бр.43, Крушево.
- Избирачка легитимација бр.05503221-01-01 на име Стојановски Јован, ул. "Маршал Тито" бр.43, Крушево.
- Избирачка легитимација бр.05502101-01-01 на име Стојаноски Миле, ул. "Маршал Тито" бр.43-а, Крушево.
- Избирачка легитимација бр.05516145-01-01 на име Николоска Флора, ул. "Коча Миленку" бр.7-а, Крушево.
- Избирачка легитимација на име Келтаноски Драги, ул. "Ленин" бр.107, Прилеп. (20360)
- Избирачка легитимација бр.06166741-01-01 на име Фазлиоски Орхан, ул. "Гоце Делчев" бр.210, Охрид.
- Избирачка легитимација на име Гоцоски Димитрије, ул. "Цар Самоил" бр. 59, Охрид. (20362)
- Избирачка легитимација на име Годиоска Вера, ул. "Цар Самоил" бр. 59, Охрид. (20363)
- Избирачка легитимација бр.05880475-01-01 на име Исески Исмет, ул. "Бистрица" бр.96, Охрид. (20364)
- Избирачка легитимација бр.08771308-01-01 на име Алушеска Цева, с. Октиси, Струга. (20365)
- Избирачка легитимација бр.08769907-01-01 на име Алушеска Мејра, с. Октиси, Струга. (20366)
- Избирачка легитимација бр. 0876842А-01-01 на име Алушески Фарук, с. Октиси, Струга. (20367)
- Избирачка легитимација бр.08776644-01-01 на име Куциноски Спасе, с. Октиси, Струга. (20368)
- Избирачка легитимација бр.0878087А-01-01 на име Куциноска Дафина, с. Октиси, Струга. (20369)
- Избирачка легитимација на име Лазов Марјан, с. Росоман, Кавадарци. (20370)
- Избирачка легитимација на име Лазов Стојанче, с. Росоман, Кавадарци. (20371)
- Избирачка легитимација на име Манастирски Атанас, ул. "Г.Делчев" бр. 29, Кавадарци. (20723)
- Избирачка легитимација на име Манастирска Ленче, Кавадарци. (20724)
- Избирачка легитимација на име Пановски Борис, ул. "Д.Влахов" бр.143, Велес. (20725)
- Избирачка легитимација на име Цековска Сузана, ул. "Димитрие Чуповски" бр.15, Велес. (20726)

- Избирачка легитимација на име Цековски Никола, ул. "Димитрија Чуповски" бр.15, Велес. (20727)
- Избирачка легитимација бр.05661102-01-01 на име Драгољуб Кузманов, ул. "4-ти Јули" бр.58, Неготино.
- Избирачка легитимација бр.05661137-01-01 на име Павлина Кузманова, ул. "4-ти Јули" бр. 58, Неготино.
- Избирачка легитимација на име Адемов Шазивер, ул. "Боро Арсов" бр.9, Штип. (20730)
- Избирачка легитимација на име Демиров Вели, ул. "Партизанска" бр.55, Штип. (20731)
- Избирачка легитимација на име Абдулов Зија, ул. "Партизанска" бр. 33/3, Штип. (20732)
- Избирачка легитимација на име Адемова Каније, ул. "Партизанска" бр.33/3, Штип. (20733)
- Избирачка легитимација бр.05976057-01-01 на име Тофилоска Љубица, ул. "Марко Цепенков" бр.31, Охрид.
- Избирачка легитимација бр.05975778-01-01 на име Тофилоски Кирил, ул. "Марко Цепенков" бр.31, Охрид.
- Избирачка легитимација бр.05979331-01-01 на име Тофилоски Крсте, ул. "Марко Цепенков" бр.31, Охрид.
- Избирачка легитимација бр.05988055-01-01 на име Маркоски Димитар, ул. "7 Ноември" бр.268, Охрид.
- Избирачка легитимација на име Абдфулхади Ибахим, ул. "Даме Груев" бр. 157, Охрид. (20761)
- Избирачка легитимација на име Ѓуниар Ибрахим ул. "Даме Груев" бр.157, Охрид. (20762)
- Избирачка легитимација бр. 08787182-01-01 на име Ристемоска Емина, с. Октиси, Струга. (20774)
- Избирачка легитимација бр.08786127-01-01 на име Ристемоска Салије, с. Октиси, Струга. (20775)
- Избирачка легитимација бр.08788073-01-01 на име Ристемоски Шарин, с. Октиси, Струга. (20778)
- Избирачка легитимација бр.08788073-01-01 на име Ристемоски Шарин, с. Октиси, Струга. (20781)
- Избирачка легитимација на име Колевски Томе, с.Добружево, Битола. (20784)
- Избирачка легитимација бр.03510948-01-01 на име Дејаноски Миле, ул. "Јанко Михајловски" бр.20, Кичево.
- Избирачка легитимација бр. 0346001А-01-01 на име Мехмедоски Амзо, ул. "П.Одреди" бр. 18, Кичево.
- Избирачка легитимација бр.03462994-01-01 на име Мемедоски Сеадин, ул. "П.Одреди" бр. 18, Кичево.
- Избирачка легитимација бр.03459918-01-01 на име Мемедоски Бедрија, ул. "П.Одреди" бр.18, Кичево.
- Избирачка легитимација на име Велиовска Мирема, ул. "Титово Ужице" бр. 26, Битола. (20814)
- Избирачка легитимација бр.05501288-01-01 на име Благоја Благадуша, ул. "Илинденска" бр. 96, Крушево.
- Избирачка легитимација на име Јошевски Митре, ул. "Лигураса" бр. 4, Прилеп. (20826)
- Избирачка легитимација на име Ѓорѓиоски Коста, ул. "Ленин" бр.109, Прилеп. (20827)
- Избирачка легитимација на име Круме Ѓорѓиевски ул. "М.Тито" бр.14, Прилеп. (20828)
- Избирачка легитимација на име Челоска Слобода, Точила 2 Д1/12, Прилеп. (20829)
- Избирачка легитимација на име Верка Петровска ул. "Тошо Арсов" бр. 10, Винаца. (20830)
- Избирачка легитимација на име Митева Јованка, Винаца. (20831)
- Избирачка легитимација бр.03879232-01-01 на име Стојчев Сребран Илија, ул. "Љупчо Сантов" бр.109, Кочани. (20832)
- Избирачка легитимација бр.03877205-01-01 на име Стојчева Жаклина, ул. "Љупчо Сантов" бр.109, Кочани.
- Избирачка легитимација бр.03877167-01-01 на име Стојчева Јагодина, ул. "Љупчо Сантов" бр.109, Кочани.
- Избирачка легитимација на име Јакимовски Благојче, с. Метежево, Крива Паланка. (20838)
- Избирачка легитимација на име Јошев Тасе, ул. "Пере Тошев" бр.22, с.Росоман, Кавадарци. (20858)
- Избирачка легитимација на име Јошева Васка ул. "Пере Тошев" бр.22, с.Росоман, Кавадарци. (20859)
- Пасош бр. 530877 на име Алиу Селман с. Зајас, Кичево. (20327)
- Избирачка легитимација на име Волче Волчев, ул. "Прилепска" бр.13, Кавадарци. (20860)
- Избирачка легитимација бр.4999843-01-01 изб.место 1063 на име Симоновски Тони, ул. "Иван Милутинов" бр.19, Куманово. (20861)
- Избирачка легитимација бр.0503381А-01-01, изб. место 1069 на име Милошевска Франц Марија, ул. "Н.Револуција" бр.59, Куманово. (20862)
- Избирачка легитимација бр.0348038А-01-01 на име Љубинка Богеска, ул. "11 Септември" бр. 90, Кичево.
- Избирачка легитимација бр. 0350792А-01-01 на име Арсовска Љубица, бул. "Ослободување" бр.31/2, Кичево. (20865)
- Избирачка легитимација на име Алиоска Ајрие, ул. "С.Бонцов" бр.7, Охрид. (20866)
- Избирачка легитимација на име Алиоска Флора ул. "С.Бонцов" бр.7, Охрид. (20867)
- Избирачка легитимација на име Алчиоски Кире, ул. "С.Бонцов" бр.7, Охрид. (20870)
- Избирачка легитимација на име Алимоски Адем ул. "С.Бонцов" бр.7, Охрид. (20872)
- Избирачка легитимација на име Алимоски Скендер, ул. "С.Бенцов" бр. 7, Охрид. (20874)
- Избирачка легитимација на име Гаџоска Валентина, ул. "Цар Самойл" бр. 59, Охрид. (20876)
- Избирачка легитимација бр.04826175-01-01 изб.место 1043 на име Имери Зиља, ул. "3 Мак.уд.бриг." бр.6-5/14, Куманово. (20878)
- Избирачка легитимација на име Тасески Гоце ул. "Сирма Војвода" бр.16, Охрид. (20879)
- Избирачка легитимација на име Тасеска Вера, ул. "Сирма Војвода" бр. 16, Охрид. (20881)
- Избирачка легитимација бр.05913217-01-01 на име Тасеска Атина, ул. "Сирма Војвода" бр.16, Охрид. (20882)
- Избирачка легитимација бр.05034434-01-01, избирачко место 1069 на име Милошевски Александар Бранко, ул. "Н.Револуција" бр.67, Куманово. (20883)
- Избирачка легитимација на име Кајнакчиева Ташка, ул. "Кукушка" бр. 1, Струмица. (20884)
- Избирачка легитимација бр. 08724032-01-01 на име Ајро Мирдита, с. Радолишта, Струга. (20885)
- Избирачка легитимација бр.08626120-01-01 на име Мариноски Ангелко, ул. "Р.Крле" бр.1/1, Струга. (20886)
- Избирачка легитимација бр. 0868207А-01-01 на име Кура Менди, с. Бицово, Струга. (20887)
- Избирачка легитимација бр.08681651-01-01 на име Кура-Хетеми Бурбуке, с. Бицово, Струга. (20888)
- Избирачка легитимација на име Јованова Вера ул. "Велько Влаховиќ" бр.2, Неготино. (20890)
- Избирачка легитимација на име Рајна Симеонова ул. "Панче Караџов" бр.6/6, Штип. (20891)
- Избирачка легитимација на име Марица Симеонова ул. "Панче Караџов" бр.6/6, Штип. (20893)
- Избирачка легитимација на име Тоде Рајчев, с.Пухче, Штип. (20894)
- Избирачка легитимација на име Манев Димче, ул. "Брегалничка" бр. 50, Штип. (20895)
- Избирачка легитимација на име Благоја Цветкоска, ул. "Пиринска" бр. 62, Прилеп. (20896)

- Избирачка легитимација на име Василковски Гоце, ул."В.Главинов" бр. 58, Велес. (20897)
- Избирачка легитимација на име Јованов Оливер, ул."Велько Влаховиќ", Неготино. (20898)
- Избирачка легитимација на име Благојчо Алексов, Винаца. (20899)
- Избирачка легитимација на име Стојановски Љупчо, Винаца. (20900)
- Избирачка легитимација на име Миленков Никола, ул."Девејани" бр. 10, Битола. (20909)
- Избирачка легитимација бр. 03017567-01-01 на име Бучуковски Веле, с.Жван, Демир Хисар. (20910)
- Избирачка легитимација бр.03024512-01-01 на име Поповска Цветанка, с. Слоештица, Демир Хисар. (20912)
- Избирачка легитимација бр.02976706-01-01 на име Јошевска Захаринка, с. Утово, Демир Хисар. (20912)
- Избирачка легитимација на име Симјановска Зора, ул."Г.Гаковиќ" бр.19, Битола. (20913)
- Избирачка легитимација на име Иса Миринда, ул."Гоце Делчев" бр.366, Охрид. (20914)
- Избирачка легитимација на име Кемо Сузан, ул."Гоце Делчев" бр.362, Охрид. (20915)
- Избирачка легитимација на име Шемо Басри, ул."Гоце Делчев" бр.362, Охрид. (20916)
- Избирачка легитимација на име Оца Башким, ул."Шар Планина", Охрид. (20917)
- Избирачка легитимација бр.06186793-01-01 на име Усеини Теофик, ул."Али Мустафа" бр. 88, Охрид. (20918)
- Избирачка легитимација на име Мехмед Јанули, ул."Бистрица" бр.43-а, Охрид. (20919)
- Избирачка легитимација на име Газим Јакули, ул."Бистрица" бр. 53, Охрид. (20920)
- Избирачка легитимација на име Димоски Славе, ул."Иво Лола Рибар" бр. 5, Македонски Брод. (20921)
- Избирачка легитимација на име Димоска Олигица, ул."Иво Лола Рибар" бр.5, Македонски Брод. (20922)
- Избирачка легитимација на име Костадиновски Митан, с. Суви Дол, Македонски Брод. (20923)
- Избирачка легитимација на име Абдурахман Урим, ул."Гоце Делчев" бр. 326, Охрид. (20924)
- Избирачка легитимација на име Абдурахман Зијадин, ул."Г.Делчев" бр. 326, Охрид. (20925)
- Избирачка легитимација бр.06188338-01-01 на име Оца Ајла, ул."Шар Планина" бр.25, Охрид. (20926)
- Избирачка легитимација бр.06191240-01-01 на име Оца Хабиб, ул."Шар Планина" бр.25, Охрид. (20927)
- Избирачка легитимација бр.0618630А-01-01 на име Оца Мефаил, ул."Шар Планина" бр.52, Охрид. (20928)
- Избирачка легитимација бр.06186734-01-01 на име Оца Мелија, ул."Шар Планина" бр.52, Охрид. (20929)
- Избирачка легитимација бр.0619230А-01-01 на име Усеини Афирет, Охрид. (20930)
- Избирачка легитимација на име Колаков Костадин, Богданци. (20931)
- Избирачка легитимација бр.01690973-01-01 на име Асанова Улфије, ул."Изворски" бр. 79, Богданци. (20932)
- Избирачка легитимација на име Самекова Сузана, Богданци. (20933)
- Избирачка легитимација бр. 05659728-01-01 на име Коцев Владимир, ул."Партизанска" бр.66, Неготино. (20936)
- Избирачка легитимација бр.05655633-01-01 на име Коцева Ванѓа, ул."Партизанска" бр. 66, Неготино. (20936)
- Избирачка легитимација на име Петар Ингилизов, ул."Благој Нечев" бр. 68, Велес. (20936)
- Избирачка легитимација на име Злата Стеваноска, Кула низок дел, Прилеп. (20937)
- Избирачка легитимација на име Методија Ристески, кула низок дел 2, Прилеп. (20938)
- Избирачка легитимација бр.01658743-01-01 на име Насуфова Македонска, нас. Трнка, Богданци. (20939)
- Избирачка легитимација бр.01688154-01-01 на име Асанов Рамадан Изворски 27, Богданци. (20940)
- Избирачка легитимација бр.02994941-01-01 на име Филиповски Бранко, с. Слечче, Демир Хисар. (20942)
- Избирачка легитимација бр.02991446-01-01 на име Филиповска Крстана, с. Слечче, Демир Хисар. (20945)
- Избирачка легитимација на име Петрески М. Борис, с. Слечче, Демир Хисар. (20946)
- Избирачка легитимација бр.03007537-01-01 на име Доста Костадиновска, с.Кочиште, Демир Хисар. (20947)
- Избирачка легитимација бр.03007588-01-01 на име Војне Костадиновски, с.Кочиште, Демир Хисар. (20948)
- Избирачка легитимација бр. 03016757-01-01 на име Бучуковска Ангелина, с. Жван, Демир Хисар. (20950)
- Избирачка легитимација на име Наташа Стоичовска, ул."М.Тито" бр.52, Делчево. (20951)
- Избирачка легитимација на име Бранко Стоичовски, ул."М.Тито" бр. 52, Делчево. (20952)
- Избирачка легитимација на име Милица Енговска, ул."11 Октомври" бр.17, Делчево. (20953)
- Избирачка легитимација на име Горанчо Енговски, ул."11 Октомври" бр. 17, Делчево. (20954)
- Избирачка легитимација на име Илија Убавелов, с. Разловци, Делчево. (20955)
- Избирачка легитимација на име Ристо Курчиски, с. Разловци, Делчево. (20956)
- Избирачка легитимација на име Трајчо Крстевски, с. Разловци, Делчево. (20957)
- Избирачка легитимација на име Димитар Крстовски, с. Разловци, Делчево. (20958)
- Избирачка легитимација на име Мара Мулачка, с. Разловци, Делчево. (20959)
- Избирачка легитимација на име Нада Багевска, с. Разловци, Делчево. (20960)
- Избирачка легитимација на име Ана Ситновска, с. Разловци, Делчево. (20961)
- Избирачка легитимација на име Стојан Мулачки, с. Разловци, Делчево. (20962)
- Избирачка легитимација на име Стојан Пачемски, с. Свегор, Делчево. (20963)
- Избирачка легитимација на име Пена Јовановска, с. Свегор, Делчево. (20964)
- Избирачка легитимација на име Илинка Димитровска, с. Свегор, Делчево. (20965)
- Избирачка легитимација на име Драгољуб Димитровски, с.Свегор, Делчево. (20966)
- Избирачка легитимација на име Сарафин Никовски, с. Свегор, Делчево. (20967)
- Избирачка легитимација на име Велика Никовска, с. Свегор, Делчево. (20968)
- Избирачка легитимација на име Спировски Зоран, с. Габрово, Делчево. (20969)
- Избирачка легитимација на име Калацки Петар, ул."Пиринска" бр. 2, Делчево. (20970)
- Избирачка легитимација на име Ружа Гашева, ул."Ванчо Прке" бр.56, Винаца. (20971)
- Избирачка легитимација на име Костадиновска Добренка, ул."Н.Н.-Борче" бр. 26, Винаца. (20972)
- Избирачка легитимација на име Драгица Левкова, ул."М.Ацев" бр.61, Велес. (21013)
- Решение уп. 14 бр. 26142, издадено од Собрание на град Скопје на име Адили Реџеп, Скопје. (20405)

Решение бр. 12-1055- одобрени за работа на име Цемалидин Шабани, с. Шипковица, Тетово. (20852)
 Решение на име Салаи Авни, с. Неготино, Гостивар.
 Решение на име Исејни Гезим - Пекара "Сими", с. Равен, Гостивар. (21007)
 Решение на име Демири Сали, ул. "Б. Гиноски", бр. 12, Гостивар. (21008)
 Решение на име Тодорка Мојовска, ул. "Костурска", бр. 24, Велес. (21044)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС за производство на текстилна конфекција со увоз-извоз „Прима“ – Кочани

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Штипски Пат“ б.б. во време од 10 до 12 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал МП „Застава промет“ – Скопје ДОО п.о. Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 22.10.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на бул. „Јане Сандански“ бр. 78 во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Фонтана“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 25.04.1996 година донесе Одлука за трансформација на претпријатието, со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието кое се наоѓа на ул. „Босна и Херцеговина“ б.б., Скопје во време од 10 до 12 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 9/98 ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ОД УНИФОРМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И ПРОТИВ-ПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ (ППЗ)

1. Име и адреса на набавувачот

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Р Македонија.

2. Предмет и количество на набавката е:

- 1 – Ремен со шиола (опасач) – за полиција 1.000 парчиња
- 2 – Футрола за пиштол – за полиција 1.000 парчиња
- 3 – Футрола за резервен оквир – за полиција 1.000 парчиња
- 4 – Футрола за лисици – за полиција 1.000 парчиња
- 5 – Ремен со шиола (каши) – за полиција 1.000 парчиња
- 6 – Кошула со кратки ракави – за ППЗ 1.800 парчиња

3. Квалитет на производите

Согласно Уредбата за униформата и ознаките на звањата на Полицијата и Уредбата за униформата и ознаките на звањата на ППЗ во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 20/98 и „Службен весник на РМ“ бр. 39/94).

4. Понудите да содржат:

- Цена изразена во денари без данок на промет;
- Плаќање 60 дена по испорака;
- Рок на испорака 15.04.1999 година;
- Задолжително доставување на мостри за сите делови;

– Документ за финансиски фонитет на понудувачот.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач

согласно членот 25 од Законот (квалитет, цена, услови на плаќање, рок на испорака).

6. Доставување и отворање на понудите

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 25.12.1998 година во 10,00 часот, кога истите ќе се отворат од страна на Комисијата.

7. Завршни одредби

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки објавен во („Службен весник на РМ“ број 26/98).

Информации можат да се добијат на телефон 112-141.

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 26/98), Министерството за внатрешни работи на Република Македонија објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 8/98 ЗА НАБАВКА НА ДЕЛОВИ ОД УНИФОРМА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА И ПРОТИВ-ПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ (ППЗ)

1. Име и адреса на набавувачот

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија ул. „Димче Мирчев“ бб, 91000 Скопје, Р Македонија.

2. Предмет и количество на набавката е:

- 1 – Ткаенина за панталони и капи – за полиција 8.000 метри
- 2 – Ткаенина за летни кошули ОКСФОРД – за полиција 6.000 метри

- 3 – Плитки чевли (машки и женски) – за полиција 6.400 пара
- 4 – Чорапи летни – за полиција 24.000 чифта
- 5 – Ознака за капа (везена) – за полиција 3.000 парчиња
- 6 – Амблем за ракав (везен) – за полиција 30.000 парчиња
- 7 – Плитки чевли – за ППЗ 900 пара
- 8 – Чорапи летни – за ППЗ 3.600 чифта
- 9 – Амблем за ракав – за ППЗ 4.000 парчиња

3. Квалитет на производите

Согласно Уредбата за униформата и ознаките на звањата на Полицијата и Уредбата за униформата и ознаките на звањата на ППЗ во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 20/98 и „Службен весник на РМ“ бр. 39/94).

4. Понудите да содржат:

- Цена изразена во денари без данок на промет;
- Плаќање 60 дена по испорака;
- Рок на испорака за позиции 1 и 2 – 20.02.1999 година, а за останатите позиции 15.04.1999 година;
- Задолжително доставување на мостри за сите делови;
- Документ за финансиски бонитет на понудувачот;

5. Критериум за избор на најповолен понудувач

согласно член 25 од Законот (квалитет, цена, услови на плаќање, рок на испорака).

6. Доставување и отворање на понудите

Писмените понуди да се достават лично во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија на 04.12.1998 година во 10,00 часот, кога истите ќе се отвораат од страна на Комисијата.

7. Завршни одредби

При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

Од Комисијата за јавни набавки во МВР

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник“ на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЦЕВКИ ОД ТЕРМОПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗГРАДБА НА КАБЕЛСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ б.б.

1.2. Предмет на набавката:

Цевки од термопластични материјали за изградба на кабелска канализација.

1.3. Вид и количина: Дадено во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената на набавката;
- рок и место на испорака, односно извршување на набавката;
- начин на плаќање;
- гаранција за квалитет и стандард;
- производител и негови референци и технички можности;
- оперативни трошоци;
- други услови (ефикасност, естетски и функционални карактеристики, постпродажен сервис и пружање на техничка помош).

1.5. **Рок за доставување на понудите:** 15 дена од денот на објавувањето на барањето, односно до 02-12-1998 год. до 10 часот.

1.6. **Рок на важност на понудата:** 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надометокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е неповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават придружната документација предвидена во член 22 од Законот за јавни набавки, како доказ за неговата финансиска и економска способност.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки, односно доказ дека не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за вршење на дејноста.

3.5. Понудите треба да бидат придружени со **гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во валута на понудата.**

3.6. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понида“ која ја содржи финансиската документација.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 02.12.1998 год. до 10 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.
- 5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 02.12.1998 година, во 10 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.
- 5.3. Претставниците на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ѝ предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.
- 5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.
- 5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 070200332.

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 14/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ЦЕВКИ ЗА ВОВЛЕКУВАЊЕ НА ОПТИЧКИ КАБЛИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

АД за телекомуникации „Македонски Телекомуникации“ – Скопје, со седиште во Скопје на улица „Орце Николов“ б.б.

1.2. Предмет на набавката:

HDPE полиетиленски цевки (црева) за вовлекување на оптички кабли.

1.3. Вид и количина:

Дадено во тендер документацијата.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цената на набавката;
- рок и место на испорака, односно извршување на набавката;
- начин на плаќање;
- гаранција за квалитет и стандард;
- производител и негови референции и технички можности;
- оперативни трошоци;
- други услови (ефикасност, естетски и функционални карактеристики, постпродажен сервис и пружање на техничка помош).

1.5. Рок за доставување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето на барањето, односно до 02.12.1998 год. до 12 часот.

1.6. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, Скопје, Сектор за Инвестиции, соба број 216 во секој работен ден од 10 до 13 часот.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на техничките барања е исповратен и изнесува 1000 денари, на жиро сметка број 40100-601-409621, даночен број 4030997339640, депонент на Стопанска банка – Скопје.

2.3. Само понудувачите кои ќе ја купат тендер документацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба исто така да содржи докази за техничката способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење:

- референци – список на извршени работи (објекти) во последните три години,
- техничка опременост – опис на техничките постројки и машини со кои располага и
- кадровска структура – посочување на технички лица задолжени за водење и контрола на работите.

3.3. Понудувачите кои понудата задолжително да ја достават придружната документација предвидена во член 22 од Законот за јавни набавки, како доказ за неговата финансиска и економска способност.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на него не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки, односно доказ дека не е во стечај, ликвидација и дека нема забрана за вршење на дејноста.

3.5. Понудите треба да бидат придружени со гаранција на понудите во износ од 2% од вредноста на понудата во валута на понудата.

3.6. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција од спецификацијата, единечни и вкупна цена.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите се испраќаат во затворен плик кој содржи уште два затворени и запечатени пликови.

Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“ како и број на барањето. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот. Во средината на пликот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Првиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката „документација“. Вториот внатрешен плик кој ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуда“ која ја содржи финансиската документација.

4.3. Понудата се доставува по пошта или со предавање на архивата на АД „Македонски Телекомуникации“ – Дирекција, најдоцна до 02.12.1998 год. до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок како и оние кои не се изработени според пропозициите на отворениот повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 02.12.1998 година, во 12 часот во просториите на Дирекцијата на АД „Македонски Телекомуникации“ Скопје, во салата на IV кат.

5.3. Претставници на понудувачите на отворањето на понудите потребно е на Комисијата на набавувачот да ѝ предадат писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Секој понудувач може да учествува само со по една понуда.

5.5. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат со Стево Ристовски на тел. 112003 или 070200332.

Врз основа на член 10, а во врска со член 33 и член 2 став 2 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр.26/96), а по Одлука на Управниот одбор бр.02-187/3 за изградба на Дом „Сју Рајдер“ при Медицински центар – Битола, Фондацијата „Сју Рајдер“ од Обединетото Кралство на Велика Британија и Комисијата за јавни набавки при Медицинскиот центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БРОЈ 1/98
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА)
БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на Јавниот повик е ЈЗО Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола.
2. Предмет на Јавниот повик бр.1/98 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на јавната набавка – Изградба на Дом за терминална нега „Сју Рајдер“ – Битола при ЈЗО Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ – Битола, која ја врши Фондацијата „Сју Рајдер“ и Медицинскиот центар.
3. Повикот е јавен отворен и анонимен и право на учество имаат сите домашни и странски лица кои вршат ваква дејност.
4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на ЈЗО Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (преквалификација), преку документација кои по оценка на комисијата би биле повикувани да достават понуди за набавка – изградба на Дом за терминална нега „Сју Рајдер“.
2. Понудувачите своето учество на Јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавка – изградба врз основа на оценка дали тие имаат:
 - Техничко технолошки бонитет,
 - Економски финансиски бонитет,
 - Расположива опрема,
 - Други физички капацитети за реализирање на работите,
 - Менаџерска способност,
 - Искуство и стручен кадар,
 - Да нема правосилна пресуда со изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност,
 - Документ за регистрација за вршење на соодветна дејност.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите треба да ги приложат документите и податоците кои се приложуваат кон пријавата по точка II на овој повик.
2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на Јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.
3. Рок за примс на документацијата изнесува 15 дена од денот на објавувањето на Јавниот повик во „Службен весник на РМ“ и „Нова Македонија“. Во случај на истовремено објавување на повикот важи рокот во повикот објавен во последното средство за јавно информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот ЈЗО Медицински центар – Битола ул. „Партизанска“ бб, секој работен ден до 15,00 часот, преку архивата до Комисијата за јавни набавки.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-58/98
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПО-
НУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕЖИШТА ОД ПРОИЗ-
ВОДНАТА ПРОГРАМА НА SKF И FAG**

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-58/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
- 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на лежишта.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Техничка документација

- 2.1. Спецификацијата на лежиштата за потребите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ за 1999 година, понудувачите можат да ја подигнат во Административната зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, на девети кат, соба бр. 3, тел. 149-126, секој работен ден од 12⁰⁰ до 14⁰⁰ часот.

3. Содржина на понудата

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на лежиштата.
- 3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки) -ако набавката е од странство на паритет магацин на набавувачот (РЕК Битола, РЕК „Осломеј“ и Енергетика-Скопје) изразена во германски марки.
- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- 3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.
- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).
- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.
- 3.7. Понудата треба да има рок на важност.
- 3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Доставување на документација

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Зако-

нот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

– список на главните испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите.

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален или заверена копија).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена на чинење	50
5.2. Рок на испорака	30
5.3. Начин на плаќање	15
5.4. Квалитет	5

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. Начин и рок на доставување на понудите

6.1. Понудата се доставува согласно член 52,53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП „Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 03.12.1998 година, во 10⁰⁰ часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, Административната зграда, 3 кат на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на чен 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-59/98 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕЖИШТА

1. Општи одредби

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-59/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на лежишта.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Техничка документација

2.1. Спецификацијата на лежиштата за потребите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ за 1999 година, понудувачите можат да ја подигнат во Административната зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9. на девети кат соба бр. 3, тел. 149 126, секој работен ден од 12⁰⁰ до 14⁰⁰ часот.

3. Содржина на понудата

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на гумениите транспортни траки.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки) – ако набавката е од странство на паритет магацин на набавувачот (РЕК Битола, РЕК „Осломеј“ и Енергетика-Скопје) изразена во германски марки.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

3.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

3.7. Понудата треба да има рок на важност.

3.8. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Доставување на документација

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

– список на главните испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите.

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален или оверена копија).

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки)

- 5.1. Цена на чинење 40
 5.2. Рок на испорака 10
 5.3. Начин на плаќање 10
 5.4. Квалитет 40

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

6. Начин и рок на доставување на понудите

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 08.12.1998 година, во 10⁰⁰ часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, Административната зграда, 3 кат на ул. „11 Октомври“ бр. 9. Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.
 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврден рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-60/98
 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА
 МЕСИНГАНИ ЦЕВКИ ЗА КОНДЕНЗАТОР,
 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-60/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.
 1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на:
 Месингани цевки за кондензатор $\varnothing 25 \times 1 \times 126$
 3.500 парчиња,
 со следните карактеристики:
 Полска норма МП 70 – Ц1/2 со следниот состав:
 Cu – 70,09%; Fe – 0,005%; Pb – 0,061%; Sb – 0,0012%; As – 0,035%; S – 0,0020%; Sn – 1,15%; P – 0,0022%; Bi – 0,0012%; Zn – останато.
 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
 1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Распределба на набавката по подружници во ЈП „Електростопанство на Македонија“

- 2.1. Месинганите цевки за кондензатор се за РЕК „Осломеј“ Кичево.

3. Содржина на понудата

- 3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

- 3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство) на паритет ДДП Осломеј, изразена во германски марки.

- 3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

- 3.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

- 3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

- 3.6. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на набавката.

- 3.7. Понудата треба да има рок на важност.

- 3.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. Доставување на документација

- 4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домајните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

- 4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

- 4.2.1. Понудувачот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количини, датуми и примачи.

- 4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

- 4.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик; согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

- 4.5. Понудувачите треба да достават гаранција на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

5. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена – 40 поени
 5.2. Квалитет – 30 поени
 5.3. Начин на плаќање – 30 поени

6. Начин и рок на доставување на понудите

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
 6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
 6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“, за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.
 6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.12.1998 во 13 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, 3 кат, сала за

состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите

- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-65/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ХИДРАУЛИЧНИ МАСЛА

1. Општи одредби

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-65/98 е ЈП Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за следните типови на хидраулични масла:

- | | |
|---|---------------|
| – ISO 15 | 200 литри; |
| – ISO 32 | 5.500 литри; |
| – ISO 46 | 39.000 литри; |
| – ISO 68 | 16.650 литри; |
| – ISO 100 | 100 литри; |
| – ISO 150 | 200 литри; |
| – Масло за хидродинамички преносници, spojки, претвораачи на момент и др. хидраулични уреди (ISO VG32; VOITH 3.625-6025d; VOITH 3.90-8) | 6.350 литри; |
| – Течност за хидраулични кочници кај возилата | 1.400 литри; |
| – Циркулационо масло ISO 100 | 200 литри; |

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Содржина на понудата

- Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- Понудата треба да го содржи називот на производителот на хидраулични масла дадени во предметот на набавката.
- Понудата треба да го опфати целокупниот обем на набавката.
- Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени по литар за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во ДЕМ.
- Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.
- Понудата треба да го потврди рокот на испорака на дадените масла, кој треба да биде до крајот на првиот квартал во 1999 година
- Понудата треба да има рок на важност.

3. Доставување на документација

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финасиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а

странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

- список на главни испораки на хидраулични масла (дадени во предметот на набавката) во последните три години;
 - сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на маслата, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката;
- 3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

- | | |
|----------------------|-----------|
| – цена на чинење | 60 поени; |
| – технички квалитети | 30 поени; |
| – начин на плаќање | 10 поени; |

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. Начин и рок на доставување на понудата

- Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.
- Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање
- Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македонија, Комисија за јавни набавки ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91 000 Скопје.
- Отворање на понудите ќе се изврши на ден 04.12.1998 година, во 10.00 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.
- Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-66/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА РЕДУКТОРСКИ МАСЛА

1. Општи одредби

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-66/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за следните типови на редукторски масла:

– ISO 150	30.000 литри;
– ISO 220	37.700 литри;
– ISO 320	7.200 литри;
– Масло за автоматски менувачи	10.720 литри;
– SAE 90 API GL-4	950 литри;
– SAE 90 API GL-5	2.000 литри;
– SAE 80W-90 API GL-5	220 литри.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на редукторските масла дадени во предметот на набавката.

2.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на набавката.

2.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени по литар за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во ДЕМ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го потврди рокот на испорака на дадените масла, кој треба да биде до крајот на првиот квартал во 1999 година.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

3. Доставување на документација

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

– список на главни испораки на редукторските масла (дадени во предметот на набавката), во последните три години;

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на маслата, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката;

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

– цена на чинење	60 поени;
– технички квалитети	30 поени;
– начин на плаќање	10 поени;

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса:

ЈП „Електростопанство на Македонија“, Комисија за јавни набавки ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91 000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 07.12.1998 година, во 10:00 часот, во просториите на ЈП Електростопанство на Македонија, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-67/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ МАСЛА

1. Општи одредби

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-67/98 е ЈП Електростопанство на Македонија, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за следните типови на моторни масла:

–SAE 10W API CD	10.200 литри;
–SAE 15W-40 API CF-4	21.200 литри;
–SAE 15W-40 API CD	15.870 литри;
–SAE 15W-40 API SF/CC	8.400 литри;
–SAE 15W-40 API SG/CD	800 литри;
–SAE 20W-50 API SG/CD	1.440 литри;
–SAE 30 API CD	200 литри.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на моторните масла дадени во предметот на набавката.

2.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на набавката.

2.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени по литар за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки – ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во ДЕМ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го потврди рокот на испорака на дадените масла, кој треба да биде до крајот на првиот квартал во 1999 година.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

3. Доставување на документација

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-
 нот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од З-к-т.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

– список на главни испораки на моторните масла (дадени во предметот на набавката) во последните три години;

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на маслата, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

– цена на чинење 60 поени;
 – технички квалитети 30 поени;
 – начин на плаќање 10 поени;

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македонија, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91 000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 07.12.1998 година, во 13:00 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија – Скопје објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-68/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-68/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на гумени транспортни траки и тоа:

1.2.1. Гумени транспортни траки за РЕК „Битола“

1. РУДНИК

тип на траки	количина	динамика на испорака за 1999 година.	
		до 31.12.98	до 31.03.99
1.2.1.1. 1800/4-ЕП 630+8/4 М	2400 мет.	1450	950
1.2.1.2. 1800/4-ЕП 500+8/4 М	2000 "	1250	750
1.2.1.3. 1600/5-ЕП 500+8/4 М	1800 "	1250	550
1.2.1.4. 1600/4-ЕП 500+8/4 М	2100 "	1400	700
1.2.1.5. 2000/5-ЕП 400+8/4 М	1265 "	468	797
1.2.1.6. 1800/4-ЕП 400+8/4 М	488 "	223	265
1.2.1.7. 1400/4-ЕП 315+6/3 М	364 "	-	364
1.2.1.8. 1200/4-ЕП 250+8/4 М	587 "	275	312
1.2.1.9. 1200/4-ЕП 125+4/2 М	1300 "	-	1300

1.2.2. Гумени транспортни траки за РЕК „Осломеј“

тип на траки	количина	динамика на испорака за 1999 година.	
		I квартал	II квартал
1.2.2.1. 1200/4-ПА 500+6/3 $\delta=20$	1000 мет.	1000	-
1.2.2.2. 1200/4-ЕП 315+5/3 $\delta=18$	500 "	500	-
1.2.2.3. 1600/3-ПА 160+3/2 М	150 "	150	-
1.2.2.4. 1200/3-ПА 160+3/2 М	400 "	300	100
1.2.2.5. 1400/4-ЕП 400+6/3 М	500 "	500	-
1.2.2.6. 1600/3-ЕП 315+6/3 М	120 "	120	-
1.2.2.7. БТ 1000/5-ЕП 315+4/2 Н	150 "	150	-
1.2.2.8. БТ 1200/4-ЕП 315+4/2 Н	150 "	150	-
1.2.2.9. БТ 1200/5-ЕП 315+4/2 Н	550 "	550	-
1.2.2.10. БТ 800/3-ЕП 315+6/2 Н	200 "	200	-
1.2.2.11. БТ 800/4-ЕП 315+5/2 Н	500 "	500	-

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на гумени транспортни траки.

2.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на набавката, како и вкупната цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки) – ако набавката е од странство на паритет магацин на Набавувачот (РЕК Битола, РЕК „Осломеј“) изразена во германски марки.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем и количина на набавката.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 19 од Законот за јавни набавки).

2.6. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

2.7. Понудата треба да има рок на важност.

2.8. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи мора да бидат преведени на македонски јазик.

3. Доставување на документација

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

– список на главните испораки на стоки во последните три години со количини, датуми и примачи.
сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот (ИСО 9002, оригинален или заверена копија).

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставници на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачите треба да достават банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата, согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

4.1. Рок на испорака..... 30

4.2. Цена на чинење..... 40

4.3. Начин на плаќање..... 20

4.4. Квалитет..... 10

5. Начин и рок на доставување на понудите

5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53, и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ Комисија за јавни набавки.

ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 03.12.1998 г. во 12 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, 3 кат, на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок, не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-70/98 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МАСТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-70/98 е ЈП „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за следните типови на масти:

Назив	Број према NLGI	Количина (кг)
Повеќенаменска литиумска маст	1	1.600
	2	4.820
Повеќенаменска литиумска маст со додаток на ЕР адитиви	1	250
	2	2.300
Литиумска комплексна маст со ЕР адитиви и др. инхибитори	1	10.000
	2	10.800
Литиумска маст за автомобили која содржи ЕР адитиви и др. инхибитори	2	400
Маст за подмачкување на запчаници во тешката индустрија која содржи молибден дисулфид и ЕР адитиви		200
Маст за сајли и отворени запчаници		2.400
Калциумова маст со додаток на графит за подмачкување на лизгачки лежишта и зглобови		1.480

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик во согласност со Законот за јавни набавки.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи називот на производите на масите дадени во предметот на набавката.

2.3. Понудата треба да го опфати целокупниот обем на набавката.

2.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени по килограм за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен курсник, изразена во ДЕМ.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го потврди рокот на испорака на дадените масти, кој треба да биде до крајот на првиот квартал во 1999 година.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи според став 3 од член 22 од Законот.

Документот за бонитет треба да е оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

– список на главни испораки на масите (дадени во предметот на набавката) во последните три години;

– сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на масите, со кој се потврдува сообразноста со дадените стандарди на набавката.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, во согласност со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно со член 25 од Законот за јавни набавки):

- цена на чинење 60 поени;
- технички квалитети 30 поени;
- начин на плаќање 10 поени;

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП Електростопанство на Македонија, Комисија за Јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91 000 Скопје.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 08.12.1998 година, во 13,00 часот, во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“, стара зграда, сала за состаноци, 3 кат, на улица „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр.26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР.06-2/98 ЗА ЈАВНА НАБАВКА – ВРШЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ЧИСТЕЊЕ ВО ПЕ – ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ И ПЕ – РУДНИК – ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул: „11-ти Октомври“ бр.9-Скопје.

1.2. Предмет на набавка е – прибирање на понуда за вршење на технолошко чистење за 1999 година во ПЕ – Термоелектрани, ПЕ-Рудник „Суводол“, Подружница РЕК „Битола“.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 20.11.1998 година, во 12 часот во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

2.1. За потребите на ПЕ-Рудник

2.1.1. Јагленов систем во смени – ангажирање на 25 до 50 работници за работа во 3 (три) смени:

- на системи
- на депонија со достава на јаглен
- на надбункерски простор

2.1.2. Јаловински систем во смени – ангажирање на 70-130 работници за работа во 3 (три) смени и тоа на:

- „О“ БТО систем
- I БТО систем
- II БТО систем

2.2. За потребите на ПЕ – Термоелектрани

2.2.1. Отпепелување во смени – ангажирање на 50-60 работници за работа во 3 (три) смени:

- внатрешно отпепелување
- надворешно отпепелување

2.2.2. Машинска сала и бункерски дел – ангажирање работници до кота 20,10-15 работници.

2.2.3. Котел

– без кота 30 – ангажирање на 6-10 работници

КОТА 30 – ангажирање на 6-10 работници

2.2.4. Паркови и зеленило и магацинско работење – ангажирање на 10-15 работници.

2.3. Услови што треба да ги исполнуваат ангажираните работници за извршување на технолошкото чистење:

- да имаат завршено најмалку основно образование;
- да се психофизички здрави;
- да се способни за работа на висина;
- да имаат општи познавања од областа на машинство и електрониката.

2.4. Услови што треба да ги исполни субјектот – носител на набавка:

- средства и алат за работа (метли, казми, лопати, колички, хидрантни црева);
- греење за работниците во зимски услови;
- превоз на работници до работно место и назад, храна и сместување, ХТЗ опрема;
- работењето ќе се обавува 24 часа (сменско работење);

– распоредот во смени ги дефинира раководителот и изведувачот на работите;

– почетокот на воведување на работа го врши раководителот со тоа што писмено ќе биде известена ангажираната фирма.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи цена за извршување на работите.

3.2. Доказ за кадарот со кој ќе ги извршува работите.

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите од точка 2 на повикот.

3.4. Начин на плаќање.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена;
- квалитет;
- начин на плаќање.

5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса: Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, Новачки пат – б.б. – Битола, (Комисија за јавни набавки).

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од носителот на платен промет;
- доказ за техничка способност – список на главни испораки;
- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај односно не е во процес на ликвидација;
- доказ дека против понудувачот нема изречена безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр.26/98).

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик односно согласно Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК „Битола“.

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-7/98 ЗА ЈАВНА НАБАВКА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“, 9 – Скопје.
- 1.2. Предмет на набавка: визуелизација на огнена топка во котел..... 2 парчиња
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.
- 1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 27.11.1998 година во 12.00 часот, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. Технички карактеристики

- тип: ПП 660-140 (п65)
- производител: СССР
- пречник на екранските цевки: Ф 45×4,5
- распоредот на горилниците е во две нивоа
- колоричната моќ на јагленот е 1746 ккал/кг
- температурата на топењето на пепелот е 1210°C-1445°C
- работна снага на температурата во ложиштето е 1210°C – 1445°C

Потребно е да се понуди:

- 2.1. Сензори и соодветни претворувачи за мерење на разликата на температурата на надворешниот и внатрешниот сид од екранските цевки.
- 2.2. Проектот за вградување на сензорите и надзор на монтажата на истите.
- 2.3. Контролер за обработка на сигналите од претворувачот (макс. 48 аналогни сигнали 0-20 МА).
- 2.4. Работна станица со соодветен софтверски пакет за визуелизација на положбата на пламенот.
- 2.5. Проект на изведената состојба.
Понудениот систем, во целина, треба да има гаранција за опремата и софтвер (системски и апликативен) од производителот на опремата.

3. Содржина на понудата

- 3.1. Цена франко утоварено – производител или франко – РЕК.
- 3.2. Рок на испорака на набавката.
- 3.3. Начин на плаќање.
- 3.4. Квалитет.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- Цена на чинење
- квалитет
- рок на испорака
- начин на плаќање

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1 Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, „Новачки пат“ б.б, Битола за Комисија за јавни набавки/

5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од подносителот и платен промет
- доказ за техничка способност – список на главни испораки
- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација
- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.

5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235, 206-303 при подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-9/98 – УСЛУГА ЗА ПОМОШНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“, 9 – Скопје.

1.2. Предмет на набавка: за потребите на РЕК „Битола“ – Рудник –Суводол за 1999 година услуга за помошна механизација на определено време:

- утоварувач од 1,5 – 3,0 м³ парче 1
- камион цистерна за прскање на патишта од 10 – 20 м³ – “- 1
- камион дигалка (Хијал со дупли погон) . – “- 1
- камион (КРАЗ) (МАН) едностран кипер – 9 м³ – 15 м³ “- 1
- автодигалка – 80 т “- 1
- автодигалка – 30 т “- 1
- автодигалка – 16 т “- 1
- грејдер КАТ 140 Г “- 1
- багер со челни ланци над 3 м³ “- 1
- багер ровокопач од 1 – 3 м³ – гасеничар . – “- 1
- булдизер од 150 – 300 KVV “- 1
- компресор од 8 бари 125 л/мин. “- 1
- платформа со носивост на 40 т. “- 1
- багер чистач на транспортери

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.

1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 09.12.1998 година во 12.00 часот, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. Технички карактеристики

– како во точка 1.2.

3. Содржина на понудата

- 3.1. Цена – да се понуди цена во ДМ/ефективен час со две алтернативи – цена со гориво на понудувачот и цена со гориво на порачателот
- 3.2. Рок на извршување на услугите
- 3.3. Начин на плаќање
- 3.4. Квалитет

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- Цена на чинење
- квалитет
- рок на испорака
- начин на плаќање

5. Начин и рок на доставување на понудата

- 5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, „Новачки пат“ б.б. Битола (за Комисија за јавни набавки).
- 5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:
 - документ за бонитет од подносителот на платен промет
 - доказ за техничка способност – список на главни испораки
 - доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација
 - доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.
- 5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

- 6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани.
- 6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.
- 6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235, 206-303 при подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК бр. 06-8/98 – ИЗРАБОТКА НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И УСЛУГИ ЗА РЕПАРАЦИЈА НА ОПРЕМА ЗА ПК И ТЕ ЗА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9 Скопје.
- 1.2. Предмет на набавка:
 - прибирање на понуди за изработка на резервни делови,
 - прибирање на понуди за услуги за репарација на опрема во ПЕ-Рудник и ПЕ-Термoeлектрани РЕК „Битола“.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.
- 1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 09.12.1998 година во 13,00 часот, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. Технички карактеристики:

– техничка документација ќе се набавува од Комерцијална служба при РЕК „Битола“.

3. Содржина на понудата

- 3.1. Цена за изработка на набавката – единечна цена за услуги на машината ДМ/ефективни часови
- 3.2. Рок на изработка и извршување на услугата
- 3.3. Начин на плаќање
- 3.4. Квалитет.

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на чинење
- квалитет
- рок на испорака
- начин на плаќање.

5. Начин и рок на доставување на понудата

- 5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, „Новачки пат“ б.б. Битола (за Комисија за јавни набавки).
- 5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:
 - документ за бонитет од подносителот на платен промет
 - доказ за техничка способност – список на главни испораки
 - доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација
 - доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“
- 5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање
- 5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

- 6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани
- 6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда
- 6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-10/98 ЗА ДОЛНИ ПОСТРОЈ ЗА ПОМОШНА МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9 – Скопје.
- 1.2. Предмет на набавка:
 - долни построј за помошна механизација за потребите на Подружница РЕК „Битола“.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавката.
- 1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 10.12.1998 година во 12,00 часот, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. Технички карактеристики:

– техничка документација ќе се набавува од Комерцијална служба при РЕК „Битола“.

3. Содржина на понудата

- 3.1. Цена во ден/ДМ
- 3.2. Рок на испорака

3.3. Начин на плаќање

3.4. Квалитет

4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на чинење
- квалитет
- рок на испорака
- начин на плаќање

5. Начин и рок на доставување на понудата

- 5.1. Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, Новачки пат б.б. Битола (за Комисија за јавни набавки).
- 5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:
 - документ за бонитет од подносителот на платен промет
 - доказ за техничка способност – список на главни испораки
 - доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација
 - доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.
- 5.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

- 6.1. Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на Отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани.
- 6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.
- 6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 06-11/98 ЗА ЈАВНА
НАБАВКА – УСЛУГА ОД РАБОТНА РАКА ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА РЕК „БИТОЛА“ СО ЈАВНО
ОТВОРАЊЕ**

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бр. 9 – Скопје.
- 1.2. Предмет на набавка е: прибирање понуди за услуга од работна рака за потребите на РЕК „Битола“.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно со набавката.
- 1.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.12.1998 година во 13 часот, во просториите на Подружница РЕК „Битола“.
2. Технички карактеристики на услугата од работна рака по структури како следува
 - 2.1. Механичари за лесни возила во смени – 5 извршители.
 - 2.2. Механичари за тешки возила во смени – 5-15 извршители.
 - 2.3. Автомеханичари во смени – 5-10 извршители.
 - 2.4. Машинобравари во смена – 5-15 извршители.

2.4.1. сервис и гаража

2.4.2. за интервенција по системи

2.4.3. за монтаж на плато

2.4.4. за репарација на млински кола

2.4.5. интервентна во Термоелектрани

2.4.6. по системи во ПК.

- 2.5. Возачи во смени со „Ц“ и „Д“ категорија – 5-15 извршители.
- 2.6. Општи работници во смени – 10-30 извршители.
- 2.7. Ракувачи на погонска станица во смени – 10-15 извршители.
- 2.8. Вулканизери на трака во смени – 10-15 извршители.
- 2.9. Ракувачи на буначка гарнитура во смени – 2-4 извршители.
- 2.10. Ракувачи на КРБ-основни справи во смени – 1-5 извршители.
- 2.11. Ракувач на градежни машини во смени – 10-15 извршители.
3. **Содржина на понудата**
 - 3.1. Во понудата да биде дадена цена единечна за услуги по струки ДМ/ефект./ сат.
 - 3.1.1. Во цената да бидат пресметани трошоци за превоз на работниците до и од работа, храна, сместување, ХТЗ опрема и алат за работа.
 - 3.2. Доказ за кадарот.
 - 3.3. Начин на плаќање.

4. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена,
- квалитет,
- начин на плаќање.

5. Начин на доставување на понудата

- 5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот, на адреса: Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, „Новачки пат“ б.б. – Битола (Комисија за јавни набавки).
- 5.2. Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:
 - документ за бонитет од носителот на платен промет
 - доказ за техничка способност
 - доказ дека подносителот на понудата не е под стечај односно не е во процес на ликвидација
 - доказ дека против понудувачот нема изречена безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.
- 5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 5.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

6. Завршни одредби

- 6.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени согласно барањата на Отворениот повик односно во согласност со Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледувани.
- 6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.
- 6.3. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235 при Подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПОДРУЖНИЦА РЕК „БИТОЛА“,
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Општи одредби

- 1.1. Набавувач: ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9 – Скопје

1.2. Предмет на набавка по:

I. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-3/98 за набавка на заптивни материјали за котел, арматури и пом. објекти (производ на Френзелит-Германија) по спецификација:

FILC δ=3mm	08	10,00
FILC δ=5mm	08	10,00
FILC BEZABZBESTEN δ=30mm ISOGLAS-NADEL VLIJEL	FRENZELIT 08	80,00 30 03 99
FILC BEZABZBESTEN δ=30mm ISOGLAS-NADEL VLIJEL	FRENZELIT 08	1 500,00 30 03 99
FRENZELIT δ=3mm NOVA PRESS MULTI EG II	VO TABLA02	100,00
FRENZELIT δ=1mm NOVA PRESS AKTIV	1500×1500	02 90,00
FRENZELIT δ=2mm NOVA PRESS AKTIV	02	180,00
FRENZELIT δ=2mm NOVATEK EKONOMY	02	60,00
FRENZELIT δ=2,5 mm NOVA TEK EKONOMY	02	400,00 30 03 99
TRAKA FRENZELIT ISOTHERM 800 30×3	07	1 500,00

II. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-4/98 за набавка на резервни делови за руска арматура и вентили (производ Чеховски завод – Русија) по спецификација. Техничка документација може да се подигне од Комерцијална служба при РЕК „Битола“.**III. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-5/98** за набавка на арматура западна (производ Адамс – Германија) по спецификација:

VENTIL LEPTIREST No30 Np25 TYP -MAK 316 „ADAMS“ IKONEI	14	1,00
VENTIL LEPTIREST No30 Pz25 ADAMS IKONEI	tp MAK serpa316	14 1,00
VENTIL LEPTIREST No150 Np25 TYP-MAK316 „ADAMS“ IKONEI	14	2,00
VENTIL LEPTIREST No250 Np25 TYP-MAK316 „ADAMS“ IKONEI	14	1,00
VENTIL LEPTIREST No400 Np25 TYP-MAK316 „ADAMS“	14	1,00
VENTIL LEPTIREST No400 Np25 ON-ef	tp MAK serpa 316	14 3,00 30 03 99

IV. ЈАВЕН ПОВИК бр. 06-6/98 за набавка на мерни инструменти и резервни делови и прибор (производ Хартман Браун и Сенсукон-Германија) по спецификација.

Техничка документација може да се набави од Комерцијална служба при РЕК „Битола“.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност согласно набавките.
- Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 25.11.1998 година во 11 часот во просториите на Подружница РЕК „Битола“.

2. Содржина на понудата

- Цена франко утоварено –производител или франко – РЕК
- Рок на испорака на набавката
- Начин на плаќање
- Квалитет

3. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на чинење
- квалитет
- рок на испорака
- начин на плаќање

4. Начин и рок на доставување на понудата

- Понудата се доставува во 1 оригинален примерок потпишан од одговорно лице на понудувачот на адреса Подружница РЕК „Битола“ – Новаци, „Новачки пат“ бб Битола (за Комисија за јавни набавки).
- Со понудата понудувачот да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од подносителот на платен промет
- доказ за техничка способност и список на главни испораки
- доказ дека подносителот на понудата не е под стечај, односно не е во процес на ликвидација
- доказ дека против понудувачот нема изречено безбедносна мерка „забрана на вршење на дејност“.

4.3. Рок на доставување на понудата – најдоцна до денот и часот на јавното отворање.**4.4. Понудата и придружната документација се доставуваат во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот****5. Завршни одредби**

- Понудите кои не се предадени во рокот како и оние кои не се изработени во согласност со барањата на отворениот повик, односно во согласност со Законот за јавни набавки, не ќе бидат разгледувани.
- Секој понудувач учествува само со една понуда.
- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 206-235, 206-303 при Подружница РЕК „Битола“.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец октомври 1998 година во однос на месец септември 1998 година е повисока за 3,2%, а планираната за 2% повисока во однос на месец септември 1998 година.

2. Порастот на платите за месец октомври 1998 година во однос на месец септември 1998 година за правните лица од членот 3 изнесува 3,2%; а за правните лица од членот 4 порастот изнесува 2,1%.

Министер,
Насер Зибер, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 42/93), Заводот за статистика на Република Македонија ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 1998 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производите на индустриски производи во октомври 1998 година во однос на септември 1998 година е –0.002.

2. Коефициентот на порастот на цените на производите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месец октомври 1998 година е 0.000.

3. Коефициентот на порастот на цените на производите на индустриски производи во октомври 1998 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува –0.001.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на октомври 1998 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1997 година е -0.002 .

Директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1375. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот	2969
1376. Одлука за пренесување на правото на користење на недвижен имот	2969
1377. Одлука за изземање на недвижен имот	2969
1378. Одлука за давање согласност на Одлуката за основање друштво со ограничена одговорност Друштво за угостителство и туризам Попова Шапка ЈП „Електростопанство на Македонија“ – ДООЕЛ – Тетово	2969
1379. Одлука за продажба на државниот капитал во МЗТ „Опрема за возила“ – АД Скопје	2970
1380. Одлука за продажба на државниот капитал во ДОО „Сирма Галица“ – Прилеп	2970
1381. Одлука за потврдување на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Комисијата за хартии од вредност	2970
1382. Одлука за определување на услови за градба за објектот „Музеј на старински возила со сервис за репарација на музејските експонати“, што треба да се гради во општината Карпош – Скопје	2970
1383. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на сировини и репродукционен материјал наменет за непосредно производство за 1998 година	2971
1384. Одлука за изменување на Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на опрема и резервни делови за 1998 година	2971
1385. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2971
1386. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2972
1387. Решение за утврдување на резервни делови кои можат да се увезат без плаќање царина	2973
1388. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2973
1389. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина	2974
1390. Решение за повторно назначување советник на министерот за наука	2978
1391. Решение за назначување советник на министерот за надворешни работи	2978
1392. Решение за повторно назначување советник на министерот за култура	2978
1393. Решение за именување републички советник во Владата на Република Македонија	2979
1394. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2979
1395. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2979
1396. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2979
1397. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2979
1398. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2979
1399. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2980
1400. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2980
1401. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	2980
1402. Решение за назначување советник на министерот за култура	2980
1403. Решение за повторно назначување помошник на министерот за труд и социјална политика	2980
1404. Решение за повторно назначување советник на министерот за труд и социјална политика	2980
1405. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за надворешни работи	2981
1406. Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на ОЗТ Национален парк „Галичица“ – Охрид	2981
1407. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Велес	2981
1408. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност	2981
1409. Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет	2982
1410. Правилник за содржината на барањето за издавање уверение за квалитет (сертификат) и образецот на кој се поднесува барањето	2982
1411. Правилник за условите кои во поглед на техничката опременост треба да ги исполнуваат правните лица овластени за вршење на контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет	2985
1412. Правилник за начинот и постапката за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет	2985
1413. Решение за определување на висината и начинот на плаќање на надоместокот за покривање на трошоците на Републичкиот пазарен инспекторат за вршење на контролата на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и нивните преработки во надворешно-трговскиот промет	2987
Исправка на Стратегијата за интеграција на Република Македонија во НАТО	2988
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец октомври 1998 година	3031
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец октомври 1998 година	3031